

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2019 бр.12
31 Декември 2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2019 бр.12

31 Декември 2019

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KH - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2019 бр.12, 31 Декември 2019

©2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 67

ПРЕГЛЕДИ

..... 3

Промени, Спојување, Престанок

..... 3 - 5

Меѓународни патенти

..... 6 – 56

ПРЕГЛЕДИ

..... 57 – 67

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 68 – 130

Пријави на Трговски Марки

..... 69 – 114

ПРЕГЛЕДИ

..... 115 – 121

Решенија на Трговски Марки

..... 122 – 245

ПРЕГЛЕДИ

..... 246 – 255

Промени, Пренос, Истекувања,
Поништувања, Спојувања, Впишување
на лиценца, Обновувања и Престанок

..... 256 – 263

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 264 – 272

Пријави на Индустриски дизајн

..... 265 – 266

ПРЕГЛЕДИ

..... 267

Решенија на Индустриски дизајн

..... 268 – 271

ПРЕГЛЕДИ

..... 272

ЗАСТАПНИЦИ

..... 273

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕНОС

(11) **7434**

(73) **Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, CH**

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ

(11) **5431**

(73) **Flexmove System (m) Sdn.bhd. 128 Jalan Permatang Damar Laut 11960 Bayan Lepas, Penang, MY**

(11) **5431**

(73) **Dorner (m) Sdn.bhd. 246 Jalan Permatang Damar Laut 11960 Bayan Lepas, Penang, MY**

ПРЕСТАНОК

(11) **954**

(73) **Enschede/Sdu B.V. Jan Van Krimpenweg 19, 2031 CG Haarlem, NL**

(11) **1221**

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE**

(11) **1243**

(73) **Cooperative AVEBE U.A. Prins Hendrikplein 20 9641 GK Veendam, NL**

(11) **1371**

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE**

(11) **1627**

(73) **Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH**

(11) **1613**

(73) **Aventis Pharma S.A 20, avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, FR**

(11) **1647**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE**

(11) **1774**

(73) **Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(11) **2422**

(73) **Sanofi Pasteur Limited 1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario M2R 3T4, CA**

(11) **2537**

(73) **Connaught Technology Corporation 3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville, DE 19807, US**

(11) **2532**

(73) **Benedini, Roberto; Via Sereto; Gardelli, Antonio; Via Duccio Di Boninsegna and Coppi, Gioacchino; 7/F, 25040 Monticelli Brusati, Brescia, IT; 6, 40133 Bologna, IT and 41100 Modena, IT**

(11) **3575**

(73) **Invatec S.r.l. Via Martiri della Liberta, 7, 25030 Roncadelle, Brescia, IT**

(11) **3260**

(73) **Laboratorios LETI, S.L. C/. del Sol 5, Poligono Industrial Norte, 28760 Tres Cantos Madrid, ES**

(11) **3800**

(73) **Connaught Technology Corporation 3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville, DE 19807, US**

(11) **4283**

(73) **PHIVCO-1 LLC Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US**

(11) **6554**

(73) **Biogen MA Inc. 250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US**



(11) **6905**

(73) **EURO-CELTIQUE S.A. 1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU**

(11) **9309**

(73) **Pfizer Inc. and Amgen Fremont Inc. 235 East 42nd Street New York, NY 10017, US and
One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US**

(51) **C 07D 487/04, C 07D 473/34, A 61K 31/519, A 61K 31/52, A 61P 37/00**

(11) **9807**

(13) T1

(21) **2019/607**

(22) 11/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 109821 P 30/10/2008 US and 242765 P 15/09/2009 US

(96) 29/01/2009 EP09748626.0

(97) 17/04/2019 EP2350078

(73) **Novartis AG and The Scripps Research Institute Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH and 10550 North Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WAN, Yongqin; PAN, Shifeng; TELLEW, John; WANG, Xing; BOITANO, Anthony; COOKE, Michael and SCHULTZ, Peter G.

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОИ ЕКСПАНДИРААТ ХЕМАТОПОЕТСКИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ**

(57) 1 Соединение со формулата I:

во кое:

G1 е селектирано од N и CR3;

G2, G3 и G4 се независно одбрани од CH и N; под услов да барем 1 од G3 и G4 е N; под услов да G1 и G2 не се обете N;

L е селектирано од -NR5a(CH₂)₂-, -NR5a(CH₂)₃-, -NR5aCH(C(O)OCH₃)CH₂-, -NR5a(CH₂)₂NR5b-, -NR5a(CH₂)₂S-, -NR5aCH₂CH(CH₃)CH₂-, -NR5aCH₂CH(OH)- и -NR5aCH(CH₃)CH₂-; каде што R5a и R5b се независно одбрани од водород и C1-4алкил; R1 е селектирано од фенил, тиофенил, фуранил, 1H-бензоимидазолил, изохинолинил, 1H-имидазопиридинил, бензотиофенил, пиримидинил, пиридинил, 1H-имидазолил, пиазинил, пиридазинил, 1H-пиролил и тиразолил; назначено со тоа, што наведениот фенил, тиофенил, фуранил, 1H-бензоимидазолил, изохинолинил, 1H-имидазопиридинил, бензотиофенил, пиримидинил, пиридинил, 1H-имидазолил,

пиазинил, пиридазинил, 1H-пиролил или тиразолил од R1 може опционално да е супституиран од 1 до 3 радикали независно селектирани од циано, хидрокси, C1-4алкил, C1-4алкокси, хало, хало-супституиран-C1-4алкил, хало-супституиран-C1-4алкокси, хидрокси, amino, -C(O)R8a, -S(O)O-2R8a, -C(O)OR8a, и -C(O)NR8aR8b; каде што R8a и R8b се независно одбрани од водород и C1-4алкил;

R2 е селектирано од -S(O)2NR6aR6b, -NR6aC(O)R6b, -NR6aC(O)NR6bR6c, фенил, 1H-пиролопиридин-3-ил, 1H-индолил, тиофенил, пиридинил, 1H-1,2,4-триазолил, 2-оксоимидазолидинил, 1H-пиазолил, 2-оксо-2,3-дихидро-1H-бензоимидазолил и 1H-индазолил; каде што

R6a, R6b и R6c се независно одбрани од водород и C1-4алкил; и


наведениот фенил, 1H-пиролопиридин-3-ил, 1H-индолил, тиофенил, пиридинил, 1H-1,2,4-триазолил, 2-оксоимидазолидинил, 1H-пиазолил, 2-оксо-2,3-дихидро-1H-бензоимидазолил или 1H-индазолил of R2 е опционално супституирано со 1 до 3 радикали независно селектирани од хидрокси, хало, метил, метокси, amino, -O(CH₂)_nNR7aR7b, -S(O)2NR7aR7b, -OS(O)2NR7aR7b и -NR7aS(O)2R7b; каде што R7a и R7b се независно одбрани од водород и C1-4алкил; R3 е селектирано од водород, C1-4алкил и бифенил; и

R4 е селектирано од C1-10алкил, проп-1-ен-2-ил, циклохексил, циклопропил, 2-(2-оксопиролидин-1-ил)етил, оксетан-3-ил, оксетан-2-ил, бензхидрил, тетраhydro-2H-пиран-3-ил, тетраhydro-2H-пиран-4-ил, фенил, тетраhydroфуран-3-ил, тетраhydroфуран-2-ил, бензил, (4-пентилфенил)(фенил)метил и 1-(1-(2-оксо-6,9,12-триокса-3-азатетрадекан-14-ил)-1H-1,2,3-триазол-4-ил)етил; каде што наведениот алкил, циклопропил, циклохексил, 2-(2-оксопиролидин-1-ил)етил, оксетан-3-ил,

оксетан-2-ил, бензхидрил, тетраhydro-2H-пиран-3-ил, тетраhydro-2H-пиран-4-ил, фенил, тетраhydroфуран-3-ил, тетраhydroфуран-2-ил, бензил, (4-пентилфенил)(фенил)метил или 1-(1-(2-оксо-6,9,12-триокса-3-азатетрадекан-14-ил)-

1H-1,2,3-триазол-4-ил)етил може опционално да е супституиран со 1 до 3 радикали независно селектирани од хидроксид, C1-4алкил и хало-супституиран-C1-4алкил; или негова сол. има уште 27 патентни барања

Нацрт 1 Слободен молекул (без сол) Пример 1 PXRD



(51) **A 61K 47/30, A 61K 9/48, A 61K 47/40, A 61K 47/36**

(11) **9809**

(13) T1

(21) **2019/620**

(22) 16/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 20130132728 25/06/2013 JP

(96) 24/06/2014 EP14816696.0

(97) 19/06/2019 EP3013326

(73) **R.P. Scherer Technologies, LLC 2215 Renaissance Drive Suite B Las Vegas, Nevada 89119, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FUJII, Takuma; OKAYAMA, Toshikazu; KIMATA, Michihiro; HANAYAMA, Yoshiaki and TAKAHASHI, Miyako

(54) **СОСТАВ НА ОБВИВКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕКИ КАПСУЛИ И МЕКИ КАПСУЛИ**

(57) 1 Состав на обвивка за формирање на меки капсули која е погодна за енкапсулирање на јадро кое содржи фосфолипид – масло со фосфолипид со концентрација од 20% или повеќе по маса, се состои од:

(A) скроб и/или декстрин;

(B) желатинизатор избран од група која содржи јота-карагенан, капа-карагенан, ламбда-карагенан, агар, гума арабика, гелан гума, природна гелан гума, пулулан, пектин, глукоман, гума од багремови зрна, гуар гума, целулоза, коњак гума, фурцеларан, тара гума, алгинат и тамаринд гума;

(C) глицерин; и

(D) сорбитол;

кадешто масениот сооднос од (C) глицерин : (D) сорбитол е во опсег од 100:40 до 100:70.

има уште 7 патентни барања

(51) **C 12N 5/074, C 12N 5/0775, A 61K 35/12**

(11) **9808**

(13) T1

(21) **2019/621**

(22) 17/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201462013121 P 17/06/2014 US

(96) 05/06/2015 EP15781411.2

(97) 17/04/2019 EP3158057

(73) **IGENOMIX S.L. Ronda Narcis Monturiol, 11B Parque Tecnológico Paterna 46980 Valencia, ES**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) SIMÓN, Carlos; SANTAMARIA, Javier; PELLICER, Antonio and CERVELLO, Irene

(54) **ТЕРАПИЈА СО МАТИЧНИ КЛЕТКИ КАЈ ЕНДОМЕТРИЈАЛНИ ПАТОЛОГИИ**


(57) 1 Изолирани автологни CD133+ матични клетки добиени од коскена срж (BMDSC) за употреба во третманот на Ашерман-ов синдром или ендометријална атрофија кај субјект со потреба од истите, назначено со тоа, што изолираните CD133+ BMDSC се администрирани во артериите на матката на субјектот.
има уште 8 патентни барања

НАЦРТ 1

А. ДИЗАЈН НА СТУДИЈА



Б. Временска линија



(51) **E 05D 7/12, E 05D 11/10, E 05F 5/00, E 05F 5/10, E 05F 1/12**

(11) **9810**

(13) T1

(21) **2019/626**

(22) 17/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201610122737 04/03/2016 CN

(96) 01/12/2016 EP16892370.4

(97) 01/05/2019 EP3290624

(73) **Liang, Peiling No.12 Daning Road XIXI, Longjiang Town, Shunde District Foshan City Guangdong, CN**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Liang, Peiling

(54) **ШАРКА ЗА ВРАТА СО ФУНКЦИЈА НА ПРИГУШУВАЊЕ**

(57) 1 Шарка за врата со функција на пригушување која содржи:

кукиште (1),

прво ротирачко вратило (2),

второ ротирачко вратило (3),

ротирачко вратило (4) во облик на буква U,

чашка (6) на шарка,

носач за спојување (8),

торзиона пружина (5),

конектор (7),

носечка конструкција (9), и

конструкцијата (10) за пригушување, при што еден крај на надворешниот носач ротирачки е поставен во куќиште со помош на првото ротирачко вратило, а вториот крај на спојниот носач е ротирачки поврзан со чашка на шарката со помош на едниот крак (42) на ротирачкото вратило во облик на буквата U, при што чашката на шарката се зацврстува на крилото на вратата, при што едниот крај на конекторот ротирачки е поставен во куќиште со помош на второто ротирачко вратило, а вториот крај на конекторот е ротирачки поврзан со чашка на

шарката со помош на вториот крак (41) на ротирачкото вратило во облик на буквата U, при што торзионата пружина е поставена преку второто ротирачко вратило, при што едниот крај на торзионата пружина е зацврстен за споен носач, а вториот крај на торзионата пружина се потпира на спојниот носач, назначен со тоа, што носечката конструкција е зацврстена за спојниот носач, при што конструкцијата за пригушување ја потпира носечката конструкција, а истата се движи во куќиштето со носечката конструкција, при што клипот (101) на конструкција за пригушување може да се потпира на торзионата пружина, со што се зголемува отпорот за ресетирање во однос на торзионата пружина.
има уште 2 патентни барања




FIG. 1

(51) A 61K 31/5383, A 61K 33/06, A 61K 9/12, A 61P 11/00

(11) 9811

(21) 2019/627

(30) 20090240092P 04/09/2009 US and
20090249231P 06/10/2009 US

(13) T1

(22) 17/07/2019

(45) 31/12/2019

(96) 03/09/2010 EP10814595.4

(97) 19/06/2019 EP2473170

(73) Horizon Orphan LLC 150 South Saunders
Road Lake Forest, IL 60045, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LOMOVSKAYA, Olga; GRIFFITH, David, C.; DUDLEY, Michael, N.; LOUTIT, Jefferey, S. and MORGAN, Elizabeth, E.

(54) КОРИСТЕЊЕ НА АЕРОСОЛИЗОВЕН ЛЕВОФЛОКСАЦИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ ЦИСТИЧНИ ФИБРОЗИ

(57) 1 Раствор кој содржи левофлоксацин во концентрација од помеѓу околу 75 mg/ml до околу 150 mg/ml, магнезиум хлорид во концентрација од помеѓу околу 150 mM до околу 250 mM; pH од помеѓу околу 5 до околу 7;

осмолалност од помеѓу околу 300mOsmol/kg до околу 500 mOsmol/kg, и нема лактоза, за користење во постапка за лекување на цистична фиброза кај човекот, каде што спомнатиот човек има градна инфекција која содржи *P. aeruginosa*, и каде што спомнатиот раствор содржи околу 240 mg левофлоксацин и се дава како аеросол на спомнатиот човек два пати на ден.

има уште 13 патентни барања




FIG 1A

(51) A 61K 38/36, A 61L 33/12

(11) 9812

(13) T1

(21) 2019/628

(22) 17/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 20120143519 11/12/2012 KR

(96) 09/01/2013 EP13862142.8

(97) 05/06/2019 EP2932989

(73) Sewoncellontec Co., Ltd. (Yeouido-dong) Hanguk HP building 83, Uisadang-daero

Yeongdeungpo-gu Seoul 150-724, KR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LEE, Jun Keun; KIM, Jang Hoon; CHANG, Cheong Ho; YEO, Se Ken; YOO, Ji Chul and SUH, Dong Sam

(54) МЕСТО НА ТКИВА ВО КОЈИ КОЛАГЕНОТ И ФИБРИНОТ СЕ МЕШАНИ И НАЧИН НА


ПРИГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ

(57) 1 Состав, во кој колаген и фибрин се мешаат, за употреба како ткиво запечатувач, при што составот е подготвен од мешање на фибриноген и апротинин за да се подготви првиот материјал; мешање на тромбин, калциум хлорид и колаген за да се подготви втор материјал; и мешање на првиот материјал и вториот материјал едни со други за да се подготви трет материјал, и при што фибриногенот има концентрација од 65-130 mg/mL, апротинин има концентрација од 1,000-3,000 KIU/mL, тромбинот има концентрација од 40-600 U/ml, калциум хлоридот има концентрација од 4-140

mmol/L,
и колагенот има концентрација од 10-30 mg/ml.

има уште 2 патентни барања

[Fig. 1]



(51) **A 61K 31/13A 61K 31/132, A 61K 31/16, A 61K 38/43, A 61K 31/56, A 61K 38/00, A 61K 31/215**

(11) **9816**

(13) T1

(21) **2019/635**

(22) 18/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201161494881 P 08/06/2011 US

(96) 08/06/2012 EP12728007.1

(97) 08/05/2019 EP2717893

(73) **Translate Bio, Inc. 29 Hartwell Avenue
Lexington, MA 0242US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје

(72) GUILD, Braydon, Charles; DEROSA, Frank
and HEARTLEIN, Michael

(54) **СОСТАВИ СО ЛИПИДНИ ЧЕСТИЧКИ И ПОСТАПКИ ЗА ИСПОРАКА НА iRNK**

(57) 1 Состав кој опфаќа (а) барем една молекула на iRNK, чиј најмалку еден дел кодира функционален секретирани полипептид; и (б) носител за трансфер на липозоми кој содржи липидна наночестичка која содржи еден или повеќе катјонски липиди, еден или повеќе некатјонски липиди и еден или повеќе липиди модифицирани со ПЕГ за употреба во постапка на лекување на субјект со дефект или дефицит во предметниот секретирани полипептид, при што iRNK е инкапсулирана во носителот за трансфер и при што составот се применува со испорака до белите дробови со небулизација.
има уште 13 патентни барања

Секвенца 5' CMV:

XCAGAUCCGCGGAGACGCCAUCACGGCUGUUGUACUCCAUAGAAGACACCGGAGCCGUAUCCAGCCUCCCGGGC
CGGGAACGGGCGCATUGGAACGGGAGUCCCGCGGCCAAGAGUGACGCCACCGUCCUGACACG
(SEQ ID NO: 1)

СЛ. 1

(51) **C 07K 16/00, C 07K 16/18, A 61K 39/00**

(11) **9817**

(13) T1

(21) **2019/638**

(22) 19/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201161577817 P 20/12/2011 US

(96) 19/12/2012 EP12859920.6

(97) 22/05/2019 EP2794654

(73) **Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview
Drive Horsham, PA 19044, US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје


(72) WU, Sheng-Jiun; ALDERFER, Christopher; JANECKI, Dariusz; LIU, Xuesong; MURDOCK, Melissa; MERCKEN, Marc; VANDERMEEREN, Marc and MALIA, Thomas

(54) **АНТИ-ПХФ-ТАУ АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Изолирано антитело кое го врзува ПХФ-тау кое содржи VH SEQ ID NO: 37 и VL SEQ ID

NO:38, или нивна хуманизирана верзија, Кадешто предметната хуманизирана верзија има афинитет кон ПХФ-тау со константа на дисоцијација (KD) помала или еднаква на 10-10 M, одредена со ProteOn. има уште 11 патентни барања

Слика 1



(51) D 21B 1/06, D 21D 1/34, D 21D 1/32, D 21D 1/02, D 21D 1/20

(11) 9813

(13) T1

(21) 2019/639

(22) 19/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201310114386 18/12/2013 DE

(96) 17/12/2014 EP14825290.1

(97) 24/04/2019 EP3084070

(73) Creapaper GmbH Reisertstraße 14 53773 Hennef, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) D'AGNONE, Uwe

(54) **ПОСТАПКА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРЕВА ИЛИ СЕНО**

(57) 1 Постапка за обработка на трева или сено, која постапка опфаќа последователни

фази:

a. претходно уситнување на трева или сено со разбивач на бали и/или со секач до просечна должина на влакна помеѓу 500 mm и 10 mm, посакувано помеѓу 120 mm и 10 mm;

b. отстранување на нечистотија и страни или надворешни супстанции со циклон;

c. уситнување и преведување во влакна на трева или на сено во млин за влакна ;

d. раздвојување на влакна на трева или на сено, при што тоа раздвојување и/или изолирање на влакна на трева или на сено се изведува по мелење со калибрирани валци ; и
e. просејување и/или сеене на трева или на сено со сепаратор со циркуирачки воздух и/или со циклонско сито.

има уште 14 патентни барања



Fig. 1

(51) **A 61K 9/00**(11) **9814**

(13) T1

(21) **2019/644**

(22) 22/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201317005 25/09/2013 GB and 201320723 25/11/2013 GB

(96) 25/09/2014 EP14781264.8

(97) 24/04/2019 EP3049056


(73) **Blueberry Therapeutics Limited The Biohub Alderley Park, Alderley Edge, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG, GB**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) RIDDEN, John; DAVIES, Michael and GOOD, Liam

(54) **АНТИФУНГАЛЕН ТОПИКАЛЕН СОСТАВ И МЕТОДИ НА ТРЕТМАН**

(57) 1 Топикален состав за третманот на фунгална инфекција на нокт или кожа што содржи полимер и антифунгален агенс, назначено со тоа, што полимерот содржи линеарен и/или разгранет или цикличен полимонованид/полигванидин, полибигванид, и антифунгалниот агенс содржи Тербинафин. има уште 10 патентни барања

**НАЦРТ 1**

(51) **C 07K 14/32, A 61K 38/00**(11) **9815**

(13) T1

(21) **2019/649**

(22) 25/07/2019

(45) 31/12/2019



(30)

(96) 01/09/2016 EP16186895.5

(97) 01/09/2016 EP3290436

(73) **metaX Institut für Diätetik GmbH Am Strassbach 5 61169 Friedberg (Hessen), DE**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје(72) **HOFFMANN, Bernhard; MÜCKE, Yvonne; RASCHE, Stefan; JABLONKA, Natalia and SCHILLBERG, Stefan**(54) **ПРОТЕИН БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РКУ**

(57) 1 Рекомбинантен дијететски протеин кој содржи полипептидна секвенца која најмалку е 70% идентична со SEQ ID NO 2 или нејзин дијететски доволен протеин, при што спомнатиот протеин не содржи фенилаланин. има уште 14 патентни барања

(51) **D 06N 3/00, B 29C 41/20, B 29C 41/14, B 29C 41/22, B 32B 25/02, B 32B 27/12, A 41D 19/00**(11) **9818**

(13) T1

(21) **2019/651**

(22) 26/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) GB20090019143 02/11/2009 GB and GB20100000489 13/01/2010 GB


(96) 29/10/2010 EP10781991.4

(97) 17/07/2019 EP2496393

(73) **A T G Ceylon (Private) Limited Spur Road 7 Phase 2 IPZ Katunayake, LK**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **TAYLOR, John; MENDIS, Agampodi Sunsil Shantha; ABDEEN, Mohammed Fazal and GOTH, Howard**(54) **МЕТОД ЗА ПРАВЕЊЕ ЗАШТИТНА ОБЛЕКА**(57) 1 Метод за правење заштитна облека, содржи:
обезбедување на супстрат формиран од предиво и меѓупростори низ него;
аплицирање врз супстратот полимерен материјал со влакна суспендирани во него,

влакната имаат должина во опсегот од 0.01 mm до 0.04 mm;
коагулирање барем на малку полимерен материјал врз суспстратот за да се формира

композитен слој од полимерниот материјал и влакната.
има уште 5 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07K 16/06, C 07K 16/46, C 07K 16/28**

(11) **9854**

(13) T1

(21) **2019/652**

(22) 29/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201361794896P 15/03/2013 US;

201361818153P 01/05/2013 US;

201361818344P 01/05/2013 US;

201361818401P 01/05/2013 US;

201361913832P 09/12/2013 US;

201361913870P 09/12/2013 US;

201361913879P 09/12/2013 US; 201414155334

14/01/2014 US; 201414205248 11/03/2014 US;

201414207489 12/03/2014 US; 201461938095P

10/02/2014 US and WO2014US11549

14/01/2014 WO

(96) 17/03/2014 EP14733393.4

(97) 22/05/2019 EP2951203

(73) **Xencor, Inc. 111 W. Lemon Avenue
Monrovia, CA 91016, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **BERNETT, Matthew, J.; MOORE, Gregory;
DESJARLAIS, John and RASHID, Rumana**

(54) **ХЕТЕРОДИМЕРНИ ПРОТЕИНИ**

(57) 1 Хетеродимерно антитело коешто
содржи:

a) прв мономер којшто содржи:

i) прва тешка низа со константен домен којашто

содржи прв варијабилан Fc домен; и

ii) прв антиген поврзувачки домен; и

b) втор мономер којшто содржи:

i) втора тешка низа на константен домен


којашто содржи втор варијабилан Fc домен; и

ii) втор антиген поврзувачки домен;

кадешто споменатиот прв варијабилен Fc домен содржи аминокиселински супституции S364K/E357Q и споменатиот втор варијабилен

Fc домен содржи аминокиселински супституции L368D/K370S.

има уште 11 патентни барања



(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/36, C 07K 16/28, C 07K 16/12, C 07K 16/26, C 12P 21/00, A 61K 39/40, A 61K 39/40, A 61K 39/395**

(11) **9819**

(13) T1

(21) **2019/653**

(22) 30/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201261635935P 20/04/2012 US

(96) 19/04/2013 EP13720615.7

(97) 05/06/2019 EP2838918

(73) **Merus N.V. Yalelaan 62 3584 CM Utrecht, NL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DE KRUIF, Cornelis Adriaan;
LOGTENBERG, Ton and HENDRIKS, Linda
Johanna Aleida

(54) **МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕТЕРОДИМЕРНИ МОЛЕКУЛИ ОД Ig ТИП**

(57) 1 Метод за производство на хетеродимерна молекула која што содржи CH3

домен од една клетка, каде што споменатата молекула содржи два CH3 домени на човечки IgG кои што се способни да формираат контактна површина, при што споменатиот метод се состои од обезбедување во наредната клетка

а. Прва молекула на нуклеинска киселина која што кодира прв полипептиден синџир кој што содржи CH3 домен на човечки IgG,

б. Втора молекула на нуклеинска киселина која што кодира втор полипептиден синџир кој што содржи CH3 домен на човечки IgG,


каде што споменатиот прв полипептиден синџир кој што содржи CH3 домен, содржи остаток на лизин (K) на аминокиселинската позиција 366 според ЕУ системот за нумерирање и каде што споменатиот втор полипептиден синџир кој што содржи CH3 домен, содржи остаток на аспарагинска киселина (D) на аминокиселинската позиција 351 според ЕУ системот за нумерирање, при што споменатиот метод понатаму се состои од

чекорот на култивирање на споменатата клетка
домаќин и овозможување експресија на
споменатите две молекули на нуклеинска
киселина и собирање на споменатата


хетеродимерна молекула која што содржи CH3
домен од културата.
има уште 13 патентни барања

СЛИКА 1:

A) илустрација првпат на конструкт вектор MV1057



B) илустрација првпат на вектор фаном делуиј MV1043

(51) **G 07F 1/04**(11) **9820**(21) **2019/654**(13) **T1**(22) **30/07/2019**(45) **31/12/2019**(30) **202009000228 U 06/01/2009 DE**(96) **05/01/2010 EP10000025.6**(97) **24/07/2019 EP2204781**(73) **Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Mührenberg, Roland; Buchholz, Wiebke and Zander, Marko


(54) **УРЕД ЗА НАСОЧУВАЊЕ**

(57) 1 Елемент за одбивање (1), особено за монети или за жетони, за насочување, за одбивање и / или за менување на положбата или локацијата на монетите или жетоните,

особено во една машина, ка-де што уредот за одбивање (1) има две основни плочи (2, 3) кои што се распоредени една спроти друга, кои што се во суштина рамни и кои што формираат патека за монетите или жетоните со по-мош на дистанцери (10, 18) и каде што дистанцерите (10) се заглавуваат во отворите (11) на основните плочи (2,3) и на тој начин ги фиксираат основните плочи (2, 3) една за друга, каде што секоја од споменатите основни плочи (2, 3) има рамен прв регион (4, 5) во регионот за вметнување на Уредот за одбивање, втор рамен регион (6, 7) во регионот за исфрлање на уредот за одбивање, и закривен регион (8, 9) со кој што споменатиот прв и втор регион (4, 5, 6, 7) се поврзани еден со друг, а плочата за внесување на монетите е накосена во однос на рамнината за празнење на монетите, што се карактеризира со тоа што регионот за вметнувањето има ширина на прв канал за

монети која што е поголема од ширината на вториот канал за монети од регионот за исфрлање со спометнатиот закривен регион (8, 9) помеѓу регионот за вметнување и регионот за исфрлање кој што постепено

навлегува во ширината на каналот за монети од ширината на првиот канал за монети кон ширината на вториот канал за монети. има уште 11 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07H 19/173, A 61K 31/7076, A 61P 35/00**

(11) **9821**

(13) T1

(21) **2019/655**

(22) 30/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201421211 28/11/2014 GB and 201519316 02/11/2015 GB

(96) 27/11/2015 EP15804216.8

(97) 26/06/2019 EP3224268


(73) **NuCan plc 77-78 Cannon Street London EC4N 6AF, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MCGUIGAN, Christopher; GRIFFITH, Hugh; FERRARI, Valentina; SERPI, Michaela and JIMENEZ ANTUNEZ, Carmen

(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА 2' И/ИЛИ 5' АМИНОКИСЕЛИНСКИ ЕСТЕР ФОСФОРАМИДАТ 3'-ДЕОКСИ АДЕНОЗИН КАКО СОЕДИНЕНИЈА ПРОТИВ КАНЦЕР**

(57) 1 3'-Деоксиаденозин-5'-О-[фенил(бензилокси-L-аланинил)] фосфат или нагова фармацевтски прифатлива сол, естер, сол на естер, или солват на соединението
има уште 13 патентни барања



СЛИКА 1

(51) A 61K 9/00, A 61K 31/785

(11) 9822

(13) T1

(21) 2019/656

(22) 30/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 12732788.0 15/06/2012 EP

(96) 15/06/2012 EP12732788.0

(97) 17/07/2019 EP2861236

(73) Pharmathen S.A. 6, Dervenakion Str.
15351 Pallini Attikis, GR(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KARAVAS, Evangelos; PAPANIKOLAOU,
Georgia; SAMARA, Vasiliki; DIAKIDOU, Amalia;
KOUTRIS Efthimios and MPARMPALEXIS,
Panagiotis(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО
СОДРЖИ ПОЛИМЕР ЗА ВРЗУВАЊЕ НА
ФОСФАТ

(57) 1 Брзо растворлива орална дисперзибилна таблета која што содржи севеламер или негова фарма-цевтски прифатлива сол, како активна состојка и фармацевтски прифатлив ексципиенс селектиран од карнауба (палмин) восок, глицерил бехенат, глицерил моностеарат или нивни мешавини што се формира со обложување на активната состојка со помош на мешање на топење и е во состојба да го намали набубрувањето на активната состојка во усната шуплина.

има уште 7 патентни барања



СЛИКА 1

(51) H 05H 1/08, H 05H 3/00, H 05H 1/16, H 05H 1/14

(11) 9823

(13) T1

(21) 2019/657

(22) 30/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201462072611 P 30/10/2014 US

(96) 30/10/2015 EP15854636.6

(97) 24/07/2019 EP3213608

(73) TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling Foothill Ranch, CA 92610, US


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) BINDERBAUER, Michl; GARATE, Eusebio; PUTVINSKI, Sergei and GOTA, Hiroshi

(54) СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ПЛАЗМА ВО „FRC“ СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ

(57) 1 Метод за генерирање и одржување плазма во магнетно поле со конфигурација на

обратно поставено поле (FRC) што се состои од чекорите на: создавање FRC за плазма во затворена комора (100) со надолжна средишна рамнина и одржување на FRC на или околу постојана вредност без распаѓање со вбригување снопови на брзи неутрални атоми од инјектори на неутрални снопови (600) во FRC плазмата под агол кон средишната рамнина на затворената комората и се карактеризира со тоа што методот понатаму опфаќа: инјектирање на компактни тороидни (СТ) плазми од првиот и вториот СТ инјектори (720) во FRC плазмата под агол кон средишната рамнина на затворената комора, при што првиот и вториот СТ инјектор се поставени на спротивната страна на средишната рамнина на затворената комора има уште 20 патентни барања

(51) **E 01C 7/35**(11) **9824**

(13) T1

(21) **2019/658**

(22) 30/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 5006516 U 27/04/2016 AT

(96) 27/04/2017 EP17168421.0

(97) 22/05/2019 EP3239399

(73) **Flexiskin GmbH Nechanskyweg 2 1220 Wien, AT**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) РОЈЕК, Helmut

(54) **ОБЛОЖУВАЊЕ НА ПОВРШИНА**

(57) 1 Обложување на површина (1) што се состои од: слој за запечатување (4) базиран на прва синтетичка смола и покривен слој (6), поставен над слојот за запечатување (4), базиран на втора синтетичка смола, покривниот слој (6) кој се состои од грануларен агрегат за подобрување на отпорноста на лизгање и/или

отпорноста на абење на обложувањето на површината (1), грануларниот агрегат што се нанесува како додаток со покривниот слој (6) и пропорцијата на грануларниот агрегат во однос на покривниот слој (6) помала од 30 vol.%, што се карактеризира по тоа што барем долната страна (7) од покривниот слој (6) е структурирана, висинската разлика помеѓу испакнатините и вдлабнатините на структурата на долната страна (7) по можност да не е поголема од максималната големина на зрното од грануларен агрегат на покривниот слој (6), по тоа што покривниот слој (6) е изработен од материјал за обложување на база на полиаспарт и по тоа што дебелината на покривниот слој (6) во пределот на испакнатините не е поголема од максимална големина на зрното на агрегатот.

има уште 9 патентни барања




Fig. 1

(51) **A 61K 31/445, A 61K 31/728, A 61K 8/42, A 61K 8/49, A 61K 8/60, A 61P 17/00, A 61P 17/18, A 61P 17/02, A 61P 17/16, A 61Q 19/00, A 61Q 19/08**

(11) **9825**

(13) T1

(21) **2019/659**

(22) 30/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201313954360 30/07/2013 US

(96) 29/07/2014 EP14767131.7

(97) 19/06/2019 EP3027186

(73) **Teoxane Les Charmilles Rue de Lyon 105 1203 Geneva, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) BOURDON, François and MEUNIER, Stéphane

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА СОСТАВИ ШТО СОДРЖАТ ХИЈАЛУРОНСКА КИСЕЛИНА И МЕПИВАКАИН ХИДРОХЛОРИД**

(57) 1 Метода за подготвување стерилан и инјектирачки состав, методата што ги содржи барем чекорите на:

а) обезбедување барем еден гел од хијалуронска киселина или нејзина сол, наведената хијалуронска киселина е селектиран од вкрстено-поврзана форма на хијалуронска киселина, не-вкрстено-поврзана форма на хијалуронска киселина или мешавина од истите;

б) додавање на наведениот гел од хијалуронска киселина барем на мепивакаин хидрохлорид како анестетички агенс; и

ц) стерилизирање на мешавината добиена во чекор б).

има уште 3 патентни барања

(51) **A 63H 3/00, A 63H 3/52, A 63H 33/00, A 63H 37/00, B 65D 75/28**

(11) **9826**

(13) T1

(21) **2019/660**

(22) 30/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201715471973 28/03/2017 US and

201762447274 P 17/01/2017 US

(96) 06/04/2017 EP17165372.8

(97) 19/06/2019 EP3348317

(73) **MGA Entertainment, Inc. 16380 Roscoe Boulevard Van Nuys, CA 91406, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) Garcia, Paula; Jefferies, Ione; Consorti, Blanche and Martin, Kathy

(54) **ИГРАЧКА КОЈА СОДРЖИ ПОВЕЌЕКРАТНИ СЕРИСКИ ИЗЕНАДУВАЧКИ ОТКРИТИЈА**

(57) 1 Играчка (10) која има поголем број на изненадувања за дете, при што таа играчка содржи:

јадро (14);
 поголем број на нетранспарентни омоти (20, 40)
 околу јадрото (14), а кој што нему воглавно му
 одговараат по облик, при што омотите (20, 40)
 положени сериски преку јадрото (14) така да
 бидат одстранети сериски од страна на детето;
 и
 поголем број на предмети за игра (30, 50, 66,
 76, 86, 96) респективно скриени под омотите
 (20, 40), така што детето како сериски да ги
 одстранува омотите (20, 40) со играчките (10)

предмети за игра (30, 50, 66, 76, 86, 96) сериски
 се откриени на детето, назначен со тоа што:
 омотите (20, 40) ја содржат првата и втората
 еластична лента;
 првата и втората еластична лента секоја
 покрива помалку од вкупното јадро (14); и
 првата и втората еластична лента се
 поставени под агол во односот едната на
 втората така што едната ги покрива различните
 делови на јадрото (14).
 има уште 13 патентни барања



(51) A 61K 31/295, A 61K 31/7004, A 61P 3/02

(11) 9827 (13) T1
 (21) 2019/661 (22) 30/07/2019
 (45) 31/12/2019

(30) 20140386023 22/09/2014 EP
 (96) 28/07/2015 EP15739647.4
 (97) 26/06/2019 EP3197444
 (73) Tseti, Ioulia 13 Pavlou Mela Street 145 61
 Kifissia Attikis, GR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Tseti, Ioulia

(54) **КОМПЛЕКСИ НА ЖЕЛЕЗО (III) НА
 ХИДРОКСИДИ СО АКТИВИРАНИ ГЛУКОЗНИ
 СИРУПИ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО
 ПОДГОТВУВАЊЕ**

(57) 1 Постапка за подготвување на комплекси
 на железо (III) на хидроксид и активиран
 глюкозен сируп, при што молекулска маса на
 тој комплекс е во опсег од околу 100 kDa до

150 kDa, мерена со примена на течна
 хроматографија на високи перформанси - гел
 пропустлива хроматографија (HPLC-GPC), која
 постапка ги опфаќа фазите:

(i) обезбедување на воден расвор на глюкозен
 сируп, со еквивалент на декстроза (DE) од
 најмалку 21 и најповеќе 60, како што е
 одредено со гравиметриска анализа, на
 температура во опсег од 25°C до 80°C и при pH
 во опсег од 6 до 13;


(ii) додавање на хидроген пероксид, и
 опционално на каталитичко количество на
 оксидациски катализатор, раствор во (i), при
 одржување на pH и температура внатре во
 опсегот како што е дефиниран во фаза (i),
 оставајќи растворот да се олади до
 температура во опсег од 10°C до 45°C,
 одржувајќи го растворот на таа температура во
 текот на 5 мин до 24 часа, со што се добива
 активиран глюкозен сируп;

(iii) конверзија на спомнатиот активиран глюкозен сируп во комплекс со железо (III) со хидроксид; и

(iv) добивање комплекс на железо (III) на хидроксид и активиран глюкозен сируп, при што водороден пероксид се применува во вкупна количина од 0.0005-0.01mol/g (глюкозен сируп) помножена со корекционен фактор: (еквивалент

на декстроза на глюкозен сируп)/ 2при што комплексот има содржина на железо во опсег од 27 до 35 mas.%, сметано на масата на комплексот; и при што добиениот комплекс на железо (III) на хидроксид и активираниот глюкозен сируп има повеќе од две -COOH групи по молекул на глюкоза и при што глюкозен сируп од фаза (i) нема ниту една -COOH група на молекул на глюкоза.
има уште 8 патентни барања

Fig. 1.



(51) C 07D 213/77, C 07D 409/12, A 61K 31/4436, A 61K 31/4402, A 61P 31/08, A 61P 31/06

(11) 9828

(13) T1

(21) 2019/662

(22) 30/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 20120106652 20/11/2012 PT

(96) 20/11/2013 EP13811632.2

(97) 22/05/2019 EP2922541

(73) **TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A. Rua da Tapada Grande, nº, 2 Abrunheira 2710-089 Sintra, PT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio; EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; ALMEIDA FERREIRA, Ana Lúcia; LOPES, Ana Sofia; DE ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques and CAIXADO, Carlos

(54) **ПИРИДИЛ ХИДРАЗОНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗА И ПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Соединение со општа Формула (Ia) за употреба во лекувањето и/или заштита од микобактериски инфекции предизвикани од нетуберкулозна микобактерија (НТМ), *Mycobacterium leprae* (Микобактериум лепра) и *Mycobacterium tuberculosis* (Микобактериум туберкулозис) резистентна на повеќе лекови кадешто

RR2 и R3 се секој независно еден од друг, водород, (C1-C4)алкил, хидроксил, халоген, метокси или метокси-оцетна киселина; или негова фармацевтска прифатлива сол, естер или растворувач.

има уште 10 патентни барања



Сл. 1

(51) A 61K 31/715, A 61K 47/02, A 61K 47/10, A 61K 47/18, A 61K 47/24, A 61K 47/26, A 61K 9/08, A 61K 47/38, A 61K 51/06, A 61K 9/00, B 65D 65/40, B 65D 81/26

(11) 9829

(13) T1

(21) 2019/663

(22) 31/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 14167381 07/05/2014 EP

(96) 04/05/2015 EP15718956.4

(97) 03/07/2019 EP3139903

(73) Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H. Industriezeile 6 2100 Leobendorf, AT


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PRINZ, Martin

(54) **ВОДЕН ОФТАЛМОЛОШКИ РАСТВОР И МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СИНДРОМ НА СУВО ОКО**

(57) 1 Стерилен воден офталмолошки раствор кој што содржи 0,05% до 0,5% (w/w) N- (N-ацетилцистеинил-)хитозан или негова фармацевтски прифатлива сол во носечки раствор, каде што N- (N-ацетилцистеинил-)хитозан има содржина на слободни тиол групи во количина од 80 µmol/g полимер до 280 µmol/g полимер.
има уште 19 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/7088, A 61K 31/7125, A 61P 7/00, A 61P 35/02, A 61P 7/06, A 61P 35/00**

(11) **9830** (13) T1
(21) **2019/664** (22) 31/07/2019
(45) 31/12/2019

(30) 201261734941 P 07/12/2012 US;
201313841711 15/03/2013 US; 201361799069 P
15/03/2013 US and 201361900347 P 05/11/2013
US

(96) 15/11/2013 EP13861008.4

(97) 24/07/2019 EP2928477

(73) **Geron Corporation 149 Commonwealth Drive Menlo Park, CA 94025, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) STUART, Monic, J. and KELSEY, Stephen


(54) **УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРОТ НА ТЕЛОМЕРАЗА ИМЕТЕЛСТАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МИЕЛОФИБРОЗА**

(57) 1 Инхибитор на теломераза за употреба за ублажување на најмалку еден симптом кој што резултира од миелофиброза (MF) кај поединец, каде што инхибиторот на теломераза е иметелстат или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 24 патентни барања

СЛИКА 1

A



(51) **B 65B 51/10, B 65B 51/02, B 65D 77/20, B 65D 81/20, B 65D 21/02**

(11) **9831** (13) T1
(21) **2019/665** (22) 31/07/2019
(45) 31/12/2019

(30) 201000310 08/01/2010 GB and 201011918
15/07/2010 GB

(96) 10/01/2011 EP11704299.4

(97) 22/05/2019 EP2459459

(73) **LINPAC Packaging Limited Wakefield Road Featherstone Pontefract West Yorkshire WF7 5DE, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HARDWICK, Craig; DAVEY, Alan John;

PARKER, David and HOWDEN, Stephen

(54) **КОНТЕЈНЕР И ПРОЦЕСИ ЗА ПРАВЕЊЕ КОНТЕЈНЕР И ЗАПЕЧАТЕН КОНТЕЈНЕР**

(57) 1 Контејнер кој што содржи основа и континуиран страничен сид кој што се протега во суштина вертикално во однос на основата со периферна прирабница која што е формирана по должината на горниот, при употреба, раб на континуираниот страничен сид, при што основата и континуираниот страничен сид се направени во суштина од полиетилен тере-фталат (PET) каде што слој на лепило се наоѓа на горната, при употреба, површина на периферната прирабница и споменатиот слој на лепило не се протега на вертикалните, при употреба, површини на континуираниот

страничен сид и не се протега на основата каде што контејнерот понатаму има фолија за покривање која што може да се запечати за периферната прирабница за да се создаде запечатен простор помеѓу основата, континуираниот страничен сид и фолијата за покривање; и каде што фолијата за покривање е повеќеслојна фолија која што има слој за запечатување и слојот за запечатување содржи полипропилен (PP) и / или PE. има уште 25 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **C 07D 311/58, A 61K 31/353, A 61K 31/4025, A 61P 5/00, A 61P 19/00**

(11) **9832**

(13) T1

(21) **2019/666**

(22) 31/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) KO01782012 24/02/2012 IN and

KO10302012 07/09/2012 IN

(96) 22/02/2013 EP13712928.4

(97) 12/06/2019 EP2817299

(73) **Lupin Limited Kalpataru Inspire 3rd Floor Off Western Express Highway Santacruz (East) Mumbai 400 055, IN**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **PALLE, Venkata, P.; KAMBOJ, Rajender, Kumar; SHUKLA, Manojkumar, Ramprasad; SARDE, Ankush, Gangaram; LORIYA, Rajeshkumar, Maganlal; PACHPUTE, Vipul, Dilip;**

WALKE, Navnath, Bajirao; KHAN, Talha, Hussain and KULKARNI, Sanjeev, Anant

(54) **ЗАМЕНЕТИ СОЕДИНЕНИЈА НА ХРОМАН КАКО МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРИ ЧУВСТВИТЕЛНИ НА КАЛЦИУМ**

(57) 1 Соединение кое што ја има Формулата (V):

или негова фармацевтски прифатлива сол; каде што, R1 е селектиран од халоген, заменет или незаменет алкил, халоалкил, циклоалкил, цијано, -C(O)алкил и -OR6 каде што R6 е водород или алкил; 'q' е 0, или 2; R2 е заменет или неза-метнет фенил или заменет или незаменет нафтил каде што супституентите се еден или повеќе и независно селектирани од халоген, хидрокси, алкил, халоалкил и алкокси; X е селектиран од врска, -(CRcRd)r-, -NR7(CRcRd)r-, -O(CRcRd)r-, -C(O)NR7-, -C(O)NR7(CRcRd)r- каде што R7 е водород или

заменет или незаменет алкил, R_c и R_d се водород или алкил, 'r' е 2, или 3; Z е -OR₆ каде што R₆ е селектиран од водород, алкил или арил, или Z е -NR₁₀R₁₁ каде што R₁₀ и R₁₁ може да бидат исти или различни и се независно селектирани од водород, заменет или незаменет алкил, -(CR_cR_d)_r-C(O)OH, -(CR_cR_d)_r-C(O)O-алкил и циклоалкил или R₁₀ и R₁₁ заедно може да формираат заменет или незаменет, заситен или незаситен 3 до 12 член цикличен прстен, каде што незаситениот цикличен прстен може да има една или две двојни врски; и 'n' е 2 или 3; каде што освен ако не е поинаку специфицирано, терминот "заменет" како што

се употребува овде, значи група или половина која што има еден или повеќе супституенти закачени за структурниот костур на групата или половината; ваквите супституенти се селектирани од: халоген, цијано, алкил, халоалкил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероцикличен прстен, -C(O)OR_x, -C(O)R_x, -C(O)NR_xR_y, -NR_xC(O)NR_yR_z, -N(R_x)S(O)R_y, -N(R_x)S(O)2R_y, -NR_xR_y, -NR_xC(O)R_y, -S(O)2NR_xR_y, -OR_x и -S(O)2R_x; каде што секоја појава на R_x, R_y и R_z е независно селектирана од водород, халоген, алкил, халоалкил, циклоалкил, и арил.
има уште 4 патентни барања

(51) **C 12N 1/20, A 61P 11/06, A 61P 19/02, A 61P 29/00, A 61P 35/00, A 61P 1/00, A 61P 25/28**

(11) **9833**

(13) T1

(21) **2019/667**

(22) 31/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201510467 15/06/2015 GB and 201520501 20/11/2015 GB

(96) 15/06/2016 EP16731268.5

(97) 05/06/2019 EP3206700


(73) **4D Pharma Research Limited Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin and RAFTIS, Emma

(54) **СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ СОЈЕВИ**

(57) 1 Состав кој опфаќа вијабилна бактерија која е депонирана под пристапниот број NCIMB 42380 или вијабилна бактерија која има 16s rRNA секвенца која е најмалку 98% идентична со SEQ ID NO: за употреба во постапка на лекување или превенција на карцином.
има уште 9 патентни барања



(51) A 01K 67/027, C 07K 14/74, C 07K 14/705

(11) 9834

(13) T1

(21) 2019/668

(22) 31/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201161552582P 28/10/2011 US;

201161552587P 28/10/2011 US and

201261700908P 14/09/2012 US

(96) 26/10/2012 EP17184955.7

(97) 15/05/2019 EP3262932

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn;

MCWHIRTER, John; GURER, Cagan; MURPHY,

Andrew J.; VORONINA, Vera and HARRIS, Faith

(54) ГЕНЕТСКИ ИЗМЕНЕТИ ГОЛЕМИ КОМПЛЕКСНИ ХИСТОКОМПАТИБИЛНИ ГЛУВЦИ

(57) 1 Нуклеинска киселина која содржи нуклеотидна секвенца која кодира химеричен човечки/нехуман МНС I полипептид, при што нуклеотидната секвенца опфаќа прва нуклеинска киселинска секвенца која ги кодира α2 и α3 домените на човечки полипептид HLA класа I и втора нуклеинска киселинска секвенца која кодира трансмембрански и цитоплазматски домени на не-хуманиот полипептид МНС I, така што нуклеотидната секвенца го кодира химеричниот човечки/не-хуман МНС I полипептид.

има уште 14 патентни барања




FIG. 1

(51) **B 01D 53/94, B 01J 29/06, C 01B 39/48**(11) **9835**

(13) T1

(21) **2019/669**

(22) 31/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 20120000784 12/12/2012 DE

(96) 06/12/2013 EP13801583.9

(97) 22/05/2019 EP2931406

(73) **Umicore AG & Co. KG Rodenbacher
Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **MARIN, Manuel, Moliner; FRANCO, Raquel,
Martínez; CANÓS, Avelino, Corma and
THØGERSEN, Joakim, Reimer**(54) **МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА CU-SSZ-13 ВО
ЕДЕН САД**

(57) 1 Процес за директна синтеза на Cu-SSZ-13 кој ги содржи следните чекори:

(i) подготовка на смеса која содржи вода, најмалку еден извор на силициум, најмалку еден извор на Al, најмалку еден извор на Cu, најмалку еден полиамин за комплексирање со Cu, и една OSDA компонента избрана од N,N,N-

триметил-1-адамантамониум, или катјони на бензил триметиламониум, еден или повеќе прекурсори вклучувајќи катјони на алкалии [Alk] и анјони на флуор [F], за добивање финална смеса за синтеза со следниот моларен состав:

$$\text{SiO}_2 : \text{a Al}_2\text{O}_3 : \text{b Cu} : \text{в Полиамин} : \text{г}$$

$$\text{OSDA} : \text{д H}_2\text{O} : \text{ѓ Alk} : \text{е F}$$

каде

а е во опсег од 0,007 до 0,16;

б е во опсег од 0,001 до 0,6;

в е во опсег од 0,001 до 0,6;

г е во опсег од 0,001 до 2;

д е во опсег од 1 до 200;

ѓ е во опсег од 0 до 1; и


е е во опсег од 0 до 1;

(ii) хидротермална обработка на финалната смеса за синтеза на температура од 80-200 °C сè додека не се формира кристален материјал од Cu-SSZ-13; и


(iii) обновување на кристалниот материјал од Cu-SSZ-13.

има уште 7 патентни барања

Слика 1 PXRD patterns of as-prepared Cu-SSZ-13 zeolites synthesized in OH media (Examples 3-6)



Слика 2 UV-Vis spectra of Cu-TEPA complex in solution and as-prepared Cu-SSZ-13 zeolites



(51) **A 61K 45/00, A 61P 35/00**

(11) **9836**

(13) T1

(21) **2019/670**

(22) 31/07/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201462013136 P 17/06/2014 US;

201462043530 P 29/08/2014 US and

201462073082 P 14/05/2015 US

(96) 17/06/2015 EP15750488.7

(97) 01/05/2019 EP3157566

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated**
50 Northern Avenue, 15th Floor Boston, MA
02210, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) HELLEDAY, Thomas and SANJIV, Kumar

(54) **МЕТОД ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР СО**
УПОТРЕБА НА КОМБИНАЦИЈА НА СНК1 И
АТР ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение кое ја инхибира АТР
протеинска киназа; и соединение кое ја
инхибира Chk протеинска киназа; за употреба
во третман на канцер кај пациент, назначено со

тоа што соединението кое ја инхибира АТР е
претставено со Формула 1:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде R1 е 5-6 член моноцикличен арил или
хетероарил прстен со 0-4 хетероатоми
независно избрани од азот, кислород и сулфур,
при што споменатиот моноцикличен арил или
хетероарил прстен е опционално споен на друг
прстен да се формира 8-10 член бицикличен
арил или хетероарил прстен со 0-6

хетероатоми независно избрани од азот,
кислород, и сулфур; секој R1 е опционално
супституиран со 1-5 J1 групи;

R2 е 5-6 член моноцикличен арил или
хетероарил прстен со 0-3 хетероатоми
независно избрани од азот, кислород, и сулфур,
при што споменатиот моноцикличен арил или
хетероарил прстен е опционално споен на друг
прстен да се формира 8-10 член бицикличен
арил или хетероарил прстен со 0-4

хетероатоми независно избрани од азот,
кислород, и сулфур; секој R2 е опционално
супституиран со 1-5 J2 групи;

L е -C(O)NH- или -C(O)N(C1-6 алкил) -;

n е 0 или 1;

секој $J1$ и $J2$ е независно halo, -CN, -NO₂, -V1-R, или - (V2) m-Q;

V1 е C1-10 алифатичен синџир при што 0-3 метиленски единици се опционално и независно заменети со O, NR^{*}, S, C(O), S(O) или S(O) 2; V1 е опционално супституиран со 1-6 појави на JV1;

V2 е C1-10 алифатичен синџир при што 0-3 метиленски единици се опционално и независно заменети со O, NR^{*}, S, C(O), S(O) или S(O) 2; V2 е опционално супституиран со 1-6 појави на JV2;

m е 0 или 1;

Q е 3-8 член заситен или незаситен моноцикличен прстен со 0-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, и сулфур, или 9-10 член заситен или незаситен бицикличен прстен со 0-6 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, и сулфур; секое Q е опционално супституирано со 0-5 JQ; секое JV1 или JV2 е независно halo, CN, NH₂, NO₂, C1-4 алифатичен, NH (C1-4 алифатичен), N (C1-4 алифатичен) 2, OH, O (C1-4 алифатичен), CO₂H, CO₂ (C1-4 алифатичен), C (O) NH₂, C (O) NH (C1-4 алифатичен), C (O) N (C1-4 алифатичен) 2, NHCO (C1-4 алифатичен), N (C1-4 алифатичен) CO (C1-4 алифатичен), SO₂ (C1-4 алифатичен), NHSO₂ (C1-4 алифатичен), или N (C1-4 алифатичен) SO₂ (C1-4 алифатичен), при што споменатиот C1-4 алифатичен е евентуално супституиран со halo; R е H или C1-6 алифатичен каде што споменатиот C1-6 алифатичен е опционално супституиран со 1-4 појави на NH₂, NH (C1-4 алифатичен), N (C1-4 алифатичен) 2, halo, C1-4 алифатичен, OH, O (C1-4 алифатичен), NO₂, CN, CO₂H, CO₂ (C1-4 алифатичен), CO (C1-4 алифатичен), O (haloC1-4 алифатичен)

или haloC1-4 алифатичен;


секое JQ е независно halo, охо, CN, NO₂, X-R, или - (X) p-Q4;

p е 0 или 1;


X е C1-10 алифатичен; при што 1-3 метиленски единици на споменатиот C1-6 алифатичен се опционално заменети со -NR, -O-, -S-, C (O), S (O) 2, или S (O); при што X е опционално и независно супституиран со 1-4 појави на NH₂, NH (C1-4 алифатичен), N (C1-4 алифатичен) 2, halo, C1-4 алифатичен, OH, O (C1-4 алифатичен), NO₂, CN, CO (C1-4 алифатичен) CO₂H, CO₂ (C1-4 алифатичен), C (O) NH₂, C (O) NH (C1-4 алифатичен), C (O) N (C1-4 алифатичен) 2, SO (C1-4 алифатичен), SO₂ (C1-4 алифатичен), SO NH (C1-4 алифатичен), SO₂N (C1-4 алифатичен) 2, NHC (O) (C1-4 алифатичен), N (C1-4 алифатичен) C (O) (C1-4 алифатичен), при што споменатиот C1-4 алифатичен е опционално супституиран со 1-3 појави на halo;

Q4 е 3-8 член заситен или незаситен моноцикличен прстен со 0-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, и сулфур, или од 8-10 член заситен или незаситен бицикличен прстен со 0-6 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, и сулфур; секое Q4 е опционално супституиран со 1-5 JQ4; JQ4 е halo, CN или C1-4 алкил при што до 2 метиленски единици се опционално заменети со O, NR^{*}, S, C (O), S (O), или S (O) 2; R е H или C1-4 алкил каде што споменатиот C1-4 алкил е опционално супституиран со 1-4 halo; R', R^{*} и R^{*} се секој независно H, C1-4 алкил, или е отсутно; при што споменатиот C1-4 алкил е опционално супституиран со 1-4 halo. има уште 22 патентни барања

Нацрт 1.



(Clonogenic survival = колоногено преживување (% контрола), prim. prev.)



(51) С 07К 16/28, С 07К 16/22, А 61К 31/519, А 61К 38/17, А 61Р 19/00

(11) 9837

(13) T1

(21) 2019/672

(22) 01/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201462049869P 12/09/2014 US and 201562141775P 01/04/2015 US

(96) 14/09/2015 EP15775835.0

(97) 24/07/2019 EP3191512


(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HATSELL, Sarah, J.; ECONOMIDES, Aris, N. and IDONE, Vincent, J.

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА ПРОГРЕСИВНА ФИБРОДИСПЛАЗИЈА ОССИФИЦАНС**

(57) 1 Антитело против Активин А за употреба во постапка за лекување на прогресивна фибродисплазија оссифицианс (ПФО), постапката содржи администрирање на ефективен режим на антитело против Активин А кај субјект којшто има ПФО. има уште 9 патентни барања



(51) **B 32B 27/20**

(11) **9855**

(21) **2019/673**

(13) T1

(22) 01/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) GE20130064 04/07/2013 IT

(96) 26/06/2014 EP14734451.9

(97) 15/05/2019 EP3016802

(73) **Renolit SE Horschheimer Strasse 50 67547 Worms,, DE**

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(72) UNVERICH, Reinhard; ODINO, Adriano and
FOGLIATI, Massimiliano

(54) **ПОВЕЌЕСЛОЕН ПАНЕЛ**

(57) 1 Композитниот повеќеслоен панел има јадро (1) составено најмалку од еден слој полиолефин, полиестер или ПВЦ наполнет со влакна, полнеж и / или честички. Јадрото (1) е покриено барем на една страна со покривен слој (2) отпорен на абеење кој е поврзан со наведеното јадро (1). Панелот е направен од композитен термопластичен материјал отпорен на влажност во кој јадрото (6) не е транспарентно, а слојот од влакна (10) се наоѓа помеѓу наведеното јадро (1) и покривниот слој (2).

има уште 17 патентни барања




Fig. 1

(51) **A 61K 31/138, A 61K 9/20, A 61K 31/4422**

(11) **9838**

(13) T1

(21) **2019/674**

(22) 01/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 20080000591 30/09/2008 HU

(96) 30/09/2009 EP09748467.9

(97) 01/05/2019 EP2344141

(73) **Egis Gyógyszergyár Zrt. Keresztúri út 30 - 38 1106 Budapest, HU**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) WAGNER, László; ZSIGMOND, Zsolt;
UJFALUSSY, György; LEVENTISZNÉ HUSZÁR,
Magdolna; TONKA-NAGY, Péter; BÁRCZAY,

Erzsébet; GÓRA, Lászlóné; SZELECZKI, Edit and
FÜLÖP, Ágnes

(54) **СОСТАВИ КОИ ВКЛУЧУВААТ
АМЛОДИПИН И БИСОПРОЛОЛ**

(57) 1 Стабилен цврст фармацевтски состав
кој вклучува хомогенизирана смеса во прав од
амлодипинска база или негова фармацевтски
прифатлива сол и бисопролол фумарат и
фармацевтски прифатливи ексципиенси
спакотани во паковање отпорно на влага и
понатаму содржи помалку од 0.5 % од
соединението со формулата
базирано на тежината на активните состојки,
кадешто составот понатаму вклучува органски
или неоргански филер, дезинтегрант, лубрикант
или опционално агенс за поврзување.
има уште 13 патентни барања

(51) **C 03B 5/02, B 09B 3/00, F 23G 5/00, F 27B
3/08**

(11) **9839**

(13) T1

(21) **2019/675**

(22) 05/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) PCT/NL2013/050950 23/12/2013 WO

(96) 23/12/2014 EP14828349.2

(97) 22/05/2019 EP3089829

(73) **PMC International B.V. Van
Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht , NL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) JANSEN, Klaas

(54) ПРОЦЕС ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ ОТПАДОЦИ КОИ ШТО СОДРЖАТ АЗБЕСТ

(57) 1 Процес за рециклирање на челични отпадоци кои што содржат азбест што се загадени со ронлив азбест, кои што отпадоци содржат комбинација од челик и азбест, кој што процес ги опфаќа чекорите на:
транспортирање на споменатите челични отпадоци во херметички контејнер до објект кој што спроведува чекори на топење, и

а) подложување на споменатите челични отпадоци кои што содржат азбест на температура која што е над температурата на солидусот на споменатиот челик со целосно потопување на споменатите челични отпадоци во растопена мешавина која што содржи растопен челик;

б) овозможување споменатите челични отпадоци да се расстопат и да се измешаат во

споменатиот растопен челик, а притоа да се овозможи да се формира згура, каде што споменатиот азбест се претвора во некристален материјал, кој што се раствора во споменатиот челик и / или се акумулира во споменатата згура;

в) овозможување споменатиот растопен челик да се излади, со што се формира хомоген производ од челични отпадоци кој што во суштина не содржи азбест; и

г) анализирање на хомогениот производ од челични отпадоци за да се добие сертификат за анализа, така што споменатиот производ може да се користи во челичани за да се измени составот на понатамошен растопен челик;

каде што споменатите чекори а) и б) се изведуваат во просторија која што е запечатена од околината на воглавно херметички начин која што се добива со одржување на споменатата просторија под притисок кој што е под-атмосферски и каде што споменатиот херметички контејнер влегува во наведениот објект додека се одржува под-притисокот. има уште 6 патентни барања

(51) **E 05B 29/00, E 05B 27/00**

(11) **9840**

(13) T1

(21) **2019/676**

(22) 05/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 6922014 11/09/2014 AT

(96) 31/08/2015 EP17165193.8

(97) 17/07/2019 EP3219884

(73) **EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstrasse 59-65 1120 Wien, AT**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Baumhauer, Walter

(54) КЛУЧ, СООДВЕТНА БРАВА И СИСТЕМ КОЈ СЕ СОСТОИ ОД КЛУЧ И БРАВИ

(57) 1 Клуч (1) за заклучување на брава, кој содржи:

а. најмалку една прва површина (2) и најмалку една втора површина (2'),

б. со најмалку една сензорна позиција (4) по должината на клучот (1),


с. при што барем еден прв код (3) за читање во бравата е предвиден на првата површина (2) и барем еден втор код (3') за читање во бравата е обезбедено на втората површина (2'),

д. шифрите (3, 3') се формираат со контролни точки (6, 6', 7, 7') кои се обезбедени попречно по должината на клучот (1) и се распоредени на одредени контролни височини (5) и контролните точки се поврзани со контролни жлебови (8, 8',

9, 9'),
 е. барем еден контролен жлеб (8, 9) со контролни точки (6, 7) се обезбедени на првата површина (2) и најмалку еден контролен жлеб (8', 9') со контролни точки (6', 7') исто така е предвиден на втората површина (2') и контролните точки на секој контролен жлеб обезбедени на дефинирани сензорни позиции (4),
 ф. има најмалку три контролни жлебови, од кои барем еден е конструиран како длабок контролен жлеб (8, 8') со длабоки контролни точки (6, 6'), а преостанатите се конструирани како плитки контролни жлебови (9, 9') со плитки контролни точки (7, 7'), длабоките контролни жлебови (8, 8') кои имаат поголема длабочина

плитките контролни жлебови (9, 9') и плитките контролни жлебови (9, 9') функционираат паралелно едни со други,

и се карактеризираат со тоа што најмалку еден код (3) од првата површина (2) се разликува барем во една сензорна позиција (4) од вториот код (3') на истата сензорна позиција (4) во тоа во најмалку една контролна точка на најмалку еден контролен жлеб на барем една сензорна позиција на првата површина (2) има контролна висина различна од контролната точка на соодветниот контролен жлеб на истата сензорна позиција на втората површина (2').
 има уште 16 патентни барања



EP 3218864

(51) **A 61K 31/77, A 61K 9/00, A 61P 1/10**

(11) **9841**

(13) **T1**

(21) **2019/677**

(22) **05/08/2019**

(45) **31/12/2019**

(30) **20090013295 30/07/2009 GB**

(96) **30/07/2010 EP10739973.5**

(97) **17/07/2019 EP2459218**

(73) **Norgine BV Hoge Hilweg 7 1101 CA Amsterdam Zuid-Oost, NL**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **SELDON, Chris; PADFIELD, Dawn and MORRISSEY, Frances**

(54) **РАСТВОРИ КОИ СОДРЖАТ**

ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ И ЕЛЕКТРОЛИТИ

(57) **1** Раствор во вода кој ги содржи следниве компоненти во следните концентрации:

(а) N x (70 до 130) g/L полиетилен гликол (PEG) со просечна молекуларна тежина од 2500 до 4500;

(б) N x (1.6 до 4.0) g/L натриум хлорид;

(в) N x (0.2 до 0.6) g/L калиум хлорид;

(г) N x (0.6 до 2.2) g/L натриум бикарбонат;

(д) N x износ на конзерванс;

(ф) опционално N x износ на вкус; и

(е) опционално N x износ на засладувач

каде N е во опсегот од 2 до 8; и кадешто презервативот содржи метил парабен, етил

парабен и бензил алкохол.
има уште 21 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00**

(11) **9842**

(13) T1

(21) **2019/678**

(22) 05/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 20100310692P 04/03/2010 US;

20100310695P 04/03/2010 US and

20100311057P 05/03/2010 US

(96) 01/03/2011 EP11751204.6

(97) 22/05/2019 EP2542256

(73) **MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center Drive Rockville, MD 20850, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) HUANG, Ling; LOO, Deryk, T.; CHEN, Francine Zhifen; MOORE, Paul A. and JOHNSON, Leslie S.

(54) **АНТИТЕЛА РЕАКТИВНИ СО В7-Н3, НИВНИ ИМУНОЛОШКИ АКТИВНИ ФРАГМЕНТИ И УПОТРЕБА**

(57) 1 В7-Н3 врзувачки молекул, при што спомнатиот В7-Н3 врзувачки молекул антититело, или негов имунореактивен фрагмент, кој содржи варијабилан домен кој специфично врзува екстрацелуларен домен В7-Н3, при што спомнатиот В7-Н3 врзувачки молекул содржи:

(1) варијабилан домен на лесен ланец кој содржи CDR1 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 2 CDR2 со секвенца на аминокиселина

киселина SEQ ID NO: 23 и CDR3 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 25, и варијабилан домен на тежок ланец кој содржи CDR1 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 29, CDR2 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 31 и CDR3 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 33;

(2) варијабилан домен на лесен ланец кој опфаќа CDR1 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 5, CDR2 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 7 и CDR3 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 9, и варијабилан домен на тежок ланец кој содржи CDR1 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 13, CDR2 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 15 и CDR3 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 17; или

(3) варијабилан домен на лесен ланец кој содржи CDR1 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 37, CDR2 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 39 и CDR3 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 4и варијабилан домен на тежок ланец кој содржи CDR1 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 45, CDR2 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 47 и CDR3 со секвенца на аминокиселина SEQ ID NO: 49.

има уште 17 патентни барања




Figure 1A

(51) **C 07D 417/12, A 61K 47/18, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 31/00, A 61K 47/40**

(11) **9843**

(13) T1

(21) **2019/679**

(22) 05/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201210101680 29/02/2012 DE

(96) 28/02/2013 EP13707000.9

(97) 29/05/2019 EP2819648

(73) **AiCuris Anti-infective Cures GmbH
Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117 Wuppertal,
DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SCHWAB, Wilfried; PAULUS, Kerstin;
GRUNDER, Dominique and VAN HOOGEVEST,
Peter

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ КОЈ
СОДРЖИ АНТИВИРУСНО ЕФИКАСЕН
ДЕРИВАТ НА ДИХИДРОХИНАЗОЛИН**

(57) 1 Фармацевтски препарат за
интравенозно давање, кој содржи следно,
имено:

а) {8-флуор-2-[4-(3-метоксифенил)пиперазин-1-ил]-3-[2-метокси-5-(трифлуорометил)фенил]-3,4-дихидрохиназолин-4-ил}на оцетна киселина или нејзина сол, солват или солват на сол,
б) ексципијенс избран од циклодекстрин, и
с) вода.

има уште 19 патентни барања

(51) **C 01B 21/50, A 61K 31/4418, A 61K 31/4709, A 61K 31/519, A 61K 31/17, A 61K 33/00, A 61P 17/00, A 61P 43/00, A 61P 9/00, A 61P 11/00**

(11) **9844**

(13) T1

(21) **2019/680**

(22) 05/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 20090151820P 11/02/2009 US and
20090224021P 08/07/2009 US

(96) 11/02/2010 EP10741692.7

(97) 31/07/2019 EP2395834

(73) **Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope
Pharmaceuticals 16416 N. 92nd Street 125
Scottsdale, AZ 85260, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SHERMAN, Craig; LEPINE, Anthony, James;
SMITH, Catherine, Marie; WIRTZ, Kevin, Robert
and SCHULZE, Erich

**(54) НАТРИЈУМНИТРИТ КОЈ ГИ СОДРЖИ
ФАРМАЦЕВТСКИТЕ КОМПОЗИЦИИ**

(57) 1 Натријумнитритот кој што содржи
најмногу 0,02mas.% на натријумкарбонат и
најмногу 10 ppm на агенс против правење на
колач,
каде што натријумнитритот има губиток при
сушење од најмногу 0,25mas.%;
каде што содржина на вода во натријумнитрит е
најмногу 0,5mas.%;
каде што натријумнитритот содржи најмногу
0,4mas.% на натријумнитрит, најмногу
0,005mas.% на нерастворливи материји,
најмногу 0,005mas.% на хлорид, најмногу
0,01mas.% на сулфат, најмногу 0,001mas.% на
железо, најмногу 0,01mas.% на калцијум,
најмногу 0,005mas.% на калијум, најмногу 0,05
ppm на жива, најмногу 2 ppm на алуминијум,

најмногу 3 ppm на арсен, и најмногу 0,003mas.%
на селен;

каде што натријумнитритот содржи најмногу 10
ppm, најмногу 100 ppm, најмногу 500 ppm,
најмногу 1000 ppm, или најмногу 5000 ppm на
органиски испарувачки нечистотии;
каде што вкупната содржина на
неиспарувачкиот органиски јаглерод во
натријумнитритот најмногу е 2,5 ppm, или
најмногу 10 ppm;

каде што натријумнитритот има вкупен аеробен
број на микробен терет од најмногу 100 CFU/g,
има вкупен број на квасоци и мувли од најмногу
20 CFU/g, содржи најмногу 0,25 EU/mg на
бактеријски ендотоксини;

каде што натријумнитритот содржи не помалку
од 97mas.% и најмногу 101mas.% на
натријумнитритот измерен USP со
колорметријска проба; и

каде што содржината на тешки метали во
натријумнитритот е најмногу 10 ppm.

има уште 9 патентни барања

(51) **C 07C 259/06, C 07D 309/12, C 07D 305/08,
A 61K 31/166, A 61P 31/04**

(11) **9845**

(13) T1

(21) **2019/681**

(22) 06/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 2013052798 15/03/2013 JP

(96) 14/03/2014 EP14763168.3

(97) 08/05/2019 EP2975022

(73) **FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.
14-Kyobashi 2-chome Chuo-Ku Tokyo 104-
003JP**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) SHOJI, Muneo; SUGAYA, Naomi and
YASOBU, Naoko

**(54) НОВА ХИДРОКСАМНА КИСЕЛИНА ИЛИ
НЕЈЗИНА СОЛ**

(57) 1 Соединение претставено со општа
формула [1]:

каде што R1 претставува атом на водород,
опционо супституирана C1-6 алкилна група,
опционално супституирана C3-8 циклоалкилна
група или опционално супституирана C1-6
алкокси група, R2 претставува атом на
водород, опционално супституирана C1-6
алкилна група, опционално супституирана C3-
8циклоалкилна група или опционално
супституирана C1-6 алкокси група;

R3 претставува атом на водород или
опционално супституирана C1-6 алкилна група;
R4 претставува атом на водород, опционално
супституирана C1-6 алкилна група, опционално
супституирана C3-8циклоалкилна група,
опционално супституирана C1-6 алкокси група,
опционо супституиран ароматски
јаглеводородна група, опционо супституирана

хетероциклична група,

X1 претставува опционално супституирана C1-6 алкилна група, опционо супституиран C2-6 алкенилен групата опционо супституирана C2-6 алкинилен група;

A претставува опционално супституирана C3-циклоалкиленска група или опционо супституирана двовалентна ароматична јаглеводородна група;

X2 претставува група претставена со општа формула [3]:

каде што X2a претставува опционално супституирана C1-5 алкиленска група, под услов дека X2a е врзан за Y1;

Y1 претставува атом на кислород или сулфур; и R5 претставува атом на водород, опционално супституирана C1-6 алкилна група, опционо супституирана C2-6 алкенил група, опционо супституирана C2-6 алкинил група, опционо супституирана ароматска јаглеводородна група, опционално супституирана хетероциклична група што содржи кислород, хидроксил-заштитна група или тиол-заштитна група, или негова сол;

каде што супституентите за C1-6 алкил група и C1-6 алкокси група од R1 се една или повеќе групи селектирани од супституираната група A, супституентите за C3-8 циклоалкил група од R1 е една или повеќе групи избрани од супституираната група B, супституентите за C1-6 алкил група и C1-6 алкокси група на R2 се една или повеќе групи одбрани од супституираната група A, супституентите за C3-8 циклоалкил група од R2 се една или повеќе групи избрани од супституентска група B, супституентите за C1-6 алкил група од R3 се една или повеќе групи селектирани од супституираната група A, супституентите за C1-6 алкил група е C1-6 алкокси група од R4 се една или повеќе групи одбрани од супституираната група A, супституентите за C3-8 циклоалкил група, ароматската

јаглеводородна група и хетероциклична група од R4 се една или повеќе групи селектирани од супституираната група B, супституентите за C1-6 алкилен група, C2-6 алкенилен група и C2-6 алкинилен група од X1 се една или повеќе групи избрани од супституираната група B, супституентите за C3-8 циклоалкилен група и двовалентната ароматска јаглеводородна група од A се една или повеќе групи избрани од супституираната група B, супституентите за C1-5 алкилен група од X2a се една или повеќе групи селектирани од супституираната група B, супституентите за C1-6 алкил група, C2-6 алкенил група и C2-6 алкинил група од R5 се една или повеќе групи селектирани од супституираната група A, супституентите за ароматската јаглеводородна група и хетероцикличната група што содржи кислород од R5 содржи една или повеќе групи избрани од супституираната група B; групата A се состои од: атом на халоген; цијано група; нитро група; оксо група; опционално супституирана карбамоилна група; опционално супституирана C3-8 циклоалкилна група; опционално супституирана C1-6 алкокси група; опционално супституирана C1-6 алкиламино група; опционо супституирана di(C1-6 алкил)аминогрупа; опционално супституирана ароматска јаглеводородна група; опционално супституирана арилокси група; аноптилно супституирана арилтио група; опционо супституирана хетероциклична група; опционално супституирана хетероциклична окси група; опционално заштитена аминоксидна група; опционално заштитена имино група; опционално заштитена хидроксилна група; и опционо заштитена карбоксилна група, супституираната група B се состои од: атом на халоген; цијано група; нитро група; оксо група; опционално супституирана карбамоилна група; опционално супституирана C1-6 алкилна група; опционално супституирана C2-6 алкенил група; опционално супституирана C2-6 алкинил група;

опционално супституирана C3-8 циклоалкилна група; аноптилно супституирана C1-6 алкокси група; опционално супституирана C1-6 алкиламино група; опционо супституиран di(C1-6 алкил)амино група; опционално супституирана ароматска јаглеводородна група; опционално супституирана арилокси група; опционално супституирана арилтио група; опционално супституирана хетероциклична група; опционо супституирана хетероциклична окси група; опционално заштитена аминоксидна група; опционално заштитена имино група; опционо заштитена хидроксилна група; и опционо заштитена карбоксилна група, карбамоил група, C3-8 циклоалкилна група, C1-6 алкокси група, C1-6 алкиламино група, di(C1-6 алкил) аминоксидна група, ароматска јаглеводородна група, арилокси група, арилтио група, хетероциклична група и хетероциклична оксидна група, во супституираната група А, и карбамоил група C1-6 алкил група, C1-6 алкинил група, C1-6 алкил група, C3-8 циклоалкил група, C1-6 алкокси група, C1-6 алкиламино група, di(C1-6 алкил) аминоксидна група, ароматска јаглеводородна група, арилокси група, арилтио група, хетероциклична група и хетероциклична оксидна група, во супституираната група В се секој опционо супституиран од една или повеќе групи избрани од атом на халоген, цијано група, нитро група, C1-6 алкилна група, C2-6 алкенилна група, C2-6 алкинил група, C1-6 алкокси група, ацил група, C1-6 алкиламино група, di(C1-6 алкил) аминоксидна група, C1-6 алкилтио група, C1-6 алкилсулфонил група, арилсулфонилна група, C3-8 циклоалкилна

група, ароматска јаглеводородна група, хетероциклична група, карбамоилна група, аминоксидна група, карбоксилна група и хидроксилна група, хидроксил-заштитната група означува C1-6 алкилна група, C2-6 алкенилна група, arC1-6 алкилна група, C1-6 Алкокси-C1-6 алкилна група, ar-C1-6 алкокси-C1-6 алкилна група, ацил група, C1-6 алкоксикарбонилна група, ar-C1-6 алкоксикарбонилна група, C1-6 алкилсулфонилна група, арилсулфонилна група, силилна група, тетраhydro-фуранилна група и тетраhydroпиранил група, тиол-заштитната група означува C1-6 алкилна група, C2-6 алкенилна група, ar-C1-6 алкилна група, C1-6 алкокси-C1-6 алкилна група, ацил група и силил група, аминоксид-заштитната група означува ar-C1-6 алкилна група, C1-6 алкокси-C1-6 алкилна група, ацил група, C1-6 алкоксикарбонилна група, ar-C1-6 алкоксикарбонилна група, арилоксикарбонилна група, C1-6 алкилсулфонилна група, арилсулфонилна група и силил група, групата која ги заштитува имините означува C2-12 алканоилна група со праволиниски или разгранет ланец како што е анастетил група, пропионилна група и изовалерил група, карбоксил заштитната група означува C1-6 алкилна група, C2-6 алкенилна група, ароматска гидрокарбонска група, ar-C1-6 алкилна група, C1-6 алкокси-C1-6 алкилна група, ar- C1-6 алкокси-C1-6 алкилна група, ацил-C1-6 алкилна група, ацилокси-C1-6 алкилна група и силил група. има уште 14 патентни барања

(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/36, C 07K 16/28, C 07K 16/12, C 07K 16/26, C 12P 21/00, A 61K 39/40, A 61K 39/395, A 61K 39/00**

(11) **9846**

(21) **2019/682**

(13) T1

(22) 06/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201261635935P 20/04/2012 US

(96) 19/04/2013 EP13720614.0

(97) 05/06/2019 EP2838917

(73) **Merus N.V. Yalelaan 62 3584 CM Utrecht, NL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LOGTENBERG, Ton; DE KRUIF, Cornelis, Adriaan and HENDRIKS, Linda, Johanna, Aleida
(54) **МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕТЕРОДИМЕРНИ МОЛЕКУЛИ ОД Ig ТИП**

(57) 1 Метод за производство на најмалку две различни антитела од една клетка домаќин, каде што се-кое од споменатите две антитела содржи два CH3 домени кои што се способни да формираат кон-тактна површина, при што споменатиот метод се состои од обезбедување во наведената клетка


а. Прва молекула на нуклеинска киселина која што кодира прв полипептиден синџир кој што содржи човечки IgG CH3 домен, кој што содржи остаток на лизин (K) на аминокиселинската позиција 366 според ЕУ системот за нумерирање,

б. Втора молекула на нуклеинска киселина која што кодира втор полипептиден синџир кој што содржи човечки IgG CH3 домен кој што содржи остаток на аспарагинска киселина (D) на аминокиселинската позиција 351 според ЕУ системот за нумерирање,
в. Трета молекула на нуклеинска киселина која што кодира трет полипептиден синџир кој што содржи човечки CH3 домен, и
г. Четврта молекула на нуклеинска киселина која што кодира четврт полипептиден синџир кој што содржи човечки CH3 домен,


при што споменатиот метод понатаму се состои од чекорот на култивирање на споменатата клетка домаќин и овозможување експресија на споменатите најмалку четири молекули на нуклеинска киселина и собирање на споменатите најмалку две различни антитела од културата. има уште 16 патентни барања

СЛИКА 1:

A) идеалски приказ на конструкт вектор MV1057



B) идеалски приказ на фактор делски вектор MV1043



(51) **H 01R 4/18, H 01R 4/62, H 01R 4/20**

(11) **9847**

(13) T1

(21) **2019/683**

(22) 06/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201113274503 17/10/2011 US;

201161523530P 15/08/2011 US and

201213413473 06/03/2012 US

(96) 20/07/2012 EP12177292.5

(97) 22/05/2019 EP2560239

(73) **DMC Power, Inc. 623 East Artesia Boulevard Carson, CA 90746, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Sosa, Luis and Khansa, Eyass

(54) **МЕТОД НА ПРИКАЧУВАЊЕ КОНЕКТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ**

(57) 1 Метод за прикачување на конектор (20) на електричен кабел (10) кој има јадро (14) опкружено со спроводни жили; конекторот содржи:

вклучувач на конектор (30, 300, 310, 320, 330) кој има аксијален отвор

(312, 322, 332) димензиониран да го прими јадрото (14) на кабелот (10);

тело на конектор (22) кое има отвор во неговиот проксимален

завршеток (26) и во основа цилиндрична надворешна површина,

отворот комуницира со шуплина (24) која има периферен дел (A)

димензионирана да го прими вклучувачот на конекторот (30),

наведениот периферен дел (A) има прва внатрешна површина со прв

внатрешен дијаметар (d1), наведената шуплина (24) понатаму има втор

дел (Б) проксимално поместен од периферниот дел кој има втора

внатрешна површина со втор внатрешен дијаметар (d2)

димензиониран да ги прими спроводните жили, каде што вториот

внатрешен дијаметар (d2) е еднаков или

поголем од првиот внатрешен

дијаметар (d1), наведената шуплина (24)

понатаму има трет дел (Ц)

проксимално подесен на вториот дел (Б) кој има трета внатрешна

површина со трет внатрешен дијаметар (d3) димензионирана да ги

прими спроводните жили, каде што третиот внатрешен дијаметар (d3) е

поголем од вториот внатрешен дијаметар (d2), каде што наведените

втор (Б) и трет (Ц) дел се конфигурирани да бидат заменети на

спроводните жили со притискање во сооднос кој се зголемува од дел

(Ц) до дел (Б) како што внатрешниот дијаметар се намалува од третиот

внатрешен дијаметар (d3) до вториот

внатрешен дијаметар (d2),

каде што методот содржи:

отстранување на дел од спроводните жили проксимално на

завршеток од кабелот (10) за изложување на дел кој кореспондира

на јадрото од кабелот (14);

2

спроведување на изложениот дел од јадрото на кабелот (14) на

отворот во вклучувачот на конекторот (30, 300, 310, 320, 330);

спроведување на завршетокот од кабелот (10) во празнината од

телото на конекторот (22) така што вклучувачот на конекторот (30,

300, 310, 320, 330) е спроведен во периферниот дел (A) од

празнината (24) во телото на конекторот и спроводливите жили се


спроведени на вториот дел (Б) и третиот дел (Ц) од празнината;

притискање на надворешната површина од телото на конекторот

(22) опкружено со вториот дел (Б) од

празнината (24) со најмалку првиот сооднос од притисок; притискање на надворешната површина од телото на конекторот (22) опкружена со вториот дел (Б) од празнината (24) со втор сооднос од притисок;

притискање на надворешната површина од телото на конекторот (22) опкружена со третиот дел (Ц) од празнината (24) со трет сооднос од притисок; има уште 13 патентни барања



Слика 1
(предходна состојба на техниката)

(51) **A 61M 25/01**

(11) **9848**

(13) T1

(21) **2019/684**

(22) 06/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 16186631.4 31/08/2016 EP

(96) 31/08/2016 EP16186631.4

(97) 17/07/2019 EP3290079

(73) **Riocath Global, a.s and Ustav organicke chemie a biochemie AV CR, v.v.i. Podbabska 1112/13 160 00 Praha 6 - Bubenec, CZ and Flemingovo namesti 542/2 166 10 Praha, CZ**

(74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) **POKORNY, Vit and SVOBODA, Miroslav**

(54) **ТУБА ЗА КАТЕТЕР**

(57) 1 Инверзибилна катетер туба (10) се состои

- прв отворен крај (11) и втор отворен крај (12)
- мноштво надолжни испакчувања (14),
мноштвото надолжни испакнувања (14)

растегнати од првиот крај (11) на инверзибилната катетер туба (10) кроз барем еден дел на инверзибилната катетер туба (10), и формирајќи агол од 0 степени до 45 степени во однос на надолжната оска на инверзибилната катетер туба (10) свртени радијално кон внатре, и
- средства за проширување на волуменот на инверзибилната катетер туба (10), при што средства за проширување на волуменот на инверзибилната катетер туба за катетер се прилагодени да бидат активирани со превртување на инверзибилната катетер туба (10) од внатре кон надвор на првиот крај (11) на инверзибилната катетер туба (10) за формирање превртлив дел (6) на инверзибилна катетер туба (10).
има уште 14 патентни барања

Слика 1



(51) **C 12Q 1/68, A 61K 31/40A 61P 29/00, A 61P 25/02**

(11) **9849**

(13) T1

(21) **2019/685**

(22) 07/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201417497 03/10/2014 GB

(96) 02/10/2015 EP15790622.3

(97) 31/07/2019 EP3200783

(73) **Convergence Pharmaceuticals Limited**
90 High Holborn London WC1V 6XX, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MORISSET, Valerie

(54) **ТРЕТИРАЊЕ НА ЕРИТРОМЕЛАЛГИЈА**



(57) 1 (5R)-5-(4-{{(2-

флуорофенил)метил]окси}фенил)-L-

пролинамид или негова фармацевтски

прифатлива сол за употреба при третирање на еритромелалгија.

има уште 6 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 07D 498/04, C 07D 471/04, C 07D 403/04,
C 07D 401/04, C 07D 491/048, A 61K 31/553, A
61K 31/437, A 61K 31/436, A 61K 31/4353, A 61P
25/00

(11) 9850

(13) T1

(21) 2019/686

(22) 07/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201061425213P 20/12/2010 US

(96) 06/12/2011 EP17151228.8

(97) 24/07/2019 EP3181133



(73) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York,
NY 10017, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SUBRAMANYAM, Chakrapani; BUTLER,
Todd W; CHANDRASEKARAN, Ramalakshmi Y;
MENTE, Scot R and WAGER, Travis T

(54) **НОВИ ФУЗИРАНИ ПИРИДИН
СОЕДИНЕНИЈА КАКО КАЗЕИН КИНАЗНИ
ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со Формула I:



кадешто X е -NR1-, и Y е CR1;
секој R1 е независно H или C1-4алкил;
секој R2 е независно H, C1-6алкил, -SO2C1-
6алкил, -SO2(CH2)tC3-6циклоалкил, -C1-
6алкил-O-C1-6алкил, -C(O)-(O)u-C1-6алкил, -
(CH2)t-(C6-10арил), -C(O)-(O)u-(CH2)t-(5-
до 10-член хетероарил), -(CH2)t-C(O)-NR5R6, -

(CH₂)_t-(5- до 10-член хетероарил), -
(CH₂)_t-(4- до 10-член хетероциклоалкил), или -
(CH₂)_t-(3- до 10-член циклоалкил),
кадешто споменатиот арил, хетероарил,
циклоалкил, и хетероциклоалкил на R₂ може
да биде супституиран со се до два супституенти
независно избрани од халоген, OH,
цијано, -C₁-балкил, -C(O)-O-C₁-Залкил, или C₁-
балкил-O-C₁-балкил, и кадешто било
кој алкил, циклоалкил, и хетероциклоалкил од
R₂ може потоа да биде супституиран со
оксо кадешто валенцијата дозволува;

секој R₃ е независно отсутен, C₁-Залкил, оксо, -
NR₅R₆, или -OR₅;
R₄ е халоген;
Секој R₅ е H;
Секој R₆ е независно H или C₁-балкил;
R₇ е H;
n е 1;
Секој t е независно 0, 1 или 2;
2
Секој u е независно 0 или 1;
и кадешто A е еден од:
има уште 12 патентни барања

(51) **C 07D 413/12, C 07D 498/04, C 07D 513/04,
C 07D 417/12, A 61K 31/505, A 61P 11/06**

(11) **9851**

(13) T1

(21) **2019/687**

(22) 08/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201461955487P 19/03/2014 US

(96) 12/03/2015 EP15711451.3

(97) 21/08/2019 EP3119772


(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DAHMANN, Georg; HOFFMANN, Matthias;
KLICIC, Jasna; LAMB, David James; MCCARTHY,
Clive; NAPIER, Spencer; PARRISH, Karen;
SCOTT, John; SWANTEK FITZGERALD, Jennifer
L. and WALKER, Edward

(54) **ХЕТЕРОАРИЛНИ СУК ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула 1



кадешто

A е избран од групата составена од N и CH

и кадешто

M е избран од групата составена од -CH₂-, -O-,
-NH- и -N(C₁-4-алкил)-;

R₃ е избран од групата составена од метил и
етил;

и кадешто

R₁ е избран од групата составена од
C₆-10-арил, Хет и Хетарил;

којшто е опционално дополнително
супституиран со еден, два или три
супституенти Z,

кадешто секој Z е супституент избран од
групата составена од

-OH, оксо, -CN, халоген, -C₁-6-алкил, -O-C₁-6-
алкил, -C₁-6-халоалкил, три-до
седум-член циклоалкил, Хет, Хетарил, -CO-
N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -
(C₁-3-алкилен)-O-(C₁-3-алкил), -O-Хет,

којшто е опционално дополнително
супституиран со еден, два или три
супституенти X,

кадешто секој X е избран од групата составена
од халоген, -OH, оксо, -C₁-4-

2

алкил, -O-C₁-4-алкил, -C₁-4-халоалкил, -O-
(C₁-4-алкилен)-Хет, Хет, Хетарил, -
NH₂, -NH(CH₃), -N(CH₃)₂,

кадешто супституент X е опционално

дополнително супституиран со еден, два

или три супституенти од група избрана од оксо,

-ОН, халоген и С1-3-алкил,
и кадешто

Хет е избран од групата составена од
пет- до шест-член моноцикличен хетероциклически
со 2, 3 или 4 хетероатоми
секој независно еден од друг избран од N, S и
О,
и девет- до единаесет-член бициклически
хетероциклически со 2, 3 или 4
хетероатоми секој независно еден од друг
избрани од N, S и О;
Хетарил е избран од групата составена од

пет- до шест-член моноциклически хетероаромат
со 2, 3 или 4 хетероатоми
секој независно еден од друг избран од N, S и
О;
и девет- до единаесет-член бициклически
хетероаромат со 2, 3 или 4
хетероатоми секој независно еден од друг
избран од N, S и О;
и фармацевтски прифатливи соли од
гореспоменатите соединенија.
има уште 33 патентни барања

(51) **C 07D 405/12, C 07D 213/75, C 07D 405/14,
A 61K 9/20, A 61K 9/16, A 61K 31/443, A 61K
9/28**

(11) **9852** (13) T1
(21) **2019/689** (22) 08/08/2019
(45) 31/12/2019

(30)

(96) 25/01/2013 EP13703243.9

(97) 15/05/2019 EP2806859

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) VERWIJIS, Marinus, Jacobus

(54) **ФОРМУЛАЦИИ НА 3-(6-(1-(2,2-
ДИФЛУОРОБЕНЗО[Д][1,3]ДИОКСОЛ-5-ИЛ)
ЦИКЛОПРОПАНКАРБОКСАМИДО)-3-
МЕТИЛПИРИДИН-2-ИЛ)БЕНЗОЕВА
КИСЕЛИНА**

(57) 1 Континуирана постапка за подготовка на
таблета која содржи соединение 1 која ги
содржи следните чекори:

а) мешање на соединение полнач, исредство за
распаѓање во уредот за мешање за да се добие
смеса;

б) подготвување на раствор за гранулација со
вода, средство за врзување, и површинско
активно средство;

в) доведување на смесата од чекор а) во
континуиран двојно вијачен гранулатор додека
се додава растворот за гранулација од чекор б)
за да се произведат гранули;

г) сушење на гранулите од чекор в) и нивно
сомелување;


д) мешање на сомелените гранули од чекор г),
со полнач, средство за распаѓање, и лубрикант
за да се создаде смеса; и

ѓ) набивање на смесата од чекор д) во таблета;

кадешто соединението е 1 3-(6-(1-(2,2-
дифлуоробензо[д][1,3]диоксол-5-ил)
циклопропанкарбоксамидо)-3-метилпиридин-2-
ил)бензоева киселина.

има уште 4 патентни барања

Слика 1



(51) C 07D 487/10, C 07D 487/20, C 07D 498/22,
A 61K 31/553, A 61P 35/00

(11) 9853

(13) T1

(21) 2019/690

(22) 09/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 20140181746 21/08/2014 EP

(96) 20/08/2015 EP15751029.8

(97) 22/05/2019 EP3183254


(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HENRY, Manuel; RAMHARTER, Juergen;
BROEKER, Joachim; GILLE, Annika; GOLLNER,
Andreas; TOELLE, Nina and WEINSTABL, Harald

(54) **НОВИ СПИРО[3Н-ИНДОЛ-3,2'-
ПИРОЛИДИН]-2(1Н)-ОН СОЕДИНЕНИЈА И
ДЕРИВАТИ КАКО MDM2-P53 ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто

R1 е група, опционално супституирана со еден или повеќе, идентичен или различен Rb1 и/или Rс избрана од помеѓу C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил; секој Rb1 е независно избран од помеѓу -ORc- NRc1Rcхалоген, -CN, -C(O)Rc-C(O)ORc-C(O)NRc1'Rc-S(O)2Rc-S(O)2NRc1Rc-NHC(O)Rc1 и -N(C1-4алкил)C(O)Rc1;

секој R_{c1} независно еден од друг означува водород или група, опционално супституиран со еден или повеќе, идентичен или различен R_{d1} и/или R_{e1}, избран од помеѓу C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;

2

секој R_{d1} е независно избран од помеѓу -OR_e-NR_{e1}Reхалоген, -CN, -C(O)Re-C(O)OR_e-C(O)NR_{e1}Re-S(O)2Re-S(O)2NR_{e1}Re-NHC(O)R_{e1} и -N(C1-4алкил)C(O)R_{e1}; секој R_{e1} независно еден од друг означува водород или група, опционално супституиран со еден или повеќе, идентичен или различен R_{f1} и/или R_{g1}, избран од помеѓу C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;

секој R_{f1} е независно избран од помеѓу -OR_g-NR_{g1}R_gхалоген, -CN, -C(O)R_g-C(O)OR_g-C(O)NR_{g1}R_g-S(O)2R_g-S(O)2NR_{g1}R_g-NHC(O)R_{g1} и -N(C1-4алкил)C(O)R_{g1}; секој R_{g1} е независно избран од помеѓу водород, C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил; R₂ и R₃, секој независно, е избран од помеѓу водород, C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил, каде што тој C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил е опционално супституирана со еден или повеќе, идентичен или различен R_{b2} и/или R_{c2}; секој R_{b2} е независно избран од помеѓу -OR_{c2}, -NR_{c2}R_{c2}, халоген, -CN, -

C(O)R_{c2}, -C(O)OR_{c2}, -C(O)NR_{c2}R_{c2}, -S(O)2R_{c2}, -S(O)2NR_{c2}R_{c2}, -NHC(O)R_{c2} и -N(C1-4алкил)C(O)R_{c2};

секој R_{c2} независно еден од друг означува водород или група, опционално супституиран со еден или повеќе, идентичен или различен R_{d2} и/или R_{e2}, избран од помеѓу C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, C1-6халоалкил, C3-6циклоалкил, C4-6циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;

секој R_{d2} е независно избран од помеѓу -OR_{e2}, -NR_{e2}R_{e2}, халоген, -CN, -C(O)R_{e2}, -C(O)OR_{e2}, -C(O)NR_{e2}R_{e2}, -S(O)2R_{e2}, -S(O)2NR_{e2}R_{e2}, -NHC(O)R_{e2} и -N(C1-4алкил)C(O)R_{e2};

3

секој R_{e2} независно еден од друг означува водород или група избрана од помеѓу C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, C1-6халоалкил, C3-6циклоалкил, C4-6циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил; A е избран од помеѓу фенил и 5-6 член хетероарил;

секој R₄ е независно избран од помеѓу R_{a4} и R_{b4};

секој R_{a4} независно еден од друг е група, опционално супституирана со еден или повеќе, идентичен или различен R_{b4} и/или R_{c4}, избран од помеѓу C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил; секој R_{b4} е независно избран од помеѓу -OR_{c4}, -NR_{c4}R_{c4}, халоген, -CN, -C(O)R_{c4}, -C(O)OR_{c4}, -C(O)NR_{c4}R_{c4}, -C(O)NR_{g4}OR_{c4}, -S(O)2R_{c4}, -S(O)2NR_{c4}R_{c4}, -NHSO2R_{c4}, -N(C1-4алкил)SO2R_{c4}, -NHC(O)R_{c4} и -N(C1-4алкил)C(O)R_{c4};



секој Rc_4 независно еден од друг означува водород или група, опционално супституиран со еден или повеќе, идентичен или различен Rd_4 и/или Re_4 , избран од помеѓу $C1$ -балкил, $C2$ -балкенил, $C2$ -балкинил, $C1$ -6халоалкил, $C3$ -7циклоалкил, $C4$ -7циклоалкенил, $C6$ -10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;
секој Rd_4 е независно избран од помеѓу $-ORe_4$, $-NRe_4Re_4$, халоген, $-CN$, $-C(O)Re_4$, $-C(O)ORe_4$, $-C(O)NRe_4Re_4$, $-C(O)NRg_4ORe_4$, $-S(O)_2Re_4$, $-S(O)_2NRe_4Re_4$, $-NHC(O)Re_4$ и $-N(C1-4алкил)C(O)Re_4$;
секој Re_4 независно еден од друг означува водород или група, опционално супституирана со еден или повеќе, идентичен или различен Rf_4 и/или Rg_4 , избран од помеѓу $C1$ -балкил, $C2$ -балкенил, $C2$ -балкинил, $C1$ -6халоалкил, $C3$ -7циклоалкил, $C4$ -7циклоалкенил, $C6$ -10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;
секој Rf_4 е независно избран од помеѓу $-ORg_4$, $-NRg_4Rg_4$, халоген, $-CN$, $-C(O)Rg_4$, $-C(O)ORg_4$, $-C(O)NRg_4Rg_4$, $-$

$C(O)NRg_4ORg_4$, $-S(O)_2Rg_4$, $-S(O)_2NRg_4Rg_4$, $-NHC(O)Rg_4$ и $-N(C1-4алкил)C(O)Rg_4$;
4
секој Rg_4 е независно избран од помеѓу водород, $C1$ -балкил, $C2$ -балкенил, $C2$ -балкинил, $C1$ -6халоалкил, $C3$ -7циклоалкил, $C4$ -7циклоалкенил, $C6$ -10арил, 5-10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;
 r го означува бројот 0, 2 или 3
 $R5$ и $R6$, секој независно, е избран од помеѓу водород, $C1$ -4алкил и $C1$ -4халоалкил;
 n го означува бројот 0 или 1;
секој $R7$ е независно избран од помеѓу халоген, $C1$ -4алкил, $-CN$, $C1$ -4халоалкил, $-OC1-4алкил$ и $-OC1-4халоалкил$;
 q го означува бројот 0, 2 или 3;
 W , X и Y е секој независно избран од $-N=$ и $-CH=$
со клаузулата дека водородот во секој $-CH=$ може да биде заменет со супституент $R7$ ако е присутен и дека максимум две од W , X и Y може да бидат $-N=$;
 V е кислород или сулфур;
или негова сол.
има уште 13 патентни барања

(51) **C 12N 5/0789, A 61K 31/395, A 61K 31/4427, A 61K 31/496, A 61K 31/55A 61K 35/12, A 61K 35/28, A 61K 38/19, A 61K 31/33, A 61K 31/555, A 61P 43/00**

(11) **9856** (13) T1
(21) **2019/691** (22) 12/08/2019
(45) 31/12/2019

(30) 20010309196P 31/07/2001 US and 20020382155P 20/05/2002 US

(96) 30/07/2002 EP10184509.7

(97) 07/08/2019 EP2371361

(73) **Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, MA 02142, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **Abrahams.Michael J.; Henson, Geoffrey W; Calandra, Gary B; Dale, C David; MacFarland, Ronald Trevor and Broxmeyer, Hal E.**

(54) **МЕТОД НА МОБИЛИЗИРАЊЕ НА ЗАЧЕТОЧНИ/МАТИЧНИ КЛЕТКИ**

(57) 1 Соединение кое е 1,1' -[1,4-фенилен-бис-(метиленил)]-бис-1,4,8,11-


тетраазациклотетрадекан или фармацевтски прифатлива сол или негов метален комплекс, за употреба во метод кој се состои од:

(а) администрирање на наведеното соединение од субјект, за мобилизирање на зечеточни и/или матични клетки во наведениот субјект; и
(б) собирање на наведените зечеточни и/или

матични клетки.

има уште 11 патентни барања

Слика 1



(51) В 65D 51/28, В 65D 51/20

(11) 9857

(13) T1

(21) 2019/693

(22) 12/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) UB20159655 23/12/2015 IT

(96) 27/10/2016 EP16815634.7

(97) 10/07/2019 EP3393928

(73) Bormioli Pharma S.p.A. Corso Magenta 84 20123 Milano, IT

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) PAGANUZZI, Valerio

(54) БЕЗБЕДНОСНА КАПСУЛА ЗА КОНТЕЈНЕР

(57) 1 Капсула за затворање на контејнер која се состои од:

- капаче (2) што одговара на контејнер и содржи заштитна уста (20);
- секач (3) кој содржи раб за сечење (30) дизајниран да ја отвори споменатата заштитна уста (20);
- прекривка (4) што го штити наведеното капаче (2) и наведениот секач (3) и содржи безконтактна лента (40); пришто


наведената капсула за затворање (1) е

подвижна од конфигурација за одмор, при што заштитната уста (20) и безконтактната лента (40) се недопрени, до оперативна конфигурација, при што безконтактната лента (40) е отстранета и заштитната уста (20) е скршена; во конфигурацијата на одмор, капачето (2), секачот (3) и покривката (4) придонесуваат за дефинирање на сидовите на резервоарот (8) за чување производ што треба да биде ставен во контејнер во оперативната конфигурација; наведената капсула се состои од:

- прво запчесто средство за поврзување (5) на покривката (4) и на секачот (3) и тоа прави наведениот секач (3) и барем првиот дел (400) од наведената покривка (4) да ротираат интегрално;
- навојно средство за поврзување (9), кое, при преминување од конфигурацијата на одмор до оперативната конфигурација, ја спојува покривката (4) и капачето (2), со што се предизвикува ротационо-транслаторно движење на првиот дел (400) од покривката (4) и секачот (3) во однос на наведеното капаче (2);

секачот (3) исто така содржи зона на проширување (31), при што, како што се оддалечува од работ на сечење (30), пресекот

на секачот (3) се зголемува.
има уште 9 патентни барања



(51) С 07D 471/04, А 61K 31/437, А 61P 25/00, А 61P 11/00

(11) 9858

(13) T1

(21) 2019/694

(22) 12/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201261603598P 27/02/2012 US

(96) 25/02/2013 EP17180587.2

(97) 19/06/2019 EP3254681

(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО


Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) ROBERTS, Daniel Richard;
SCHARTMAN, Richard Raymond and
WEI, Chenkou

(54) N-(5S,6S,9R)-5-АМИНО-6-(2,3-ДИФЛУОРОФЕНИЛ)-6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО-5Н-

ЦИКЛОХЕПТА [В] ПИРИДИН-9-ИЛ-4-(2-ОКСО-2,3-ДИХИДРО-1Н-ИМИДАЗО[4,5-В]ПИРИДИН-1-ИЛ)ПИПЕРИДИН-1-КАРБОКСИЛАТНА СОЛ


(57) 1 Цврст фармацевтски состав во форма на дозажна единица, кој содржи, по доза, од 1 мг до 1000 мг од хемисулфатна сол на Соединение (I):



и фармацевтски прифатлив носач или растворувач.

има уште 12 патентни барања

EP 3254681



(51) **A 61K 31/56, A 61K 31/569, A 61K 9/20, A 61K 9/00, A 61K 9/06, A 61K 45/06**

(11) **9859**

(13) T1

(21) **2019/695**

(22) 12/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 200924764209P 01/10/2009 US

(96) 30/09/2010 EP18178891.0

(97) 31/07/2019 EP3403654

(73) **Adare Development I, L.P. 1200 Lenox Drive, Suite 100 Lawrenceville, NJ 08648/US, AE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) VENKATESH, Gopi M.; PERRETT, Stephen and COHEN, Frederic Jay

(54) **ОРАЛНО АДМИНИСТРИРАНИ КОРТИКОСТЕРОИДНИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Орално дезинтегрирачка таблета (ОДТ) којашто содржи помалку од или еднакво на 20 mg на кортикостероид избран од групата составена од флутиказон, флунизолд, циклезонид, мометазон, беклометазон и негови солвати и естери и барем еден дезинтегранс, кадешто ОДТ дезинтегрира за 60 секунди во симулирана плунковидна течност којашто е тестирана со употреба на USP <701> дезинтеграционен тест и е соодветен за локална администрација на кортикостероидот во езофагусот.

има уште 14 патентни барања

(51) **A 24B 15/18, A 24B 3/18, A 24B 3/12, A 24B 3/04**

(11) **9860**

(13) T1

(21) **2019/698**

(22) 13/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201319290 31/10/2013 GB

(96) 30/10/2014 EP14793253.7

(97) 24/07/2019 EP3062640

(73) **British American Tobacco(Investments) Ltd Globe House,1 Water Street London WC2R 3LA, GB**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BENJAK, Denis; FIELD, Pedro; GLESSE, Alcindo and LINK, Matthias

(54) **ТРЕТИРАЊЕ НА ТУТУН**

(57) 1 Процес за третирање на тутунски материјал кој што се состои од сместување на тутунскиот мате-ријал во материјал кој што ја задржува влагата и го изложува тутунскиот материјал на амбиентална температура за обработка поголема од 55 °C, при што тутунскиот материјал има густина на пакувачње врз база на тежината на сувата материја од најмалку 200 kg/m³ на почетокот на процесот и има содржина на влага помеѓу околу 10% и 23% пред и за време на третманот, и при што микробната содржина на третираниот тутунски материјал е помала од микробната содржина на нетретираниот тутунски материјал. има уште 11 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/506, A 61K 9/48, A 61K 9/16**

(11) **9861**

(13) T1

(21) **2019/700**

(22) 13/08/2019

(45) 31/12/2019

(30) 201361915606P 13/12/2013 US

(96) 11/12/2014 EP14819084.6

(97) 26/06/2019 EP3079667

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RIBEIRO, Suzie

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗНИ ФОРМИ**

(57) 1 Капсула за орална примена која што содржи

(а) 3 - 40% фармацевтски прифатлива сол од лековита супстанца 3-(2,6-дихлоро-3,5-диметокси-фенил) -1- {6-[4-(4-етил-пиперазин-1-ил)-фениламино]-пиримидин-4-ил}-1-метил-уреа, според тежината на лековитата супстанца во нејзината форма на слободна база заснована врз вкупната тежина на содржината на капсулата,

(б) едно или повеќе средства за врзување

селектирани од шеќер, желатин, природна гума, сорбитол, малтодекстрин, натриум алгинат, алгинат, поливинилпиролидон, целулоза и дериват на целулоза и

(в) едно или повеќе средства за дезинтеграција селектирани од скроб, глина, вкрстена

целулоза, дериват на вкрстена целулоза и

вкрстен поливинилпиролидон,

каде што процесот за правење на капсулите се

состои од чекор на влажна гранулација, што

вклучува 1) влажно гранулирање со водна

течност за гранулирање на фармацевтски

прифатливата сол на лековитата супстанција

со едно или повеќе средства за врзување, едно

или повеќе средства за дезинтеграција и

незадолжително, еден или повеќе

дополнителни фармацевтски ексципиенси, за

да се добијат гранули, 2) мешање на

гранулите со дополнителни фармацевтски

ексципиенси за да се добие фармацевтска

мешавина и 3) машинско ставање на

мешавината во капсули;

каде што процесот е процес со компресија без

и компресија.

има уште 12 патентни барања

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61K39/40	8A61K39/40	9819	T1
8A61P35/00	8C07H19/173	9821	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9841	T1
8A61Q19/00	8A61K31/445	9825	T1
8A63H3/52	8A63H33/00	9826	T1
8A61P35/00	8A61K31/7088	9830	T1
8A61P35/02	8A61K31/7088	9830	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	9834	T1
8C07K14/705	8A01K67/027	9834	T1
8C07K16/28	8A61K39/00	9842	T1
8C07D417/12	8A61K9/08	9843	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9838	T1
8F27B3/08	8B09B3/00	9839	T1
8A61K35/12	8C12N5/074	9808	T1
8A61K38/00	8C07K14/32	9815	T1
8A61K31/16	8A61K38/00	9816	T1
8A61K31/56	8A61K38/00	9816	T1
8C07K16/18	8C07K16/00	9817	T1
8A61K31/555	8A61K31/33	9856	T1
8A61K31/519	8A61K33/00	9844	T1
8H01R4/20	8H01R4/18	9847	T1
8A61P29/00	8A61K31/401	9849	T1
8C12Q1/68	8A61K31/401	9849	T1
8C07D401/04	8A61K31/4353	9850	T1
8C07D413/12	8C07D413/12	9851	T1
8C07D498/04	8C07D413/12	9851	T1
8C07D473/34	8C07D473/34	9807	T1
8A61K47/30	8A61K9/48	9809	T1
8C07D487/20	8C07D487/10	9853	T1
8D21B1/06	8D21D1/02	9813	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9814	T1
8C07K16/26	8A61K39/40	9819	T1
8C12P21/00	8A61K39/40	9819	T1

8H05H1/08	8H05H1/14	9823	T1
8H05H1/14	8H05H1/14	9823	T1
8A61K8/49	8A61K31/445	9825	T1
8A61P17/16	8A61K31/445	9825	T1
8A63H3/00	8A63H33/00	9826	T1
8A63H37/00	8A63H33/00	9826	T1
8A61P31/06	8A61K31/4402	9828	T1
8A61K47/10	8A61K9/08	9829	T1
8B65D65/40	8A61K9/08	9829	T1
8A61K31/7125	8A61K31/7088	9830	T1
8C01B39/48	8B01D53/94	9835	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	9837	T1
8C07K16/12	8C07K16/12	9846	T1
8C07K16/28	8C07K16/12	9846	T1
8B32B27/20	8B32B27/20	9855	T1
8A61K31/56	8A61K31/56	9859	T1
8A61K38/43	8A61K38/00	9816	T1
8A61K31/4418	8A61K33/00	9844	T1
8A61K31/4709	8A61K33/00	9844	T1
8A61M25/01	8A61M25/01	9848	T1
8A61K31/436	8A61K31/4353	9850	T1
8A61K31/553	8A61K31/4353	9850	T1
8C07D403/04	8A61K31/4353	9850	T1
8C07D491/048	8A61K31/4353	9850	T1
8A61K31/505	8C07D413/12	9851	T1
8C07D417/12	8C07D413/12	9851	T1
8C07D405/14	8A61K9/16	9852	T1
8A61K9/48	8A61K9/48	9809	T1
8E05D11/10	8E05F5/00	9810	T1
8A61K33/06	8A61K31/5383	9811	T1
8A61K31/553	8C07D487/10	9853	T1
8A61K31/7076	8C07H19/173	9821	T1
8H05H1/16	8H05H1/14	9823	T1
8A61P17/00	8A61K31/445	9825	T1

8A61K31/7004	8A61K31/295	9827	T1
8A61K31/4402	8A61K31/4402	9828	T1
8A61K31/4436	8A61K31/4402	9828	T1
8A61K47/26	8A61K9/08	9829	T1
8A61K51/06	8A61K9/08	9829	T1
8B01J29/06	8B01D53/94	9835	T1
8A61K31/138	8A61K9/20	9838	T1
8B09B3/00	8B09B3/00	9839	T1
8A61K31/4025	8C07D311/58	9832	T1
8A61P5/00	8C07D311/58	9832	T1
8A61K39/395	8C07K16/12	9846	T1
8B29C41/20	8B29C41/14	9818	T1
8B29C41/22	8B29C41/14	9818	T1
8D06N3/00	8B29C41/14	9818	T1
8A61K31/33	8A61K31/33	9856	T1
8A61K38/19	8A61K31/33	9856	T1
8B65D51/20	8B65D51/28	9857	T1
8A61K31/506	8A61K9/16	9861	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	9861	T1
8C01B21/50	8A61K33/00	9844	T1
8A61P25/00	8A61K31/4353	9850	T1
8A61K31/519	8C07D473/34	9807	T1
8A61K31/52	8C07D473/34	9807	T1
8A61K31/443	8A61K9/16	9852	T1
8A61K9/28	8A61K9/16	9852	T1
8C07D213/75	8A61K9/16	9852	T1
8E05D7/12	8E05F5/00	9810	T1
8A61L33/12	8A61L33/12	9812	T1
8C07D487/10	8C07D487/10	9853	T1
8D21D1/20	8D21D1/02	9813	T1
8A61K39/40	8A61K39/40	9819	T1
8C07K16/18	8A61K39/40	9819	T1
8C07H19/173	8C07H19/173	9821	T1
8A61K9/00	8A61K31/785	9822	T1
8A61K8/42	8A61K31/445	9825	T1
8B65D75/28	8A63H33/00	9826	T1
8A61P31/08	8A61K31/4402	9828	T1
8C07D213/77	8A61K31/4402	9828	T1
8A61K9/08	8A61K9/08	9829	T1
8A61P7/06	8A61K31/7088	9830	T1
8C07K16/30	8A61K39/00	9842	T1

8A61K47/40	8A61K9/08	9843	T1
8A61K31/353	8C07D311/58	9832	T1
8A61K39/40	8C07K16/12	9846	T1
8C12P21/00	8C07K16/12	9846	T1
8A61K31/569	8A61K31/56	9859	T1
8A61K9/20	8A61K31/56	9859	T1
8B29C41/14	8B29C41/14	9818	T1
8C07K16/06	8C07K16/06	9854	T1
8A61K31/395	8A61K31/33	9856	T1
8A61K31/4427	8A61K31/33	9856	T1
8A61P43/00	8A61K31/33	9856	T1
8A24B3/12	8A24B15/18	9860	T1
8A61P17/00	8A61K33/00	9844	T1
8A61K31/166	8C07C259/06	9845	T1
8A61P31/04	8C07C259/06	9845	T1
8C07D513/04	8C07D413/12	9851	T1
8A61K9/20	8A61K9/16	9852	T1
8E05F1/12	8E05F5/00	9810	T1
8E05F5/10	8E05F5/00	9810	T1
8A61K39/395	8A61K39/40	9819	T1
8C07K16/46	8A61K39/40	9819	T1
8G07F1/04	8G07F1/04	9820	T1
8H05H3/00	8H05H1/14	9823	T1
8A61Q19/08	8A61K31/445	9825	T1
8A61K47/24	8A61K9/08	9829	T1
8A61K31/7088	8A61K31/7088	9830	T1
8A61K9/08	8A61K9/08	9843	T1
8A61K38/17	8C07K16/22	9837	T1
8A61P19/00	8C07K16/22	9837	T1
8C03B5/02	8B09B3/00	9839	T1
8F23G5/00	8B09B3/00	9839	T1
8A61P35/00	8A61K45/00	9836	T1
8A61P11/00	8A61K31/437	9858	T1
8A61K45/06	8A61K31/56	9859	T1
8A61K31/132	8A61K38/00	9816	T1
8A61K39/00	8C07K16/00	9817	T1
8A41D19/00	8B29C41/14	9818	T1
8B32B25/02	8B29C41/14	9818	T1
8C07K16/28	8C07K16/06	9854	T1
8A61K35/12	8A61K31/33	9856	T1
8A61K35/28	8A61K31/33	9856	T1

8A24B15/18	8A24B15/18	9860	T1
8A61K9/48	8A61K9/16	9861	T1
8A61K33/00	8A61K33/00	9844	T1
8C07D309/12	8C07C259/06	9845	T1
8H01R4/62	8H01R4/18	9847	T1
8A61P37/00	8C07D473/34	9807	T1
8A61P35/00	8C07D487/10	9853	T1
8C07D498/22	8C07D487/10	9853	T1
8D21D1/02	8D21D1/02	9813	T1
8C07K16/28	8A61K39/40	9819	T1
8E05B27/00	8E05B27/00	9840	T1
8A61K31/77	8A61K9/00	9841	T1
8A61P1/10	8A61K9/00	9841	T1
8E01C7/35	8E01C7/35	9824	T1
8A61K8/60	8A61K31/445	9825	T1
8A61P17/18	8A61K31/445	9825	T1
8C07D409/12	8A61K31/4402	9828	T1
8A61K47/02	8A61K9/08	9829	T1
8B65B51/10	8B65D21/02	9831	T1
8B65D21/02	8B65D21/02	9831	T1
8B01D53/94	8B01D53/94	9835	T1
8A61K31/00	8A61K9/08	9843	T1
8A61K31/4422	8A61K9/20	9838	T1
8A61P19/00	8C07D311/58	9832	T1
8C07D471/04	8A61K31/437	9858	T1
8A61K9/06	8A61K31/56	9859	T1
8A61K31/131	8A61K38/00	9816	T1
8A61K31/551	8A61K31/33	9856	T1
8C12N5/0789	8A61K31/33	9856	T1
8B65D51/28	8B65D51/28	9857	T1
8A24B3/18	8A24B15/18	9860	T1
8A61P43/00	8A61K33/00	9844	T1
8C07D305/08	8C07C259/06	9845	T1
8H01R4/18	8H01R4/18	9847	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	9852	T1
8C07D405/12	8A61K9/16	9852	T1
8A61K47/36	8A61K9/48	9809	T1
8A61K31/5383	8A61K31/5383	9811	T1
8C07K16/12	8A61K39/40	9819	T1
8C07K16/36	8A61K39/40	9819	T1
8A61P17/02	8A61K31/445	9825	T1

8A63H33/00	8A63H33/00	9826	T1
8A61P3/02	8A61K31/295	9827	T1
8A61K31/715	8A61K9/08	9829	T1
8A61K47/18	8A61K9/08	9829	T1
8A61K9/00	8A61K9/08	9829	T1
8B65D81/26	8A61K9/08	9829	T1
8A61P7/00	8A61K31/7088	9830	T1
8B65B51/02	8B65D21/02	9831	T1
8B65D77/20	8B65D21/02	9831	T1
8B65D81/20	8B65D21/02	9831	T1
8C07K14/74	8A01K67/027	9834	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	9842	T1
8A61K47/18	8A61K9/08	9843	T1
8A61K31/519	8C07K16/22	9837	T1
8C07K16/28	8C07K16/22	9837	T1
8C12N5/0775	8C12N5/074	9808	T1
8A61K45/00	8A61K45/00	9836	T1
8A61K39/00	8C07K16/12	9846	T1
8C07K16/46	8C07K16/12	9846	T1
8A61P25/00	8A61K31/437	9858	T1
8C07K14/32	8C07K14/32	9815	T1
8A61K31/215	8A61K38/00	9816	T1
8A61K38/00	8A61K38/00	9816	T1
8B32B27/12	8B29C41/14	9818	T1
8A24B3/04	8A24B15/18	9860	T1
8A61K31/17	8A61K33/00	9844	T1
8A61K31/4353	8A61K31/4353	9850	T1
8A61K31/437	8A61K31/4353	9850	T1
8C07D471/04	8A61K31/4353	9850	T1
8C07D498/04	8A61K31/4353	9850	T1
8C07D487/04	8C07D473/34	9807	T1
8E05F5/00	8E05F5/00	9810	T1
8A61K9/12	8A61K31/5383	9811	T1
8D21D1/32	8D21D1/02	9813	T1
8A61K31/785	8A61K31/785	9822	T1
8E05B29/00	8E05B27/00	9840	T1
8A61K31/445	8A61K31/445	9825	T1
8A61K31/728	8A61K31/445	9825	T1
8A61K31/295	8A61K31/295	9827	T1
8A61K47/38	8A61K9/08	9829	T1
8A61K9/00	8A61K9/08	9843	T1



8C12N5/074	8C12N5/074	9808	T1
8C07D311/58	8C07D311/58	9832	T1
8C07K16/18	8C07K16/12	9846	T1
8C07K16/26	8C07K16/12	9846	T1
8C07K16/36	8C07K16/12	9846	T1
8A61K31/437	8A61K31/437	9858	T1
8A61K9/00	8A61K31/56	9859	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	9817	T1
8C07K16/46	8C07K16/06	9854	T1
8A61K31/496	8A61K31/33	9856	T1

8A61P11/00	8A61K33/00	9844	T1
8A61P9/00	8A61K33/00	9844	T1
8C07C259/06	8C07C259/06	9845	T1
8A61K31/401	8A61K31/401	9849	T1
8A61P25/02	8A61K31/401	9849	T1
8A61P11/06	8C07D413/12	9851	T1
8A61K47/40	8A61K9/48	9809	T1
8A61P11/00	8A61K31/5383	9811	T1
8A61K38/36	8A61L33/12	9812	T1
8D21D1/34	8D21D1/02	9813	T1



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носителнаправотонапатент

(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот

(73)	(51)	(11)	(13)
4D Pharma Research Limited	A 61P 1/00	MK/P/2019/0667	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 11/06	MK/P/2019/0667	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 19/02	MK/P/2019/0667	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 25/28	MK/P/2019/0667	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 29/00	MK/P/2019/0667	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 35/00	MK/P/2019/0667	T1
4D Pharma Research Limited	C 12N 1/20	MK/P/2019/0667	T1
A T G Ceylon (Private) Limited	A 41D 19/00	MK/P/2019/0651	T1
A T G Ceylon (Private) Limited	D 06N 3/00	MK/P/2019/0651	T1
A T G Ceylon (Private) Limited	B 32B 27/12	MK/P/2019/0651	T1
A T G Ceylon (Private) Limited	B 32B 25/02	MK/P/2019/0651	T1
A T G Ceylon (Private) Limited	B 29C 41/22	MK/P/2019/0651	T1
A T G Ceylon (Private) Limited	B 29C 41/20	MK/P/2019/0651	T1
A T G Ceylon (Private) Limited	B 29C 41/14	MK/P/2019/0651	T1
Adare Development I, L.P.	A 61K 31/569	MK/P/2019/0695	T1
Adare Development I, L.P.	A 61K 45/06	MK/P/2019/0695	T1
Adare Development I, L.P.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0695	T1
Adare Development I, L.P.	A 61K 9/06	MK/P/2019/0695	T1
Adare Development I, L.P.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0695	T1
Adare Development I, L.P.	A 61K 31/56	MK/P/2019/0695	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	A 61K 47/18	MK/P/2019/0679	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	A 61K 31/00	MK/P/2019/0679	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	A 61K 47/40	MK/P/2019/0679	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	A 61K 9/00	MK/P/2019/0679	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	A 61K 9/08	MK/P/2019/0679	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	C 07D 417/12	MK/P/2019/0679	T1
Blueberry Therapeutics Limited	A 61K 9/00	MK/P/2019/0644	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 498/04	MK/P/2019/0687	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 513/04	MK/P/2019/0687	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 417/12	MK/P/2019/0687	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 413/12	MK/P/2019/0687	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 11/06	MK/P/2019/0687	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/505	MK/P/2019/0687	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/553	MK/P/2019/0690	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/0690	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 487/10	MK/P/2019/0690	T1



Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 487/20	MK/P/2019/0690	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 498/22	MK/P/2019/0690	T1
Bormioli Pharma S.p.A.	B 65D 51/20	MK/P/2019/0693	T1
Bormioli Pharma S.p.A.	B 65D 51/28	MK/P/2019/0693	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/437	MK/P/2019/0694	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 11/00	MK/P/2019/0694	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 25/00	MK/P/2019/0694	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 471/04	MK/P/2019/0694	T1
British American Tobacco(Investments) Ltd	A 24B 15/18	MK/P/2019/0698	T1
British American Tobacco(Investments) Ltd	A 24B 3/18	MK/P/2019/0698	T1
British American Tobacco(Investments) Ltd	A 24B 3/12	MK/P/2019/0698	T1
British American Tobacco(Investments) Ltd	A 24B 3/04	MK/P/2019/0698	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	C 12Q 1/68	MK/P/2019/0685	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/401	MK/P/2019/0685	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	A 61P 25/02	MK/P/2019/0685	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	A 61P 29/00	MK/P/2019/0685	T1
Creapaper GmbH	D 21D 1/34	MK/P/2019/0639	T1
Creapaper GmbH	D 21B 1/06	MK/P/2019/0639	T1
Creapaper GmbH	D 21D 1/02	MK/P/2019/0639	T1
Creapaper GmbH	D 21D 1/20	MK/P/2019/0639	T1
Creapaper GmbH	D 21D 1/32	MK/P/2019/0639	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	B 65D 65/40	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	B 65D 81/26	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 9/08	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 51/06	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 47/38	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 47/26	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 47/24	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 47/18	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 47/10	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 31/715	MK/P/2019/0663	T1
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.	A 61K 47/02	MK/P/2019/0663	T1
DMC Power, Inc.	H 01R 4/18	MK/P/2019/0683	T1
DMC Power, Inc.	H 01R 4/62	MK/P/2019/0683	T1
DMC Power, Inc.	H 01R 4/20	MK/P/2019/0683	T1
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH	E 05B 29/00	MK/P/2019/0676	T1
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH	E 05B 27/00	MK/P/2019/0676	T1
Egis Gyógyszergyár Zrt.	A 61K 31/4422	MK/P/2019/0674	T1
Egis Gyógyszergyár Zrt.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0674	T1
Egis Gyógyszergyár Zrt.	A 61K 31/138	MK/P/2019/0674	T1



FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.	A 61P 31/04	MK/P/2019/0681	T1
FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.	A 61K 31/166	MK/P/2019/0681	T1
FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.	C 07D 309/12	MK/P/2019/0681	T1
FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.	C 07C 259/06	MK/P/2019/0681	T1
FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.	C 07D 305/08	MK/P/2019/0681	T1
Flexiskin GmbH	E 01C 7/35	MK/P/2019/0658	T1
Genzyme Corporation	A 61K 31/4427	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61P 43/00	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61K 38/19	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61K 35/28	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61K 35/12	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61K 31/555	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61K 31/33	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61K 31/395	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	C 12N 5/0789	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61K 31/496	MK/P/2019/0691	T1
Genzyme Corporation	A 61K 31/551	MK/P/2019/0691	T1
Geron Corporation	A 61P 7/06	MK/P/2019/0664	T1
Geron Corporation	A 61P 7/00	MK/P/2019/0664	T1
Geron Corporation	A 61P 35/02	MK/P/2019/0664	T1
Geron Corporation	A 61P 35/00	MK/P/2019/0664	T1
Geron Corporation	A 61K 31/7125	MK/P/2019/0664	T1
Geron Corporation	A 61K 31/7088	MK/P/2019/0664	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61K 31/17	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61K 31/4418	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61K 31/4709	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61K 31/519	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61K 33/00	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61P 11/00	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61P 17/00	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	C 01B 21/50	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61P 9/00	MK/P/2019/0680	T1
Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals	A 61P 43/00	MK/P/2019/0680	T1
Horizon Orphan LLC	A 61K 9/12	MK/P/2019/0627	T1
Horizon Orphan LLC	A 61K 33/06	MK/P/2019/0627	T1
Horizon Orphan LLC	A 61K 31/5383	MK/P/2019/0627	T1
Horizon Orphan LLC	A 61P 11/00	MK/P/2019/0627	T1
IGENOMIX S.L.	A 61K 35/12	MK/P/2019/0621	T1
IGENOMIX S.L.	C 12N 5/0775	MK/P/2019/0621	T1
IGENOMIX S.L.	C 12N 5/074	MK/P/2019/0621	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2019/0638	T1



Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/18	MK/P/2019/0638	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/00	MK/P/2019/0638	T1
LINPAC Packaging Limited	B 65B 51/02	MK/P/2019/0665	T1
LINPAC Packaging Limited	B 65B 51/10	MK/P/2019/0665	T1
LINPAC Packaging Limited	B 65D 21/02	MK/P/2019/0665	T1
LINPAC Packaging Limited	B 65D 77/20	MK/P/2019/0665	T1
LINPAC Packaging Limited	B 65D 81/20	MK/P/2019/0665	T1
Liang, Peiling	E 05F 5/00	MK/P/2019/0626	T1
Liang, Peiling	E 05F 5/10	MK/P/2019/0626	T1
Liang, Peiling	E 05F 1/12	MK/P/2019/0626	T1
Liang, Peiling	E 05D 7/12	MK/P/2019/0626	T1
Liang, Peiling	E 05D 11/10	MK/P/2019/0626	T1
Lupin Limited	C 07D 311/58	MK/P/2019/0666	T1
Lupin Limited	A 61P 5/00	MK/P/2019/0666	T1
Lupin Limited	A 61P 19/00	MK/P/2019/0666	T1
Lupin Limited	A 61K 31/4025	MK/P/2019/0666	T1
Lupin Limited	A 61K 31/353	MK/P/2019/0666	T1
MGA Entertainment, Inc.	B 65D 75/28	MK/P/2019/0660	T1
MGA Entertainment, Inc.	A 63H 37/00	MK/P/2019/0660	T1
MGA Entertainment, Inc.	A 63H 33/00	MK/P/2019/0660	T1
MGA Entertainment, Inc.	A 63H 3/52	MK/P/2019/0660	T1
MGA Entertainment, Inc.	A 63H 3/00	MK/P/2019/0660	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0678	T1
MacroGenics, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2019/0678	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/30	MK/P/2019/0678	T1
Merus N.V.	C 12P 21/00	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	C 07K 16/36	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	C 07K 16/26	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	C 07K 16/18	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	C 07K 16/12	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	A 61K 39/40	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	A 61K 39/40	MK/P/2019/0653	T1
Merus N.V.	A 61K 39/00	MK/P/2019/0682	T1
Merus N.V.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0682	T1
Merus N.V.	A 61K 39/40	MK/P/2019/0682	T1
Merus N.V.	C 07K 16/12	MK/P/2019/0682	T1
Merus N.V.	C 12P 21/00	MK/P/2019/0682	T1
Merus N.V.	C 07K 16/26	MK/P/2019/0682	T1



Merus N.V.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0682	T1
Merus N.V.	C 07K 16/36	MK/P/2019/0682	T1
Merus N.V.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0682	T1
Merus N.V.	C 07K 16/18	MK/P/2019/0682	T1
Norgine BV	A 61K 31/77	MK/P/2019/0677	T1
Norgine BV	A 61P 1/10	MK/P/2019/0677	T1
Norgine BV	A 61K 9/00	MK/P/2019/0677	T1
Novartis AG	A 61K 9/48	MK/P/2019/0700	T1
Novartis AG	A 61K 31/506	MK/P/2019/0700	T1
Novartis AG	A 61K 9/16	MK/P/2019/0700	T1
Novomatic AG	G 07F 1/04	MK/P/2019/0654	T1
NuCana plc	C 07H 19/173	MK/P/2019/0655	T1
NuCana plc	A 61P 35/00	MK/P/2019/0655	T1
NuCana plc	A 61K 31/7076	MK/P/2019/0655	T1
PMC International B.V.	F 27B 3/08	MK/P/2019/0675	T1
PMC International B.V.	F 23G 5/00	MK/P/2019/0675	T1
PMC International B.V.	B 09B 3/00	MK/P/2019/0675	T1
PMC International B.V.	C 03B 5/02	MK/P/2019/0675	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/436	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	C 07D 491/048	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/4353	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	C 07D 498/04	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/437	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/553	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	C 07D 403/04	MK/P/2019/0686	T1
Pfizer Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2019/0686	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 31/785	MK/P/2019/0656	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0656	T1
R.P. Scherer Technologies, LLC	A 61K 47/36	MK/P/2019/0620	T1
R.P. Scherer Technologies, LLC	A 61K 47/30	MK/P/2019/0620	T1
R.P. Scherer Technologies, LLC	A 61K 47/40	MK/P/2019/0620	T1
R.P. Scherer Technologies, LLC	A 61K 9/48	MK/P/2019/0620	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	MK/P/2019/0668	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 14/705	MK/P/2019/0668	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 14/74	MK/P/2019/0668	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0672	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 19/00	MK/P/2019/0672	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/17	MK/P/2019/0672	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/519	MK/P/2019/0672	T1



Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22	MK/P/2019/0672	T1
Renolit SE	B 32B 27/20	MK/P/2019/0673	T1
Sewoncellontec Co., Ltd.	A 61L 33/12	MK/P/2019/0628	T1
Sewoncellontec Co., Ltd.	A 61K 38/36	MK/P/2019/0628	T1
TAE Technologies, Inc.	H 05H 1/08	MK/P/2019/0657	T1
TAE Technologies, Inc.	H 05H 1/14	MK/P/2019/0657	T1
TAE Technologies, Inc.	H 05H 1/16	MK/P/2019/0657	T1
TAE Technologies, Inc.	H 05H 3/00	MK/P/2019/0657	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	A 61K 31/4436	MK/P/2019/0662	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	A 61P 31/06	MK/P/2019/0662	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	A 61K 31/4402	MK/P/2019/0662	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	A 61P 31/08	MK/P/2019/0662	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	C 07D 213/77	MK/P/2019/0662	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	C 07D 409/12	MK/P/2019/0662	T1
Teoxane	A 61P 17/02	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61P 17/16	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61P 17/18	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61Q 19/00	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61Q 19/08	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61K 31/445	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61K 8/60	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61K 8/49	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61K 8/42	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61K 31/728	MK/P/2019/0659	T1
Teoxane	A 61P 17/00	MK/P/2019/0659	T1
The Scripps Research Institute	C 07D 473/34	MK/P/2019/0607	T1
The Scripps Research Institute	C 07D 487/04	MK/P/2019/0607	T1
The Scripps Research Institute	A 61P 37/00	MK/P/2019/0607	T1
The Scripps Research Institute	A 61K 31/52	MK/P/2019/0607	T1
The Scripps Research Institute	A 61K 31/519	MK/P/2019/0607	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 31/16	MK/P/2019/0635	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 31/215	MK/P/2019/0635	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 31/56	MK/P/2019/0635	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 38/00	MK/P/2019/0635	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 38/43	MK/P/2019/0635	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 31/131	MK/P/2019/0635	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 31/132	MK/P/2019/0635	T1
Tseti, Ioulia	A 61K 31/7004	MK/P/2019/0661	T1
Tseti, Ioulia	A 61K 31/295	MK/P/2019/0661	T1
Tseti, Ioulia	A 61P 3/02	MK/P/2019/0661	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01D 53/94	MK/P/2019/0669	T1



Umicore AG & Co. KG	B 01J 29/06	MK/P/2019/0669	T1
Umicore AG & Co. KG	C 01B 39/48	MK/P/2019/0669	T1
Ustav organicke chemie a biochemie AV CR, v.v.i.	A 61M 25/01	MK/P/2019/0684	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61P 35/00	MK/P/2019/0670	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 45/00	MK/P/2019/0670	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 405/14	MK/P/2019/0689	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 9/28	MK/P/2019/0689	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 213/75	MK/P/2019/0689	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 405/12	MK/P/2019/0689	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 9/16	MK/P/2019/0689	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 31/443	MK/P/2019/0689	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 9/20	MK/P/2019/0689	T1
Xencor, Inc.	C 07K 16/06	MK/P/2019/0652	T1
Xencor, Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0652	T1
Xencor, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0652	T1
metaX Institut für Diätetik GmbH	C 07K 14/32	MK/P/2019/0649	T1
metaX Institut für Diätetik GmbH	A 61K 38/00	MK/P/2019/0649	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2018/675 (220) 04/07/2018
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги
КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ Скопје ул.
Качанички пат бб, Визбегово, Скопје,
МК

(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат ул.Христо
Смирненски бр. 17, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 гас (производствен гас);гасни
мешавини (испарени гасни
мешавини);производствен гас
кл. 6 амбалажи од бел лим;затвораи од
метал за садови;затвораи од метал за
шишиња;контејнери од метал
[скпадирање, превоз];контејнери од метал
за компресиран гас или течен воздух;лим
(амбалажи од бел лим);обвивки
[железарија од метал];шишиња [метални
садови] за компресиран гас или течен
воздух

кл. 39 испорачување стоки;пакување
стоки;превезување;превезување со
камиони;стоки (испорачување
стоки);транспортирање стоки

кл. 40 литографско печатење;обработка
на метали;обработување на
метали;печатење (литографско
печатење);составување материјали по
нарачка за трети лица

(210) ТМ 2018/676 (220) 04/07/2018
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги
КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ Скопје ул.
Качанички пат бб, Визбегово, Скопје,
МК

(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат ул.Христо
Смирненски бр. 17, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена и бела

(531) 01.15.05;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 гас (производствен гас);гасни
мешавини (испарени гасни
мешавини);производствен гас
кл. 6 амбалажи од бел лим;затвораи од
метал за садови;затвораи од метал за
шишиња;контејнери од метал
[скпадирање, превоз];контејнери од метал
за компресиран гас или течен воздух;лим
(амбалажи од бел лим);обвивки
[железарија од метал];шишиња [метални
садови] за компресиран гас или течен
воздух

кл. 39 испорачување стоки;пакување
стоки;превезување;превезување со
камиони;стоки (испорачување
стоки);транспортирање стоки

кл. 40 литографско печатење;обработка
на метали;обработување на
метали;печатење (литографско
печатење);составување материјали по
нарачка за трети лица

(210) ТМ 2018/677 (220) 04/07/2018
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги
КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ Скопје ул.
Качанички пат бб, Визбегово, Бутел,
Скопје, МК

(740) Лидија Јакимовиќ, адвокат ул.Христо
Смирненски бр. 17, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела и црвена

(531) 01.15.05;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 гас (производствен гас);гасни
мешавини (испарени гасни
мешавини);производствен гас

кл. 6 амбалажи од бел лим;затворачи од
метал за садови;затворачи од метал за
шишиња;контејнери од метал
[скпадирање, превоз];контејнери од метал
за компресиран гас или течен воздух;лим
(амбалажи од бел лим);обвивки
[железарија од метал];шишиња [метални
садови] за компресиран гас или течен
воздух

кл. 39 испорачување стоки;пакување
стоки;превезување;превезување со
камиони;стоки (испорачување
стоки);транспортирање стоки

кл. 40 литографско печатење;обработка
на метали;обработување на
метали;печатење (литографско
печатење);составување материјали по
нарачка за трети лица

(210) ТМ 2019/426 (220) 11/04/2019
(442) 31/12/2019

(731) ISMAIL ISMAIL Aleppo, SY
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул.
Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, црвена, бела, сива, жолта,
окер

(531) 26.04.15;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалаци

(210) ТМ 2019/821 (220) 28/06/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ИНКОП НЕТ дооел
увоз-извоз Скопје
ул.Јустинијан Први бр. 1, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, црвена

(531) 03.11.24;15.01.13;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 турбини за копнени возила
 кл. 37 одржување и поправка на моторни возила

(210) **TM 2019/887** (220) 18/07/2019
 (442) 31/12/2019

(731) **Горан Сиљаноски ул. Момчило
 Јорданоски бр. 26, Охрид, МК**
 (540)



(531) 26.01.04;26.02.00;27.07.17

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 15 музички инструменти
 кл. 37 реставрација на музички инструменти
 кл. 40 обработка на дрво

(210) **TM 2019/929** (220) 06/08/2019
 (442) 31/12/2019

(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TİCARET
 A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
 Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА -
 АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
 бр. 75, 1000 Скопје**
 (540)

DAPIGRA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/930** (220) 06/08/2019
 (442) 31/12/2019

(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TİCARET
 A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
 Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА -
 АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
 бр. 75, 1000 Скопје**
 (540)

ERTINOБ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/931** (220) 06/08/2019
 (442) 31/12/2019

(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TİCARET
 A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
 Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА -
 АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
 бр. 75, 1000 Скопје**
 (540)

ZENO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/935** (220) 07/08/2019
 (442) 31/12/2019

(300) 88294732 08/02/2019 US
 (731) **Obagi Cosmeceuticals LLC 3760
 Kilroy Airport Way, Suite 500 Long Beach,
 California 90806, US**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје**
 (540)



(531) 26.04.18;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 медицински препарати за нега на кожа

кл. 5 медицински препарати за нега на кожа; фармацевтски препарати за нега на кожа, третман на кожа, заштита на кожа и реставрација на здравјето на кожата; фармацевтски лосиони за кожа за заштита и реставрација на сува и оштетена кожа; медицински препарати за нега на кожа, имено пилинзи за лице

кл. 35 обезбедување на веб страници со информации за потрошувачи од областа на нега на кожата и производи за нега на кожата; онлајн услуги на малопродажба во областа на медицински и немедицински производи за нега на кожа; онлајн услуги на малопродажба насочени кон лица кои пружаат медицински услуги со производи за нега на кожа

кл. 41 услуги на обуки во областа на препарати за нега на кожа

кл. 44 козметички услуги за тело и кожа; медицински естетски услуги за третман на кожа во вид на услуги на советувања за нега на кожа; дерматолошки услуги за процедури кои се администрираат од медицински лица; хигиенски услуги и услуги за нега и убавина; услуги за третмани за лице во вид на козметички пилинзи; салони за нега на кожа; обезбедување веб страни насочени кон лица кои пружаат медицински услуги со медицински информации за производи и услуги за нега на кожа; обезбедување вести и информации во областа на личната убавина и медицина поврзани со производи за нега на кожа

(210) ТМ 2019/938 (220) 09/08/2019

(442) 31/12/2019

(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, кафена, жолта, кремаста, зелена, златна

(531) 05.07.06;08.01.22;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 напелитанки (вафли)

(210) ТМ 2019/939 (220) 09/08/2019

(442) 31/12/2019

(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, кафена, жолта, кремаста, зелена, златна

(531) 05.07.06;08.01.11;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 напелитанки (вафли)

(210) ТМ 2019/940 (220) 09/08/2019

(442) 31/12/2019

(300)

(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, кафена, бела, кремаста, златна

(531) 08.01.11;08.03.01;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 напoлитанки (вафли)

(210) ТМ 2019/941 (220) 09/08/2019

(442) 31/12/2019

(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, кафена, црвена, златна

(531) 08.01.21;25.01.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколаден десерт

(210) ТМ 2019/942 (220) 09/08/2019

(442) 31/12/2019

(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, кафена, црвена, жолта, златна

(531) 08.01.22;25.01.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколаден десерт

(210) ТМ 2019/948 (220) 13/08/2019

(442) 31/12/2019

(731) Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation) 2400 Broadway, Santa Monica, California 90404, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) виолетова, темно сина, темно зелена и зелена

(531) 24.15.05;26.03.23;26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за користење во третманот на канцер; фармацевтски препарати за имунотерапија, вклучително терапија и генска терапија; биолошки препарати за третманот на канцер

(210) ТМ 2019/953 (220) 14/08/2019

(442) 31/12/2019

(731) ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, XX

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

GRATA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, пијалоци во кои доминира млекото, млеко за кафе, млеко во прав, замена за млеко, кондензирано млеко, јогурт, путер, сирење, крем, урда, сурутка, јастични масти

(210) **TM 2019/954** (220) 14/08/2019
(442) 31/12/2019

(731) **ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, XX**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, плава, жолта

(531) 26.11.13;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, пијалоци во кои доминира млекото, млеко за кафе, млеко во прав, замена за млеко, кондензирано млеко, јогурт, путер, сирење, крем, урда, сурутка, јастични масти

(210) **TM 2019/1008** (220) 04/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) **United Castle International Company Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, сива и бела

(531) 25.07.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за електронски цигари; батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун; УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун; полначи за во кола за електронски цигари; полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за греење течности; апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут, замени за тутун (не за медицински цели производи за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници не од скапоцени метали, нивни легури или прекриени со нив; лулиња, џебни направи за виткање цигари; запалки; кибрити; електронски цигари; испарувачи за пушачки цели; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 35 услуги на продажба на мало поврзани со компјутерски софтвер, батерии за електронски цигари, батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за

греење тутун, УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за во кола за електронски цигари, полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; услуги на продажба на мало поврзани со електронски испарувачи, апарати за греење течности, апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; услуги на продажба на мало поврзани со тутун; тутун (свеж), тутун (преработен), пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут; услуги на продажба на мало поврзани со замени за тутун (не за медицински цели), производи за пушачи, хартија за цигари цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници, лулиња; услуги на продажба на мало поврзани со џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити, електронски цигари; малопродажба на електронски цигари; Здружување за туѓа корист, различни производи имено тутун, замени за тутун, електронски испарувачи, батерии и полначи за електронски цигари, овозможувајќи им на корисниците лагодно да ги споредуваат и купуваат овие производи; рекламирање; управување со работење; маркетинг и промотивни услуги; информативни и советодавни услуги во врска со погоре споменатото

(210) **TM 2019/1009** (220) 04/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) **United Castle International Company Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, сива и бела

(531) 25.07.01; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за електронски цигари; батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун; УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун; полначи за во кола за електронски цигари; полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за греење течности; апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут, замени за тутун (не за медицински цели производи за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници не од скапоцени метали, нивни легури или прекриени со нив; лулиња, џебни направи за виткање цигари; запалки; кибрити; електронски цигари; испарувачи за пушачки цели; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 35 услуги на продажба на мало поврзани со компјутерски софтвер, батерии за електронски цигари, батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, УСБ полначи за електронски

направи кои се користат за греење тутун, полначи за во кола за електронски цигари, полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; услуги на продажба на мало поврзани со електронски испарувачи, апарати за греење течности, апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; услуги на продажба на мало поврзани со тутун; тутун (свеж), тутун (преработен), пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут; услуги на продажба на мало поврзани со замени за тутун (не за медицински цели), производи за пушачи, хартија за цигари цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници, лулиња; услуги на продажба на мало поврзани со џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити, електронски цигари; малопродажба на електронски цигари; Здружување за туѓа корист, различни производи имено тутун, замени за тутун, електронски испарувачи, батерии и полначи за електронски цигари, овозможувајќи им на корисниците лагодно да ги споредуваат и купуваат овие производи; рекламирање; управување со работење; маркетинг и промотивни услуги; информативни и советодавни услуги во врска со погоре споменатото

(210) **TM 2019/1010** (220) 04/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) **United Castle International Company Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) кафена, сива и бела

(531) 25.07.01; 26.15.09; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за електронски цигари; батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун; УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун; полначи за во кола за електронски цигари; полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за греење течности; апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут, замени за тутун (не за медицински цели производи за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници не од скапоцени метали, нивни легури или прекриени со нив; лулиња, џебни направи за виткање цигари; запалки; кибрити; електронски цигари; испарувачи за пушачки цели; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 35 услуги на продажба на мало поврзани со компјутерски софтвер,

батерии за електронски цигари, батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за во кола за електронски цигари, полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; услуги на продажба на мало поврзани со електронски испарувачи, апарати за греење течности, апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; услуги на продажба на мало поврзани со тутун; тутун (свеж), тутун (преработен), пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут; услуги на продажба на мало поврзани со замени за тутун (не за медицински цели), производи за пушачи, хартија за цигари цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници, лулиња; услуги на продажба на мало поврзани со џебни направи за виткање цигари, запалки, ѓибрити, електронски цигари; малопродажба на електронски цигари; Здружување за туѓа корист, различни производи имено тутун, замени за тутун, електронски испарувачи, батерии и полначи за електронски цигари, овозможувајќи им на корисниците лагодно да ги споредуваат и купуваат овие производи; рекламирање; управување со работење; маркетинг и промотивни услуги; информативни и советодавни услуги во врска со погоре споменатото

(210) **TM 2019/1011** (220) 04/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) **United Castle International Company Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) црна, бела

(531) 27.05.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за електронски цигари; батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун; УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун; полначи за во кола за електронски цигари; полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за греење течности; апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут, замени за тутун (не за медицински цели производи за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници не од скапоцени метали, нивни легури или прекриени со нив; лулиња, џебни направи за виткање цигари; запалки; ѓибрити; електронски цигари; испарувачи за пушачки цели; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 35 услуги на продажба на мало поврзани со компјутерски софтвер, батерии за електронски цигари, батерии за електронски направи кои се користат за

греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за во кола за електронски цигари, полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; услуги на продажба на мало поврзани со електронски испарувачи, апарати за греење течности, апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; услуги на продажба на мало поврзани со тутун; тутун (свеж), тутун (преработен), пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут; услуги на продажба на мало поврзани со замени за тутун (не за медицински цели), производи за пушачи, хартија за цигари цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници, лулиња; услуги на продажба на мало поврзани со цебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити, електронски цигари; малопродажба на електронски цигари; Здружување за туѓа корист, различни производи имено тутун, замени за тутун, електронски испарувачи, батерии и полначи за електронски цигари, овозможувајќи им на корисниците лагодно да ги споредуваат и купуваат овие производи; рекламирање; управување со работење; маркетинг и промотивни услуги; информативни и советодавни услуги во врска со погоре споменатото

(210) **TM 2019/1012** (220) 04/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) **United Castle International Company Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

HEATMASTER SYSTEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за електронски цигари; батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун; УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун; полначи за во кола за електронски цигари; полначи за во кола за направи кои се користат за греење тутун; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за греење течности; апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут, замени за тутун (не за медицински цели производи за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници не од скапоцени метали, нивни легури или прекриени со нив; лулиња, цебни направи за виткање цигари; запалки; кибрити; електронски цигари; испарувачи за пушачки цели; делови и опрема за погоре споменатото

кл. 35 услуги на продажба на мало поврзани со компјутерски софтвер, батерии за електронски цигари, батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за батерии за електронски направи кои се користат за греење тутун, УСБ полначи за електронски направи кои се користат за греење тутун, полначи за во кола за електронски цигари, полначи за во кола за направи кои се

користат за греење тутун; услуги на продажба на мало поврзани со електронски испарувачи, апарати за греење течности, апарати за создавање пареа, жичани испарувачи; услуги на продажба на мало поврзани со тутун; тутун (свеж), тутун (преработен), пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање лични цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, бурмут; услуги на продажба на мало поврзани со замени за тутун (не за медицински цели), производи за пушачи, хартија за цигари цефчиња, филтри за цигари, метални кутии за тутун, кутии за цигари и пепеларници, лулиња; услуги на продажба на мало поврзани со џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити, електронски цигари; малопродажба на електронски цигари; Здружување за туѓа корист, различни производи имено тутун, замени за тутун, електронски испарувачи, батерии и полначи за електронски цигари, овозможувајќи им на корисниците лагодно да ги споредуваат и купуваат овие производи; рекламирање; управување со работење; маркетинг и промотивни услуги; информативни и советодавни услуги во врска со погоре споменатото

(210) ТМ 2019/1019 (220) 10/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Лаакко Сања Франклин Рузвелт 63
а/2-1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) златна
(531) 03.01.24; 26.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); видови печатари; блокови за печатење
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) ТМ 2019/1039 (220) 18/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Драган Павловиќ Латас ул. 5, бр. 132, Зелениково, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

Вечер
-МК

(591) бела, црвена, сива
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огасување, водење на работење, управување со работи, пишување рекламни текстови, давање информации преку веб страница
кл. 41 пишување текстови што не се рекламни текстови, образовни услуги,

подготвување настава, забава, спортски и
културни активности

(210) **TM 2019/1048** (220) 23/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) **PAPOUTSANIS ANONYMI**
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA
KATANALOTIKON AGATHON 1ST KM
ETHNIKIS ODOU ATHINWN LAMIAS,
VATHI AVLIDOS, CHALKIDA 34100, GR
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина
(531) 27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(210) **TM 2019/1049** (220) 23/09/2019
(442) 31/12/2019
(731) **PAPOUTSANIS ANONYMI**
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA
KATANALOTIKON AGATHON 1ST KM
ETHNIKIS ODOU ATHINWN LAMIAS,
VATHI AVLIDOS, CHALKIDA 34100, GR
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
(540)


PAPOUTSANIS



(531) 27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(210) **TM 2019/1050** (220) 23/09/2019
(442) 31/12/2019
(731) **PAPOUTSANIS ANONYMI**
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA
KATANALOTIKON AGATHON 1ST KM
ETHNIKIS ODOU ATHINWN LAMIAS,
VATHI AVLIDOS, CHALKIDA 34100, GR
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
(540)


PAPOUTSANIS



(531) 27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(210) ТМ 2019/1059 (220) 25/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, жолта
(531) 27.05.21;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава, спортски и културни
активности

(210) ТМ 2019/1060 (220) 25/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, жолта

(531) 26.04.18;27.05.21;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни
активности

(210) ТМ 2019/1061 (220) 25/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, жолта
(531) 26.04.18;27.05.21;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава, спортски и културни
активности

(210) ТМ 2019/1062 (220) 25/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, жолта

(531) 27.05.21;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1063 (220) 25/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР 8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

ДОНЕСИ ОДЛУКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1064 (220) 25/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР 8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

ДЕЛ ОД ТВОЈОТ ЖИВОТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1065 (220) 25/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР 8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, жолта

(531) 26.04.18;27.05.21;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1071 (220) 26/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) КОЛОР КОМЕРЦ дооел – Скопје ул. СТАРИ НОВАКИНА бр. 16, 1000, Скопје, МК

(740) Савовски Душко ул.СТАРИ НОВАКИНА бр.16, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, жолта

(531) 27.05.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување
кл. 5 средства за дезинфекција,
санитарни препарати за медицински цели

(210) **TM 2019/1076** (220) 26/09/2019
(442) 31/12/2019
(300) 33939 02/04/2019 AD
(731) **Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TERRA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;
тутун во прав; замени за тутун (кои не се
користат во медицински цели); артикли за
пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и
туби, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари и пепелници,
лулиња, џебни машинки за мотање на
цигари, запалки; кибрити; стапчиња од
тутун, производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски
цигари; електронски уреди за
пушење; електронски цигари; електронски
цигари како замена за традиционални

цигари; електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за пушачи
за електронски цигари; делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/1079** (220) 27/09/2019
(442) 31/12/2019
(731) **ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ТРГОВИЈА ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ
УВОЗ-ИЗВОЗ, МК**
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на франшиза, имено,
нудење на помош за деловно управување
во основањето и работењето на хотели,
ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,
рекреативни и спортски објекти, услуги за
планирање на деловни
состаноци; обезбедуванк на конвенциски и
конференциски простории за деловни
состаноци; издавање сертификати
(вредносни ваучери) за подарок кои може
да се искористат за производи или
услуги; услуги на лојалност на клиентите
(корисниците/потрошувачите
кл. 43 хотелски услуги; ресторански
услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар
услуги како и услуги на фоаје (чекална);

услуги на одморалиште и сместување;
обезбедување на пртостории (кои се за
ошта намена) за состаноци, конференции
и изложби; обезбедување на простории
(кои се за посебни прилики) за банкети и
социјални функции (друштвени настани); и
резервациски услуги за хотелско
сместување

(210) **TM 2019/1080** (220) 27/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО ул. Никола
Карев бр.6, Валандово, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела, светло кафена
(531) 24.03.07;27.05.17;27.05.22

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, ракија
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
трговски дејности, услуги на трговија на
големо и мало и увоз-извоз со алкохолни
пијалоци, ракија

(210) **TM 2019/1090** (220) 03/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Георгиевска Виолета ул. Бул.
АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, МК**
(540)

LIMENTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 шампони; гел за туширање; паста за
заби; раствори за дезинфекција на устата
што не се за медицинска употреба; течен
сапун; течен детергент за садови.

кл. 30 леден чај; чаеви (немедицински);
бонбони (пеперминт бонбони); бонбони
кл. 32 безалкохолни пијалоци; енергетски
пијалаци; енергетски пијалаци со кафеин;
прашок за пенливи пијалаци; сируп за
пијалаци; сируп за лимонади;
ароматизирана вода; ароматизирана
минерална вода; безалкохолни пијалоци
со вкус на чај

(210) **TM 2019/1095** (220) 07/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Alvogen Pharma Trading Europe
EOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG**
(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје**
(540)

DUTAPROST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели;диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2019/1097** (220) 30/09/2019
(442) 31/12/2019

(731) **ТДПУ "МС-КОМ 1" ДОО Струга ул.
ЈНА бр.2/1 6330 Струга, МК**
(740) **Дејан Костовски Партизанска бр.1/1
6000 , Охрид**
(540)



(591) розева и бела
(531) 27.05.24;27.07.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги (такси превоз)

(210) **TM 2019/1099** (220) 07/10/2019
(442) 31/12/2019
(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.
Димитрие Чуповски бр.4/1-1
1000 Скопје
(540)

TRIGAST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1100** (220) 07/10/2019
(442) 31/12/2019
(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız**
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Dexfull

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1101** (220) 07/10/2019
(442) 31/12/2019
(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız**
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Airflex

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1102** (220) 07/10/2019
(442) 31/12/2019
(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız**
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Aircomb

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1103** (220) 08/10/2019
(442) 31/12/2019
(731) **Друштво за производство, промет**
и услуги Кодинг Горска дооел Скопје
ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, МК
(740) Симона Костадинова ул. Шар
Планина бр. 4, Скопје
(540)



GORSKA+ RELAX

(591) бела, зелена, сива
 (531) 19.07.00;25.01.17;27.05.17
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 минерална вода и сода вода
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со минерална вода

(210) **TM 2019/1106** (220) 08/10/2019
 (442) 31/12/2019
 (731) **DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd Clarendon House 2Church Street, Hamilton, HM1 1, BM**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

FENGRESS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 препарати за уништување на плевел; пестициди; хебрициди

(210) **TM 2019/1107** (220) 08/10/2019
 (442) 31/12/2019
 (300)
 (731) **BMJ Industries FZ-LLC Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

mac vape

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, производи за пушачи, кибрит

(210) **TM 2019/1108** (220) 08/10/2019
 (442) 31/12/2019
 (731) **G M B GENERAL TRADING L.L.C. P.O. Box: 97131 - Deira, Dubai, AE**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива, бела
 (531) 03.07.01;26.01.04;26.01.18;27.05.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, производи за пушачи, кибрит

(210) **TM 2019/1109** (220) 09/10/2019
 (442) 31/12/2019
 (731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Vemcaine

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1110** (220) 09/10/2019
 (442) 31/12/2019
 (731) **Управа за јавни приходи бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) сина, розева, бела, виолетова

(531) 24.15.13;26.01.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи, враќање на дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки на физичките лица

(210) **TM 2019/1111** (220) 09/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) **Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково Богданци ул. Јане Сандански бр. 27, Стојаково, Богданци, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



ANTIKA

(591) жолта, кафена, бела

(531) 19.07.01;27.05.01

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 алкохолни пијалоци, производство на вино и алкохолни пијалоци и сите други производи добиени од вино и алкохол освен пиво

кл. 35 промет со вино на големо и мало, алкохолни пијалоци

(210) **TM 2019/1113** (220) 10/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта

(531) 04.05.02;19.03.03;19.03.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 превземачки мобилни апликации за играње игри на компјутери, таблети и мобилни уреди

кл. 28 играчки

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(210) **TM 2019/1125** (220) 10/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) **BGP Products Operation GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Diaclide

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски продукти;
фармацевтски производи; медицински препарати, имено антидијабетичен производ

(210) ТМ 2019/1134 (220) 15/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за услуги и трговија и производство ЕСНАФ КОРЗО увоз-извоз ДОО Битола ул. Широк Сокак бр. 154, МК

(740) Ангел Гина ДТЦ Мавровка, ламела Ц, 2/9, Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(531) 05.07.08;17.02.04;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2019/1147 (220) 18/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје ул. Димитрие Чуповски бр. 26, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела
(531) 26.11.06;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(210) ТМ 2019/1151 (220) 21/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град Пожега), HR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул. Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) светло розева, темно розева, бела
(531) 26.04.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

(210) ТМ 2019/1161 (220) 21/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ,
КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО РИЗНИЦА Куманово ул.
Иго Тричковиќ бр. 37/17, 1300,
Куманово, МК**
(540)



(591) кафена, жолта, црвена, црна
(531) 09.09.25;26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 организирање на културни настани

(210) ТМ 2019/1163 (220) 21/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,
LTD (a corporation incorporated under the
laws of Taiwan, R.O.C.) No. 69, Li-De St.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, TW**
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна
(531) 03.07.01;03.07.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски сервери; лаптоп
компјутери; периферни уреди на компјутер
и делови, имено компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер кој се состои од
оперативни систем програми, компјутерски
мемории, хард дискови, хост кабел (host
case) компјутерска матична плоча;
картички за видео приказ; компјутерско
гљувче, компјутерски тастатури;
компјутерски TFT-LCD монитори

(210) ТМ 2019/1164 (220) 21/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez
Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,
Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DUPATIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2019/1165 (220) 21/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **DuPont Agricultural Caribe
Industries, Ltd Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton, HM1 1, BM**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SURTENCE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на плевел;
пестициди; хербициди

(210) **TM 2019/1167** (220) 15/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтвер за видео игри кој може да се преземе; снимен софтвер за видео игри
кл. 25 бандана марами; ремени (облека); капи за бејзбол; волнени капи; чизми; капути; костими за игри со улоги; фустани; обувки; ракавици; костими за Ноќ на вештерките; покривала за глава; дуксери со качулка (облека); јакни (облека); удобна облека за носење по дома; панталони; пуловери; облека за дожд; сандали; марами, шалови; кошули; чевли; шорцеви; здолништа; облека за спиење; чорапи; долни делови на тренерки; џемпери; горни делови на тренерки; облека за капење; маици; хулахопки; горни делови (облека); тренерки
кл. 41 обезбедување на онлајн видео игри; обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри

(210) **TM 2019/1168** (220) 17/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сите нијанси на сина и сива
(531) 19.03.01;25.01.19;26.11.05;26.11.13

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(210) **TM 2019/1169** (220) 17/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Nobel Quest International Limited P. O. Box 3152, Road Town, Tortola, VG**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)

HUNN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалоци; привремено сместување, кафеа, кафетерии, услуги при кампување (летување)[сместување], капацитети за кампување (снабдување), кантини, кетеринг (храна и пијалок), апарати за готвење (изнајмување), услуги во кампови за одмор [сместување], изнајмување на апарати за готвење, изнајмување на апарати за вода за пиење, ресторани, ресторани со самопослужување, снек-барови

(210) **TM 2019/1170** (220) 22/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey, 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, сите нијанси на сина

(531) 27.05.02;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, особено млечни десерти и ладни десерти, вклучувајќи мусеви, кремове и производи од јогурт
 кл. 30 сладоледи, замрзнати слаткарски производи; десерти, ладни десерти; миксови за печење; препарати

направени од житарки, житарици за појадок

(210) **TM 2019/1172** (220) 22/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

ALPENFEST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и производи од месо, риба и производи од риба, живина и производи од живина, дивеч и производи од дивеч, колбаси и сувомеснати производи, школки, неживи, производи од школки, неживи, морски плодови, неживи, производи од морски плодови, неживи; екстракти од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук и овошје; конзервирано, замрзнато, сушено и подготвено овошје и зеленчук, вклучително и споменатите производи да бидат маринирани во благ и/или кисел сос; состојки направени од компири; желеа; џемови, овошје, динстано, мармалад, овошно пире, слатки намази од овошје или зеленчук, слатки намази од јаткасти плодови; јајца, млеко и млечни производи, кефир (млечен пијалок), путер, сирења, производи од сирење, млечен крем, јогурт, урди, млеко во прав наменето за исхрана, десерти направени од овошје, јаткасти плодови, јогурт, урди и/или млечен крем; подготвени јаткасти плодови, мешавина од јаткасти плодови, мешавина од јаткасти плодови со суво овошје; масла и масти за јадење; конзервирани супи, состојки за правење супа, бујони; салати кои претежно се

состојат од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; оброци подготвени за служење кои се состојат претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; замрзната храна која се состои претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; предјадење кое се состои претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; диетална храна, освен за медицински цели, која се состои претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; кафе, чај, какао и чоколадни пијалоци; состојки од кафе, чај и какао за правење на алкохолни и безалкохолни пијалоци; брашно, мусли и интегрални производи; тестенини, нудли и производи од нудли, пица и производи од пица; суши; леб, отворени сендвичи, сендвичи, печива и кондиторски производи, слатки и кондиторски производи од шеќер, чоколадо и производи од чоколадо, декорации од чоколадо и шеќер, особено за декорирање на десерти и торти; смеси за печење, смеси за печење на торта, мешавини на леб, подготвени печива, тесто за торта; подготвени мешавини за тестенини; лед за јадење; пудинзи, пудинзи во форма на прав, состојки за правење на кондиторски производи, подготвени десерти; мед, меласа; квасец, прашок за пецива, скроб за исхрана; сол; сенф; мајонез, кечап; оцет, сосови (зачински додатоци), преливи за салата; зачини, екстракти од зачини, сушени билки; ароми (освен есенцијални масла) за исхрана; зачини за печење, ароми (освен есенцијални масла) за

колачи; есенции за печење; скроб за исхрана, компиров скроб, скроб од пченка; врзувачки агенци за сосови, сос во форма на прав; агенци за згуснување при готвење на прехранбени производи, состојки за зацврстување на шлаг крем; замрзнување на торта, чоколадни премази, глазури за торта, шеќерни мрвици, марципан, пастЈод марципан, нугат, орев нугат, вафли за печење, ванила и ванилин шеќер, зрна од ванила; оброци подготвени за служење што се состојат претежно од препарати направени од житарки, тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или кондиторски производи; замрзната храна која претежно се состои од житни состојки, тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или кондиторски производи; диетална храна, освен за медицински цели, која се состои претежно од житни состојки, тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или кондиторски производи

кл. 31 свежо овошје и зеленчук; градинарски билки, свежи; јаткасти плодови [овошје]; семиња, природни растенија и цвеќиња; сушени растенија
кл. 32 пива, безалкохолно пиво, диетално пиво, мешовити пијалоци од пиво; минерални и газирани води; други безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни пијалоци и овошни сокови; сок од зеленчук; смути; сирупи и други состојки за правење на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива), вино, пенливи вина, жестоки пијалоци (пијалоци), ликери, алкохолни коктели, коктели и аперитиви засновани на жестоки пијалоци или вино, пијалоци кои што содржат вино; состојки за правење на алкохолни пијалоци

(210) **TM 2019/1174** (220) 24/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Друштво за производство, услуги, угостителство, трговија и транспорт Глечер Ивица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. Ѓорче Петров бр. 355, Куманово, МК**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце; стапови за одење; камшици и сарачки производи; ташни

кл. 25 облека, обувки и капи


кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги на продажба на големо врзани за кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце; стапови за одење; камшици и сарачки производи; ташни; облека, обувки и капи; услуги на малопродажба врзани за кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за

дожд и за сонце; стапови за одење; камшици и сарачки производи; ташни; облека, обувки и капи

(210) ТМ 2019/1175 (220) 24/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. Љубљанска бр. 6/-62/кат8, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.07;26.11.09;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции,

рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби
 кл. 42 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување
 кл. 43

(210) ТМ 2019/1181 (220) 28/10/2019
 (442) 31/12/2019

(731) Друштво за угостителство,
 трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ
 ДООЕЛ Тетово

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал
 3, Тетово, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
 "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
 (540)




(591) сина, сива
 (531) 03.07.17;03.11.01;10.03.01;27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги за посредување во трговија; агенции за рекламирање; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница: објавување рекламни текстови; пишување рекламни текстови; трговија на големо и мало со фармацевтски производи
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување; служење храна и пијалаци; кафетерии (експрес ресторани) ресторани; ресторани со самопослужување
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството ; медицинска помош; болници; здравствена заштита; клиники (медицински клиники); медицински клиники; закрепнување (болници за закрепнување); здравствени центри; негување болни луѓе; терапија (физикална терапија) подготвување на рецепти во аптеки; забарство; ортодонски услуги; помош при породување (акушерство); фармацевтски совети;

медицински совети за лица со
инвалидитет; терапевтски услуги; услуги
за советување за здравјето; физикална
терапија

(210) **TM 2019/1182** (220) 28/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **СКВЕР ДООЕЛ ул. Ѓорѓи Пешков
бр. 10, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) црна, бела
(531) 26.01.18;26.11.13;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци, ресторани

(210) **TM 2019/1187** (220) 25/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

IQOS DUO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки; кибрити;
стапчиња од тутун, производи од тутун за
загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун
со цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори
од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/1188** (220) 25/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEETS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 батерии за електронски цигари;
батерии за електронски уреди за
загревање на тутун, полначи за

електронски уреди за загревање на тутун;
USB полначи за електронски уреди за
загревање на тутун; полначи за автомобил
за електронски цигари; полначи за
автомобил за уреди за загревање на
тутун; полначи за батерии за електронски
цигари

кл. 11 електронски вапоризатори, освен
електронски цигари; апарати за загревање
на течности; апарати за создавање на
пареа

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки; кибрити;
стапчиња од тутун, производи од тутун за
загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун
со цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори
од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/1189** (220) 24/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Essity Hygiene and Health
Aktiebolag 405 03 Göteborg, SE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, магента, бела

(531) 26.04.03;26.11.06;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за нега на кожа, имено
крема за миенење, пена за миенење, крема за
миенење и пена за миенење на интимни
делови; регенератор, крема за чистење,
сапуни, парфери, есенцијални масла и
гелови, производи за хидратација,
лосиони; влажни марамчиња за
еднократна употреба импрегнирани со
препарати за чистење или соединенија за
лична употреба (немедицински)
кл. 5 абсорбирачки санитарни препарати;
хигиенски салфети; тампони; хигиенски
крпи; дневни влошки кои се користат како
заштита при менструација или
инконтиненција; хигиенски влошки;
препарати кои се користат за вагинална
хигиена (медицински); влошки за гаџи;
влажни марамчиња (медицински);
хигиенски гаџи; влошки за нега; влошки за
доење; влошки за родилки; пелени
изработени од хартија или целулоза
кл. 16 хартија и производи од хартија (се
доколку не се вклучени во други класи),
особено хартиени крпи за чистење и
сушење; тоалетна хартија; хигиенска

хартија; крпи од хартија; хартиени марамчиња за отстранување на шминка; марамчиња за миење изработени од хартија; производи изработени од целулозен материјал вклучително марамчиња за лице, салфети, шамичиња и тоалетна хартија; печатени материјали, весници и списанија; книги; фотографии; материјали за едукација и материјали за обука

(210) **TM 2019/1190** (220) 28/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Бобан Милошески бул. Јане Сандански бр.74/23, Скопје, МК**
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје, 1000
(540)



(591) црвена, црна, сива, бела
(531) 07.05.09;16.01.13;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 оптички дискови;дискови за снимање звук;компакт дискови [аудио - видео]
кл. 16 билети; брошури; летоци; печатени материјали; постери
кл. 25 маици со кратки ракави
кл. 35 маркетинг; односи со јавноста; промовирање на продажбата за трети лица; рекламирање; телевизиско рекламирање
кл. 41 изнајмување звучни записи; известување за забави; забави (планирање забави); забава; изнајмување диск-џокеј; организирање и водење

концерти; продавање билети [забава]; продукција на музика; услуги на естрадни уметници (забавувачи)

(210) **TM 2019/1191** (220) 28/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Бобан Милошески бул. Јане Сандански бр.74/23, Скопје, МК**
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје, 1000
(540)

AVALON INTERNATIONAL BOOKING

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 оптички дискови;дискови за снимање звук;компакт дискови [аудио - видео]
кл. 16 билети; брошури; летоци; печатени материјали; постери
кл. 25 маици со кратки ракави
кл. 35 маркетинг; односи со јавноста; промовирање на продажбата за трети лица; рекламирање; телевизиско рекламирање
кл. 41 изнајмување звучни записи; известување за забави; забави (планирање забави); забава; изнајмување диск-џокеј; организирање и водење концерти; продавање билети [забава]; продукција на музика; услуги на естрадни уметници (забавувачи)

(210) **TM 2019/1192** (220) 29/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје ул. МИто Хаџивасилев - Јасмин бб, 1000, Скопје, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

КОТЕЛЕЦ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив,
кои не се опфатени со другите класи;
печатени материјали; материјали за
книговез; фотографии; материјали за
пакување, кои не се опфатени со другите
класи; карти за играње, печатарски букви;
клишеа; весници со игри
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; рекламирање
кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; електронско издаваштво, забава;
спортски и културни

(210) ТМ 2019/1193 (220) 29/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за издавање и маркетинг
**ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје ул. Мито
Хаџивасилев - Јасмин бб, 1000, Скопје,
МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, сива

(531) 26.01.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив,
кои не се опфатени со другите класи;
печатени материјали; материјали за
книговез; фотографии; материјали за
пакување, кои не се опфатени со другите
класи; карти за играње, печатарски букви;
клишеа; весници со игри
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

работи; рекламирање

кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; електронско издаваштво, забава;
спортски и културни

(210) ТМ 2019/1196 (220) 30/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство на
**мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
БИТОЛА ДООЕЛ – Битола ул.
Македонска Фаланга бр. 36, Битола, МК
(540)**



(591) црвена

(531) 01.15.11;05.07.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од жито, брашно за
исхрана, гриз
кл. 31 брашно за животни
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на производи од жито,
брашно за исхрана, брашно за животни,
гриз

(210) ТМ 2019/1197 (220) 30/10/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство,
**трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
ул.Прохор Пчински бр. 16, 1000, Скопје,
МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно сина, бела, жолта

(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 сите видови на обувки, вклучително
спортски обувки, сандали, чевли, чизми и
патики

(210) ТМ 2019/1198 (220) 30/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) ВИНО ЖУПА АД ул. Крушевачка бр.
36, Александровац, RS

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, златна, портокалова,
црвена

(531) 01.03.02;01.15.09;05.07.13;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 овошен сок од јаболко

(210) ТМ 2019/1200 (220) 30/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) ВИНО ЖУПА АД ул. Крушевачка бр.
36, Александровац, RS

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, златна, портокалова

(531) 01.03.02;01.15.09;05.07.14;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 овошен сок од праска

(210) ТМ 2019/1201 (220) 31/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) Друштво за трговија и услуги
НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с.
Дрслајца, Струга, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)

KRALSKI KREM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 крем-путер, путер лешник

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на крем-путер, путер од
лешник

(210) ТМ 2019/1202 (220) 30/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР ДООЕЛ
Струмица ул. Брегалница бр.28,
Струмица, МК

(740) Иванов Аце ул. Брегалница бр. 28,
Струмица
(540)



(591) црна и бела

(531) 02.01.23;26.15.01;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работа; канцелариски работи

(210) **TM 2019/1203** (220) 29/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) **International Foodstuffs Co LLC P.O Box No. 4115, Sharjah, AE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

AMBER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење, масти, густ путер, маргарин, путер, производи од супа, млеко и млечни производи, ароматизирано млеко, млечни шејкови, месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, преливи од сите видови и описи, вклучувајќи немлечни преливи, шлаг, желеа, џемови, компоти, јајца, компир и производи кои не се базирани на компир, грицки од компири и чипс од компири, сите видови конзервирана и сушени леќа, грав, грашок и семиња (пулсес) (не за земјоделска намена), печурки, кикиритки конзервирани

кл. 30 чоколади, слаткарски производи, слатки, бисквити (сите видови), торти, тестенини, макарони, нудли, инстант нудли, шпагети, вермичели, квасец, прашок за пециво и други состојки за

печиво, преливи за салата, мајонез, оцет, кечап и сосови (мирудии), производи од тесто припремени за готвење, замрзнато тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи, немлечни замрзнати десерти, замрзнати овошни десерти, ледени десерти, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго (sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн сируп (treacle), сол, сенф, брашно направено од житарици, зачини, хранливи пијалаци (од жито и билки), сос од месо (Gravies), чај од билки, мед

(210) **TM 2019/1204** (220) 31/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) **Здружение на граѓани за спорт и рекреација - ФИРС Скопје ул. Димитер Пандилов бр. 9, Скопје, МК**

(740) Адвокат Симона Костадинова ул. Шар Планина бр. 4, Скопје (540)



(591) црна, бела

(531) 27.05.01;27.05.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 давање часови по кик-бокс, спортски и фитнес активности

(210) **TM 2019/1205** (220) 31/10/2019

(442) 31/12/2019

(731) **Здружение на граѓани за подршка на младите МЛАДИНСКА ГЕРИЛА Скопје Васил Ѓоргов 23а/2-7, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) темно сина и светло сина, темно и светло портокалова, темно жолта

(531) 27.05.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за рекламирање и маркетинг, промоција и рекламирање на музички и едукативни настани, објавување рекламни текстови, огласување, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламирање по пат на интернет, надворешно рекламирање, рекламирање преку социјални мрежи, компјутерско рекламирање преку интернет
кл. 41 едукативни и забавни услуги, организирање на музички и едукативни настани, културни активности, приредби (одржување приредби, планирање приеми (забава), планирање забави, он-лајн публикување, забава, организирање на фестивали, фестивали за културни цели, организирање на програми за обуки на млади

(210) ТМ 2019/1206 (220) 01/11/2019

(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



КУМАНОВСКИ СУЏУК

(531) 08.05.03;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месни преработки за колбаси, подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

(210) ТМ 2019/1207 (220) 01/11/2019

(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



БУТ Deluxe

(531) 08.05.01;08.05.02;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месни преработки за колбаси, подготвени производи од месо

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

(210) **TM 2019/1208** (220) 01/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **TAV BİLİSİM HİZMETLERİ A.Ş.**
Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mh. Cendere
Cd. No: 109L 2C Blok 34485 Sarıver,
Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно сина, светло сина, бела
(531) 01.05.23;18.05.03;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати за мерење и опрема,
вклучително и оние за научни, наутички,
топографски, метеоролошки, индустриски
и лабораториски цели, термометри, не за
медицински цели, барометри, амперметри,
волтметри, хигрометри, тест апарати што
не се за медицински цели, телескопи,
перископи, насочни компаси, индикатори
за брзина, лабораториски апарати,
микроскопи, лупа, микрофони, двогледи,
печки и печки за лабораториски
експерименти, апарати за снимање,
пренесување или репродукција на звук или
слики, фотоапарати, фотографски камери,
телевизиски апарати, видео рекордери,
ЦД и ДВД плеери и рекордери, МПЗ
плеери, компјутери, десктоп компјутери,
таблет компјутери, технолошки уреди кои
се носат (паметни часовници, рачни ленти,
итн.) уреди за на глава) микрофони,
звучници, слушалки, телекомуникациски
апарати, апарати за репродукција на звук
или слики, периферни уреди за компјутер,
мобилни телефони, обвивки за мобилни
телефони, телефонски апарати,

компјутерски печатачи, скенери [опрема за
обработка на
податоци], фотокопири, магнетни и оптички
носачи на податоци и компјутерски
софтвери и програми снимени на нив,
електронски публикации што може да се
преземаат и да се снимаат, кодирани
магнетни и оптички картички, филмови, ТВ
серии и видео клипови снимени на
магнетни, оптички и електронски медиуми,
антени, сателитски антени, засилувачи за
антени, делови од споменатата
стока, диспензери за билети, банкомат,
електронски компоненти што се користат
во електронските делови на машини и
апарати, полупроводници, електронски
кола, интегрирани кола, чипови
[интегрирани кола], диоди, транзистори
[електронски], магнетни глави за
електронски апарати, електронски брави,
фото ќелии, апарати за далечинско
управување за отворање и затворање на
врати, оптички сензори, бројачи и
индикатори за квантитет за мерење на
количината на потрошувачка, автоматски
прекинувачи за време,
облека за заштита од несреќи, зрачење и
пожар, безбедносни елементи и апарати и
опрема за спасување на живот, очила за
сонце, оптички очила, оптички леќи и
пакувања, контејнери, делови и нивни
компоненти, апарати и инструменти за
спроведување, трансформација,
акумулирање или контролирање на
електрична енергија, електрични
приклучоци, разводни кутии [електрична
енергија], електрични прекинувачи,
прекинувачи, осигурувачи, баласта за
осветлување, кабли за стартување на
батерии, електрични плочи, електрични
отпори, електрични приклучници,
трансформатори [електрична енергија],
електрични адаптери, полначи за батерии,

електрични камбани за врати, електрични и електронски кабли, батерии, електрични акумулатори, соларни панели за производство на електрична енергија, аларми и аларми против кражба, освен за возила, електрични свона, апарати и инструменти за сигнализација, светлечки или механички знаци за употреба во сообраќајот, апарати за гаснење пожари, противпожарни мотори, црева за гаснење и млазници од пожар, апарати за радар, сонари, апарати за ноќно гледање и инструменти, декоративни магнети

кл. 35 рекламирање, маркетинг и односи со јавноста; организирање на изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели; дизајн за рекламирање; обезбедување на Интернет пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, канцелариски функции; секретарски услуги; обезбедување на претплати за весници за други; составување статистика; изнајмување канцелариски машини; систематизација на информациите во компјутерски бази на податоци; телефонско контактирање на недостапни претплатници, бизнис менаџмент, бизнис администрација и бизнис консултанство; сметководство; трговски консултантски услуги; регрутирање на персонал, распоредување на персоналот, агенции за вработување, агенции за увоз-извоз; услуги за привремено распоредување на персоналот

кл. 37 градежни услуги, изнајмување градежни машини и опрема, услуги за чистење на згради (внатрешни и надворешни), јавни површини, индустриски простории; дезинфекција, услуги за уништување на штетни материи, освен за земјоделство, изнајмување

машини за чистење и опрема, сервиси за сервисирање на копнени возила, одржување, поправка и полнење гориво на копнени возила, сервиси за сервисирање на морски возила, одржување, поправка и полнење гориво на морските возила, поправка и одржување на воздушни возила, тапазирање, поправка и реставрација на мебел, инсталација, одржување и поправка на грејни, ладилни и санитарни инсталации, чистење, грижа и поправка на облеката, инсталација, одржување и поправка на индустриски машини и опрема, канцелариски машини и опрема, комуникациски апарати, електрични и електронски уреди, поправка и одржување на лифтови, поправка на сидни часовници и рачни часовници, рударски услуги и екстракција на рударство, поправка на чевли, торби и ремени

кл. 39 транспортни услуги за копнен, воден и воздушен транспорт; изнајмување на копнени, водени или воздушни возила; подготвување на аранжмани за тури; резервација за патувања; издавање билети за патување; курирски услуги (пораки или стока), паркинг; изнајмување гаража, складирање на чамци, превоз по гасовод, дистрибуција на електрична енергија, снабдување со вода, спасувачки активности за возила и стока, складирање, завиткување и пакување на стоки, превоз и складирање на ѓубре; транспорт и складирање на отпад

кл. 41 образование и обука, организирање и спроведување на конференции, конгреси и семинари, спортски и културни активности; забава; услуги за резервации и резервација на билети за забавни, спортски и културни настани, вклучително и резервација на билети и услуги за

театри, кина, музеи и концерти, објавување и уредување на печатена материјали, вклучувајќи списанија, книги, весници, освен текстовите за рекламирање; услуги за електронско објавување, производство на филмови, радио и телевизиски програми, слуги за новинарски новости; услуги за фотографско известување, фотографија, превод

кл. 42 научни и индустриски услуги за анализа и истражување; инженеринг; инженеринг и архитектонски дизајн; услуги за тестирање за сертификација на квалитет и стандарди, компјутерски услуги; имено, компјутерско програмирање, компјутерски услуги за заштита од вируси, дизајн на компјутерски систем, создавање, одржување и ажурирање на веб-страници за други, дизајн на компјутерски софтвер, ажурирање и изнајмување на компјутерски софтвер, обезбедување на пребарувачи за интернет, веб-хостинг, консултантски услуги за компјутерски хардвер, изнајмување на компјутерски хардвер, услуги за индустриски дизајн, освен инженеринг, компјутерски и архитектонски дизајн; дизајнирање на графички уметности, потврдување и автентикација на уметнички дела

(210) **TM 2019/1209** (220) 01/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Друштво за трговија и услуги ТЕЛЕДОЦ МК ДОО Скопје ул. Загребска бр. 28/Б, МК**

(740) Синадинов Дејан ул. Загребска бр. 28В/2-17
(540)



(591) бела, сива, црна, кафена, сина и зелена

(531) 02.01.15;02.01.23

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 телекомуникациски услуги

(210) **TM 2019/1211** (220) 01/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **SAILUN GROUP CO., LTD. No. 588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BLACKHAWK

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 шарки на возила; гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за пневматски гуми; автомобилски гуми; велосипеди; опрема за поправка на внатрешни гуми; гуми за велосипеди; цврсти гуми за тркала на возила; надворешни гуми за пневматски гуми

(210) **TM 2019/1213** (220) 04/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Серафимов Петар ул. Елка Јанкова бр. 77, 2400, Струмица, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, златно-жолта, бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од живоптинска кожа; торби и куфери; чадори, сонцезбрани и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку

комуникациски медиуми), за малопроджба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии); услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: Кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од живоптинска кожа; торби и куфери; чадори, сонцезбрани и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи и облека, обувки и капи

(210) **TM 2019/1215** (220) 04/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, портокалова, бела
(531) 25.01.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива, минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива), особено виски, жестоки пијалаци, ликери и вина

(210) ТМ 2019/1247 (220) 11/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, сива, бела
(531) 26.04.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба
кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија; средство за отстранување на бои
кл. 6 држачи од метал за алати; заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови (железарија); куки (железарија); кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави;

штрафови за спојување од метал за кабли; штрафови од метал; штрафови, рамни; жица за лемење од метал; цевки од метал; шајки
кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-машини); бургии за дупчење (делови од машини); машини за заварување, електрични; алати (делови од машини); алатни машини; глави за дупчење (делови од машини); дигалки; дупчалки; машини за обработка на метал; машини за сечење; машини за стругање; ножеви (делови од машини); пили (машини); преси (машини за индустриска употреба); стругови (алатни машини); циркуларни пили
кл. 8 алати за занитнување (рачни алати); алати за сечење (рачни алати); алати за стругање; кит (пиштоли, рачни, за истиснување кит); клешти; клешти за пробивање (рачен алат); клешти за шајки; ножици за метал (рачни инструменти); рачни алати; штривцигери; бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); брезник (рачен алат); стругови
кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(210) ТМ 2019/1248 (220) 11/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, сива, бела
(531) 26.04.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба
кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија;

средство за отстранување на бои
 кл. 6 држачи од метал за алати;
 заварување (метални шипки за
 заварување); завртки од метал; јажиња од
 метал; јажиња од метал за ракување со
 товари; клинови (железарија); куки
 (железарија); кутии за алати од метал,
 празни; сајла; челични шипки; шајбни;
 шајбни за затварање од метал; шајбни од
 метал; штрафови; штрафови за брави;
 штрафови за спојување од метал за кабли;
 штрафови од метал; штрафови, рамни;
 жица за лемење од метал; цевки од метал;
 шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-
 машини); бургии за дупчење (делови од
 машини); машини за заварување,
 електрични; алати (делови од машини);
 алатни машини; глави за дупчење (делови
 од машини); дигалки; дупчалки; машини за
 обработка на метал; машини за сечење;
 машини за стругање; ножеви (делови од
 машини); пили (машини); преси (машини
 за индустриска употреба); стругови
 (алатни машини); циркуларни пили

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати);
 алати за сечење (рачни алати); алати за
 стругање; кит (пиштоли, рачни, за
 истиснување кит); клешти; клешти за
 пробивање (рачен алат); клешти за шајки;
 ножици за метал (рачни инструменти);
 рачни алати; штравцигери; бургии (рачен
 алат); виљушкасти клучеви (рачен алат);
 брезник (рачен алат); стругови

кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(210) ТМ 2019/1249 (220) 11/11/2019

(442) 31/12/2019

(731) **Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко
 Карангелески бр.23/39, Скопје, МК**
 (540)

 **АРИЉЕМЕТАЛ**

(591) сина и бела

(531) 14.03.03; 26.04.03; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување
 на 'рѓа што не се користат во домаќинство;
 цемент (маслен цемент) -кит; лепило за
 индустриска употреба

кл. 3 одмастувачи што не се користат во
 текот на процесот на производство;
 средство за отстранување на корозија;
 средство за отстранување на бои

кл. 6 држачи од метал за алати;
 заварување (метални шипки за
 заварување); завртки од метал; јажиња од
 метал; јажиња од метал за ракување со
 товари; клинови (железарија); куки
 (железарија); кутии за алати од метал,
 празни; сајла; челични шипки; шајбни;
 шајбни за затварање од метал; шајбни од
 метал; штрафови; штрафови за брави;
 штрафови за спојување од метал за кабли;
 штрафови од метал; штрафови, рамни;
 жица за лемење од метал; цевки од метал;
 шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-
 машини); бургии за дупчење (делови од
 машини); машини за заварување,
 електрични; алати (делови од машини);
 алатни машини; глави за дупчење (делови
 од машини); дигалки; дупчалки; машини за
 обработка на метал; машини за сечење;
 машини за стругање; ножеви (делови од
 машини); пили (машини); преси (машини
 за индустриска употреба); стругови
 (алатни машини); циркуларни пили

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати);
 алати за сечење (рачни алати); алати за
 стругање; кит (пиштоли, рачни, за
 истиснување кит); клешти; клешти за
 пробивање (рачен алат); клешти за шајки
 ;ножици за метал (рачни
 инструменти); рачни алати; штравцигери;

бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); брезник (рачен алат); стругови
 кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(210) **TM 2019/1250** (220) 11/11/2019
 (442) 31/12/2019

(731) **Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК**
 (540)

 **BOMETAL**

(591) сина, сива, бела
 (531) 26.04.03;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба

кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија; средство за отстранување на бои

кл. 6 држачи од метал за алати; заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови (железарија); куки (железарија); кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави; штрафови за спојување од метал за кабли; штрафови од метал; штрафови, рамни; жица за лемење од метал; цевки од метал; шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-машини); бургии за дупчење (делови од машини); машини за заварување, електрични; алати (делови од машини); алатни машини; глави за дупчење (делови од машини); дигалки; дупчалки; машини за

обработка на метал; машини за сечење; машини за стругање; ножеви (делови од машини); пили (машини); преси (машини за индустриска употреба); стругови (алатни машини); циркуларни пили
 кл. 8 алати за занитнување (рачни алати); алати за сечење (рачни алати); алати за стругање; кит (пиштоли, рачни, за истиснување кит); клешти; клешти за пробивање (рачен алат); клешти за шајки; ножици за метал (рачни инструменти); рачни алати; штривцигери; бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); брезник (рачен алат); стругови
 кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(210) **TM 2019/1251** (220) 11/11/2019
 (442) 31/12/2019

(731) **Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК**
 (540)

 **BOMETAL GROUP**

(591) сина, сива, бела
 (531) 26.04.03;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба

кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија; средство за отстранување на бои

кл. 6 држачи од метал за алати; заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови (железарија); куки (железарија); кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави;

штрафови за спојување од метал за кабли;
штрафови од метал; штрафови, рамни;
жица за лемење од метал; цевки од метал;
шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-
машини); бургии за дупчење (делови од
машини); машини за заварување,
електрични; алати (делови од машини);
алатни машини; глави за дупчење (делови
од машини); дигалки; дупчалки; машини за
обработка на метал; машини за сечење;
машини за стругање; ножеви (делови од
машини); пили (машини); преси (машини
за индустриска употреба); стругови
(алатни машини); циркуларни пили
кл. 8 алати за занитнување (рачни алати);
алати за сечење (рачни алати); алати за
стругање; кит (пиштоли, рачни, за
истиснување кит); клешти; клешти за
пробивање (рачен алат); клешти за шајки;
ножици за метал (рачни инструменти);
рачни алати; штрavicигери; бургии (рачен
алат); виљушкасти клучеви (рачен алат);
брезник (рачен алат); стругови
кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(210) ТМ 2019/1254 (220) 12/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за трговија и услуги
**КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Радњанска 4/1, МК**

(740) Друштво за трговија и услуги
КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Македонија 13/2-13
(540)



(531) 24.15.01;24.15.05;24.15.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за произведување на храна
и пијалоци

(210) ТМ 2019/1255 (220) 12/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за трговија и услуги
**КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Радњанска 4/1, МК**

(740) Друштво за трговија и услуги
КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Македонија 13/2-13
(540)



(531) 24.15.08;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за произведување на храна
и пијалоци

(210) ТМ 2019/1256 (220) 12/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство,
трговија, услуги издавање и печатење
**ИНТЕА-ПРЕС-НОВАК ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје бул. Видое Смилевски Бато бр.
83/3-27, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, црвена, жолта, црна,
бела, портокалова, зелена, сина, розева

(531) 03.01.14;27.05.03;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, брошури, списанија,
периодични публикации, печатени
материјали, детски сликовници, детски
борнки, книги за деца, едукативни детски
стрипови

кл. 35 фотокопирање, принтање,
дистрибуција и секаков вид на
рекламирање и промоција

кл. 41 електронско издаваштво,
издаваштво, објавување книги, текстови
(објавување текстови) со исклучок на
рекламни текстови

(210) **TM 2019/1257** (220) 12/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **Друштво за трговија на големо и
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз
Скопје**

ул. Димо Хаџи Димов бр. 66, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, портокалова, светло
портокалова, црна

(531) 09.07.19;27.05.03;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење, ајвар, туршија,
кисели краставички, лутеница, малицано,
конзервирана храна, конзервиран грав,
конзервиран грашок, конзервирана леќа
кл. 30 сол, шеќер, додатоци за готвење,
брашно, сосови, маринади, зачини, ориз
кл. 31 леќа, грав, грашок, зрнеста храна

(210) **TM 2019/1284** (220) 15/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Diaksi

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1285** (220) 15/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **AFOI HATZIPRODROMOU AE -
ANONYMI EMPOROVIOCHANIKI
ETAIRIA IPODYMATON Road to
Oreokastro 8, 564 30 Thessaloniki, GR**
(540)



(531) 24.17.04;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки

(210) **TM 2019/1299** (220) 20/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) **ФИКСИТ МОБИЛЕ дооел ул. Џон
Кенеди бр. 2 б, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

FIXIT

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; компјутерски мемории; компјутери; компјутерски програми, снимени; компјутерски тастатури; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски периферни уреди; компјутерски софтвер, снимен; точки на поврзување на компјутери; убоксии за компјутери; монитори [компјутерски хардвер]; монитори [компјутерски програми]; компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци]; печатачи за употреба со компјутери; дискетни единици за компјутери; подлоги за компјутерски глумчиња; лаптоп компјутери; таблет-компјутери; компјутерски хардвер; навлаки за таблет компјутери; телефонски слушалки; телефонски апарати; видео телефони; преносни телефони; прибор за користење на телефоните без раце;

смартфони (паметни телефони); мобилни телефони; заштитни фолии приспособени за паметни телефони

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги и продажба на мало и големо со телефони, мобилни телефони, смартфони, компјутери, лаптоп компјутери, таблет-компјутери, како и нивни додатоци, галантерија и аксесоари за телефони и компјутери

кл. 37 поправки; инсталациски услуги; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); инсталирање и поправање телефони; одржување и сервисирање на мобилни телефони

(210) ТМ 2019/1306 (220) 25/11/2019

(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Шар Планина бб, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, темно кафена, светло кафена

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 кафе, замена за кафе

(210) ТМ 2019/1307 (220) 25/11/2019

(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Шар
Планина бб, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) темно и светло црвена, бела, жолта,
темно и светло кафена

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, замена за кафе

(210) ТМ 2019/1308 (220) 25/11/2019

(442) 31/12/2019

(731) LAWAND GENERAL TRADING FZE
JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI,
DUBAI, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Candy

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; тутун меласа; тутун
за цваќање; кутии за цигари; запалки за
пушачи; кутивчиња со кибрити; пепелници;
филтри за цигари; табакери; филтри за
цигари; врвови на цигари

(210) ТМ 2019/1309 (220) 25/11/2019

(442) 31/12/2019

(731) LAWAND GENERAL TRADING FZE
JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI,
DUBAI, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 24.01.19;25.01.19;28.01.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; тутун меласа; тутун
за цваќање; кутии за цигари; запалки за
пушачи; кутивчиња со кибрити; пепелници;
филтри за цигари; табакери; филтри за
цигари; врвови на цигари

(210) ТМ 2019/1314 (220) 27/11/2019

(442) 31/12/2019

(731) Друштво за трговија и големо
мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО
увоз-извоз Скопје ул. Христо Татарчев
1' 21-а, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VENUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила и нивни делови, апарати за
движење по земја; велосипеди;
велосипеди на акумулатор; детски
велосипеди; додатоци за велосипеди;
електрични велосипеди; скутери;
електрични скутери; мопеди; мотори;

електрични мотори; тротинети; електрични тротинети

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; увоз-извоз и трговија на големо и мало со: возила, апарати за движење по земја; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; додатоци за велосипеди; електрични велосипеди; скутери; електрични скутери; мопеди; мотори; електрични мотори; тротинети; електрични тротинети

кл. 37 сервисирање и поправки на: апарати за движење по земја; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; додатоци за велосипеди; електрични велосипеди; скутери; електрични скутери; мопеди; мотори; електрични мотори

(210) ТМ 2019/1315 (220) 28/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 7/85, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Velmed

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; хемиско-фармацевтски производи

(210) ТМ 2019/1316 (220) 28/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) Pfizer Inc 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

BREAKTHROUGHS THAT CHANGE PATIENT'S LIVES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати
кл. 44 медицински информативни услуги, имено, обезбедување на информации на тема здравје и здравствена свест и здравствени проблеми на лекарите, здравствените работници и пациентите

(210) ТМ 2019/1318 (220) 29/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) Драган Живковиќ ул. Црнице бр. 13, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

SLOBODNA.TV

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници; дневни весници; неделни весници; месечни весници; годишни изданија; магазини; списанија; огласи
кл. 35 услуги за следење на печатени вести; економско прогнозирање; рекламирање
кл. 38 агенции за информирање
кл. 39 испорачани весници
кл. 41 он-лајн публикување на весници и списанија

(210) ТМ 2019/1322 (220) 29/11/2019
(442) 31/12/2019

(731) Друштво со ограничена одговорност за производство, услуги и трговија на големо и мало ФРУИТ ЏУИЦЕ увоз-извоз ДОО Ресен 29-ти Ноември бр. 1-26, Ресен, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, светло и темно сина,
жолта

(531) 01.03.06;25.01.19;27.07.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни
сокови

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
услуги на увоз-извоз и трговија на големо
и мало со: пијалаци од овошје и овошни
сокови

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2019/1247
1	МК/Т/2019/1248
1	МК/Т/2019/1249
1	МК/Т/2019/1250
1	МК/Т/2019/1251
3	МК/Т/2019/0935
3	МК/Т/2019/1048
3	МК/Т/2019/1049
3	МК/Т/2019/1050
3	МК/Т/2019/1071
3	МК/Т/2019/1090
3	МК/Т/2019/1189
3	МК/Т/2019/1247
3	МК/Т/2019/1248
3	МК/Т/2019/1249
3	МК/Т/2019/1250
3	МК/Т/2019/1251
4	МК/Т/2018/0675
4	МК/Т/2018/0676
4	МК/Т/2018/0677
5	МК/Т/2019/0929
5	МК/Т/2019/0930
5	МК/Т/2019/0931
5	МК/Т/2019/0935
5	МК/Т/2019/0948
5	МК/Т/2019/1071
5	МК/Т/2019/1095
5	МК/Т/2019/1099
5	МК/Т/2019/1100
5	МК/Т/2019/1101
5	МК/Т/2019/1102
5	МК/Т/2019/1106
5	МК/Т/2019/1109

5	МК/Т/2019/1125
5	МК/Т/2019/1164
5	МК/Т/2019/1165
5	МК/Т/2019/1189
5	МК/Т/2019/1284
5	МК/Т/2019/1315
5	МК/Т/2019/1316
6	МК/Т/2018/0675
6	МК/Т/2018/0676
6	МК/Т/2018/0677
6	МК/Т/2019/1247
6	МК/Т/2019/1248
6	МК/Т/2019/1249
6	МК/Т/2019/1250
6	МК/Т/2019/1251
7	МК/Т/2019/1247
7	МК/Т/2019/1248
7	МК/Т/2019/1249
7	МК/Т/2019/1250
7	МК/Т/2019/1251
8	МК/Т/2019/1247
8	МК/Т/2019/1248
8	МК/Т/2019/1249
8	МК/Т/2019/1250
8	МК/Т/2019/1251
9	МК/Т/2019/1008
9	МК/Т/2019/1009
9	МК/Т/2019/1010
9	МК/Т/2019/1011
9	МК/Т/2019/1012
9	МК/Т/2019/1113
9	МК/Т/2019/1163
9	МК/Т/2019/1167
9	МК/Т/2019/1188

9	МК/Т/2019/1190
9	МК/Т/2019/1191
9	МК/Т/2019/1208
9	МК/Т/2019/1247
9	МК/Т/2019/1248
9	МК/Т/2019/1249
9	МК/Т/2019/1250
9	МК/Т/2019/1251
9	МК/Т/2019/1299
11	МК/Т/2019/1008
11	МК/Т/2019/1009
11	МК/Т/2019/1010
11	МК/Т/2019/1011
11	МК/Т/2019/1012
11	МК/Т/2019/1188
12	МК/Т/2019/0821
12	МК/Т/2019/1211
12	МК/Т/2019/1314
15	МК/Т/2019/0887
16	МК/Т/2019/1019
16	МК/Т/2019/1189
16	МК/Т/2019/1190
16	МК/Т/2019/1191
16	МК/Т/2019/1192
16	МК/Т/2019/1193
16	МК/Т/2019/1256
16	МК/Т/2019/1318
18	МК/Т/2019/1174
18	МК/Т/2019/1213
25	МК/Т/2019/1019
25	МК/Т/2019/1167
25	МК/Т/2019/1174
25	МК/Т/2019/1190
25	МК/Т/2019/1191



25	MK/T/2019/1197
25	MK/T/2019/1213
25	MK/T/2019/1285
28	MK/T/2019/1113
29	MK/T/2019/0953
29	MK/T/2019/0954
29	MK/T/2019/1170
29	MK/T/2019/1172
29	MK/T/2019/1201
29	MK/T/2019/1203
29	MK/T/2019/1206
29	MK/T/2019/1207
29	MK/T/2019/1257
30	MK/T/2019/0938
30	MK/T/2019/0939
30	MK/T/2019/0940
30	MK/T/2019/0941
30	MK/T/2019/0942
30	MK/T/2019/1090
30	MK/T/2019/1151
30	MK/T/2019/1170
30	MK/T/2019/1172
30	MK/T/2019/1196
30	MK/T/2019/1203
30	MK/T/2019/1257
30	MK/T/2019/1306
30	MK/T/2019/1307
31	MK/T/2019/1172
31	MK/T/2019/1196
31	MK/T/2019/1257
32	MK/T/2019/0426
32	MK/T/2019/1090
32	MK/T/2019/1103
32	MK/T/2019/1111
32	MK/T/2019/1172
32	MK/T/2019/1198
32	MK/T/2019/1200
32	MK/T/2019/1215
32	MK/T/2019/1322
33	MK/T/2019/1080
33	MK/T/2019/1172

33	MK/T/2019/1215
34	MK/T/2019/1008
34	MK/T/2019/1009
34	MK/T/2019/1010
34	MK/T/2019/1011
34	MK/T/2019/1012
34	MK/T/2019/1076
34	MK/T/2019/1107
34	MK/T/2019/1108
34	MK/T/2019/1168
34	MK/T/2019/1187
34	MK/T/2019/1188
34	MK/T/2019/1308
34	MK/T/2019/1309
35	MK/T/2019/0935
35	MK/T/2019/1008
35	MK/T/2019/1009
35	MK/T/2019/1010
35	MK/T/2019/1011
35	MK/T/2019/1012
35	MK/T/2019/1019
35	MK/T/2019/1039
35	MK/T/2019/1079
35	MK/T/2019/1080
35	MK/T/2019/1103
35	MK/T/2019/1111
35	MK/T/2019/1147
35	MK/T/2019/1174
35	MK/T/2019/1175
35	MK/T/2019/1181
35	MK/T/2019/1190
35	MK/T/2019/1191
35	MK/T/2019/1192
35	MK/T/2019/1193
35	MK/T/2019/1196
35	MK/T/2019/1201
35	MK/T/2019/1202
35	MK/T/2019/1205
35	MK/T/2019/1206
35	MK/T/2019/1207
35	MK/T/2019/1208

35	MK/T/2019/1213
35	MK/T/2019/1256
35	MK/T/2019/1299
35	MK/T/2019/1314
35	MK/T/2019/1318
35	MK/T/2019/1322
36	MK/T/2019/1110
36	MK/T/2019/1147
37	MK/T/2019/0821
37	MK/T/2019/0887
37	MK/T/2019/1208
37	MK/T/2019/1299
37	MK/T/2019/1314
38	MK/T/2019/1318
39	MK/T/2018/0675
39	MK/T/2018/0676
39	MK/T/2018/0677
39	MK/T/2019/1097
39	MK/T/2019/1208
39	MK/T/2019/1318
40	MK/T/2018/0675
40	MK/T/2018/0676
40	MK/T/2018/0677
40	MK/T/2019/0887
41	MK/T/2019/0935
41	MK/T/2019/1039
41	MK/T/2019/1059
41	MK/T/2019/1060
41	MK/T/2019/1061
41	MK/T/2019/1062
41	MK/T/2019/1063
41	MK/T/2019/1064
41	MK/T/2019/1065
41	MK/T/2019/1161
41	MK/T/2019/1167
41	MK/T/2019/1175
41	MK/T/2019/1190
41	MK/T/2019/1191
41	MK/T/2019/1192
41	MK/T/2019/1193
41	MK/T/2019/1204



41	МК/Т/2019/1205
41	МК/Т/2019/1208
41	МК/Т/2019/1256
41	МК/Т/2019/1318
42	МК/Т/2019/1175
42	МК/Т/2019/1208
43	МК/Т/2019/1079

43	МК/Т/2019/1113
43	МК/Т/2019/1134
43	МК/Т/2019/1169
43	МК/Т/2019/1175
43	МК/Т/2019/1181
43	МК/Т/2019/1182
43	МК/Т/2019/1254

43	МК/Т/2019/1255
44	МК/Т/2019/0935
44	МК/Т/2019/1181
44	МК/Т/2019/1209
44	МК/Т/2019/1316



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
AFOI HATZIPRODROMOU AE - ANONYMI EMPOROVIMICHANIKI ETAIRIA IPODYMATON	MK/T/2019/1285
ALBI COMMERCE sh.p.k.	MK/T/2019/0953
ALBI COMMERCE sh.p.k.	MK/T/2019/0954
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	MK/T/2019/1095
BGP Products Operation GmbH	MK/T/2019/1125
BMJ Industries FZ-LLC	MK/T/2019/1107
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/1168
Deva Holding A.Ş.	MK/T/2019/1164
DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd	MK/T/2019/1106
DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd	MK/T/2019/1165
Essity Hygiene and Health Aktiebolag	MK/T/2019/1189
G M B GENERAL TRADING L.L.C.	MK/T/2019/1108
ISMAIL ISMAIL	MK/T/2019/0426
Intercontinental Great Brands LLC	MK/T/2019/1170
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2019/1203
Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation)	MK/T/2019/0948
LAWAND GENERAL TRADING FZE	MK/T/2019/1308
LAWAND GENERAL TRADING FZE	MK/T/2019/1309
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/1172
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/1215
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD (a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)	MK/T/2019/1163
Mc Donald's Corporation	MK/T/2019/1113
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	MK/T/2019/1100
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	MK/T/2019/1101
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	MK/T/2019/1102
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2019/0929
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2019/0930
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2019/0931
Nobel Quest International Limited	MK/T/2019/1169
Obagi Cosmeceuticals LLC	MK/T/2019/0935
PAPOUTSANIS ANONYMI BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA KATANALOTIKON AGATHON	MK/T/2019/1048
PAPOUTSANIS ANONYMI BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA KATANALOTIKON AGATHON	MK/T/2019/1049



PAPOUTSANIS ANONYMI BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA KATANALOTIKON AGATHON	MK/T/2019/1050
Pfizer Inc	MK/T/2019/1316
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/1099
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/1076
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/1187
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/1188
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	MK/T/2019/1167
SAILUN GROUP CO., LTD.	MK/T/2019/1211
TAV BİLİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	MK/T/2019/1208
United Castle International Company Limited	MK/T/2019/1008
United Castle International Company Limited	MK/T/2019/1009
United Castle International Company Limited	MK/T/2019/1010
United Castle International Company Limited	MK/T/2019/1011
United Castle International Company Limited	MK/T/2019/1012
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1109
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1284
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/0938
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/0939
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/0940
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/0941
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/0942
Ариљеметал ДОО Скопје	MK/T/2019/1247
Ариљеметал ДОО Скопје	MK/T/2019/1248
Ариљеметал ДОО Скопје	MK/T/2019/1249
Ариљеметал ДОО Скопје	MK/T/2019/1250
Ариљеметал ДОО Скопје	MK/T/2019/1251
Бобан Милошески	MK/T/2019/1190
Бобан Милошески	MK/T/2019/1191
ВИЗБА ВАЛАНДОВО	MK/T/2019/1080
ВИНО ЖУПА АД	MK/T/2019/1198
ВИНО ЖУПА АД	MK/T/2019/1200
Георгиевска Виолета	MK/T/2019/1090
Горан Сиљаноски	MK/T/2019/0887
ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР ДООЕЛ Струмица	MK/T/2019/1202
ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ	MK/T/2019/1079
Драган Живковиќ	MK/T/2019/1318
Драган Павловиќ Латас	MK/T/2019/1039
Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје	MK/T/2019/1192
Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје	MK/T/2019/1193
Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје	MK/T/2019/1059
Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје	MK/T/2019/1060



Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1061
Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1062
Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1063
Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1064
Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1065
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ	МК/Т/2019/1206
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ	МК/Т/2019/1207
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО БИТОЛА ДООЕЛ - Битола	МК/Т/2019/1196
Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје	МК/Т/2019/1103
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/0677
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/0675
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/0676
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1306
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1307
Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОП НЕТ дооел увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0821
Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1315
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1197
Друштво за производство, трговија, услуги издавање и печатење ИНТЕА-ПРЕС-НОВАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1256
Друштво за производство, услуги, угостителство, трговија и транспорт Глечер Ивица Дооел увоз-извоз Куманово	МК/Т/2019/1174
Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1175
Друштво за трговија и големо мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1314
Друштво за трговија и услуги КАНТИНА МТСД ДОО Скопје	МК/Т/2019/1254
Друштво за трговија и услуги КАНТИНА МТСД ДОО Скопје	МК/Т/2019/1255
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ	МК/Т/2019/1201
Друштво за трговија и услуги ТЕЛЕДОЦ МК ДОО Скопје	МК/Т/2019/1209
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1257
Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово	МК/Т/2019/1181
Друштво за услуги и трговија и производство ЕСНАФ КОРЗО увоз-извоз ДОО Битола	МК/Т/2019/1134
Друштво со ограничена одговорност за производство, услуги и трговија на големо и мало ФРУИТ ЏУИЦЕ увоз-извоз ДОО Ресен	МК/Т/2019/1322
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1151
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ, КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО	МК/Т/2019/1161



НАСЛЕДСТВО РИЗНИЦА Куманово	
Здружение на граѓани за подршка на младите МЛАДИНСКА ГЕРИЛА Скопје	МК/Т/2019/1205
Здружение на граѓани за спорт и рекреација - ФИРС Скопје	МК/Т/2019/1204
КОЛОР КОМЕРЦ довел - Скопје	МК/Т/2019/1071
Лаакко Сања	МК/Т/2019/1019
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје	МК/Т/2019/1147
СКВЕР ДООЕЛ	МК/Т/2019/1182
Серафимов Петар	МК/Т/2019/1213
ТДПТУ МС-КОМ 1" ДОО Струга	
Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково Богданци МК/Т/2019/1111	МК/Т/2019/1097

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **27976** (151) 20/12/2019
 (210) ТМ 2015/42 (220) 20/01/2015
 (181) 20/01/2025
 (450) 31/12/2019

(732) **LONDESSA SRB, z.t.r. Heroja**

Durakica 10, 32103 Cacak , RS

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

LONDESSA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; парфеми, етерични масла, парфем со мирис на јантар, ароматични есенцијални масла, препарати за миризливи купки, етерични масла од кеदार, етерични масла од лимон, колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми], бази за парфеми, парфимериски препарати за освежување на просторот, парфимериски јонин, масло од јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда, лосиони за козметичка употреба, нане за парфимерија, масла за козметичка употреба, масла за парфеми и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од роза, миризлива вода, терпени (етерични масла), тоалетни води, тоалетни препарати, бои за коса, производи за боење и белење на коса (бланшови), хидрогени, шампони за коса, балзами за коса, маски и креми за коса, масла за коса, гелови за обликување на коса, силиконски капки и препарати за заштита и нега на коса, спрејови за коса, спрејови за боење на коса, спрејови за давање сјај на косата; декоративна козметика, црвило за сјај, сјајила за усни, сенки, руменила, маскири, туш за очи (eyeNпег), течна и камена пудра, коректори, балзами за усни, креми и лосиони за раце, лице и стапала; козметички моливи за очи, усни и нокти;

лакови за нокти, украси за нокти, производи за нега на нокти како што се препарати за измивање на површината на ноктите, козметички креми за површината на ноктите, препарати за полирање на ноктите, препарати за стврднување на ноктите, подлога за лакови за нокти, заштитни премази за лак за нокти, препарати за отстранување на лак за нокти од рацете и нозете, препарати за зајакнување и зацврстување на ноктите, препарати за продолжување на нокти, зацврстувачи на лак за нокти, препарати против создавање на заноктици, препарати против жолтило на нокти, вештачки нокти; препарати за сончање, нега на кожата пред и после сончање, креми и восоци за депилација

кл. 21 стаклени производи, порцелан, фајанс, грнчарски предмети, боци, шишиња, шишенца кои не се од племенити материјали, стаклени шишенца со чеп, стаклени шишенца и садови, шишенца за масло кои не се од племенити материјали, стаклени боци (контејнери), шишиња во облик на тиква, козметички прибор, емајлирано стакло, опал стакло, млечно стакло, бојосана стакларија, порцелански производи, уреди за распрскување

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата, канцелариски работи; сметководствени работи и контрола на работење, рекламирање и маркетинг; анализа на цените, бизнис проценки, помош во водењето бизнис, аукции, истражувања, испитувања, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, обезбедување на комерцијални бизнис информации со помош на компјутерски бази на податоци, претставување на производите, економски

прогнози, бизнис експертизи, организирање на саеми и изложби во комерцијални или рекламни цели, испитување на пазарот, маркетинг студии; комерцијални работи за остварување на функцијата на прометна стоки и услуги; услуги на продажба и промет на големо и мало на следниве производи: услуги на каталожка продажба и тоа парфимерии, етерични масла, козметика, лосиони за коса; парфеми, етерични масла, парфем со мирис на јантар, ароматични есенцијални масла, препарати за миризливи купки, етерични масла од кедар, етерични масла од лимон, колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми], бази за парфеми, парфимериски препарати за освежување на просторот, парфимериски јонин, масло од јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда, лосиони за козметичка употреба, нане за парфимерија, масла за козметичка употреба, масла за парфеми и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од роза, миризлива вода, терпени (етерични масла), тоалетни води, тоалетни препарати, бои за коса, производи за боење и белење на коса (бланшови), хидрогени, шампони за коса, балзами за коса, маски и креми за коса, масла за коса, гелови за обликување на коса, силиконски капки и препарати за заштита и нега на коса, спрејови за коса, спрејови за боење на коса, спрејови за давање сјај на косата; декоративна козметика, црвило за сјај, сјајила за усни, сенки, руменила, маскари, туш за очи (eyeПпег), течна и камена пудра, коректори, балзами за усни, креми и лосиони за раце, лице и стапала; козметички моливи за очи, усни и нокти; лакови за нокти, украси за нокти, производи за нега на нокти како што се препарати за измивање на површината на ноктите, козметички креми за површината

на ноктите, препарати за полирање на ноктите, препарати за стврднување на ноктите, подлога за лакови за нокти, заштитни премази за лак за нокти, препарати за отстранување на лак за нокти од рацете и нозете, препарати за зајакнување и зацврстување на ноктите, препарати за продолжување на нокти, зацврстувачи на лак за нокти, препарати против создавање на заноктици, препарати против жолтило на нокти, вештачки нокти; препарати за сончање, нега на кожата пред и после сончање, креми и восоци за депилација, Стаклени производи, порцелан, фајанс, грнчарски предмети, боци, шишиња, шишенца кои не се од племенити материјали, стаклени шишенца со чеп, стаклени шишенца и садови, шишенца за масло кои не се од племенити материјали, стаклени боци (контејнери), шишиња во облик на тиква, козметички прибор, емајлирано стакло, опал стакло, млечно стакло, бојосана стакларија, порцелански производи, уреди за распрскување; услуги на продажба по пат на интернет; групирање во корист на други, на различни производи заради овозможување потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки во канцеларии и згради, конгресни центри, трговски центри или продавници за продажба на стока на големо, по пат на каталози за нарачка по пошта или преку електронските медиуми, или по пат на веб глобалната комуникациска мрежа за продажба на разни стоки; правење на листи на електронска пошта; услуги на овозможување нарачки по пат на пошта, телефон и сите други видови на комуникации и телекомуникации; директно рекламирање; советодавни услуги за бизнис работење и услуги за бизнис менаџмент; услуги за изложување на

стока; услуги за рекламирање;
маркетиншки и промотивни услуги,
анализа и истражување на пазарот;
поттикнувачки наградни програми,
поттикнувачка наградна програма за
корисниците на кредитни картички;
водење програма за воспоставување и
одржување лојалност на купувачи; услуги
на агенции за увози и извоз, набавување и
купување на стока за бизнис потреби,
уредување излози; вклучувајќи и давање
на сите претходно наведени услуги по
електронски пат или оп-Пне компјутерски
бази на податоци или по пат на интернет;
услуги на давање информации,
советодавни услуги и услуги на консалтинг
во врска со претходно наведените услуги,
сето тоа опфатено со класа 35

(111) **27977** (151) 20/12/2019
(210) ТМ 2015/43 (220) 20/01/2015
(181) 20/01/2025
(450) 31/12/2019

(732) **LONDESSA SRB, z.t.r. Heroja
Durakica 10, 32103 Cacak , RS**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ECONOMIC
LONDESSA SRB

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса; парфеми,
етерични масла, парфем со мирис на
јантар, ароматични есенцијални масла,
препарати за миризливи купки, етерични
масла од кеदार, етерични масла од лимон,
колонска вода, екстракти од цвеќе
[парфеми], бази за парфеми,
парфимериски препарати за освежување

на просторот, парфимериски јонин, масло
од јасмин, масло од лаванда, вода од
лаванда, лосиони за козметичка употреба,
нане за парфимерија, масла за козметичка
употреба, масла за парфеми и мириси,
масла за тоалетна употреба, масло од
роза, миризлива вода, терпени (етерични
масла), тоалетни води, тоалетни
препарати, бои за коса, производи за
боење и белење на коса (бланшови),
хидрогени, шампони за коса, балзами за
коса, маски и креми за коса, масла за коса,
гелови за обликување на коса, силиконски
капки и препарати за заштита и нега на
коса, спрејови за коса, спрејови за боење
на коса, спрејови за давање сјај на косата;
декоративна козметика, цврло за сјај,
сјајила за усни, сенки, руменила, маскири,
туш за очи (eyeНпег), течна и камена
пудра, коректори, балзами за усни, креми
и лосиони за раце, лице и стапала;
козметички моливи за очи, усни и нокти;
лакови за нокти, украси за нокти,
производи за нега на нокти како што се
препарати за измивање на површината на
ноктите, козметички креми за површината
на ногтите, препарати за полирање на
ноктите, препарати за стврдување на
ноктите, подлога за лакови за нокти,
заштитни премази за лак за нокти,
препарати за отстранување на лак за
нокти од рацете и нозете, препарати за
зајакнување и зацврстување на ногтите,
препарати за продолжување на нокти,
зацврстувачи на лак за нокти, препарати
против создавање на заноктици,
препарати против жолтило на нокти,
вештачки нокти; препарати за сончање,
нега на кожата пред и после сончање,
креми и восоци за депилација
кл. 21 стаклени производи, порцелан,
фајанс, грнчарски предмети, боци,
шишиња, шишенца кои не се од

племенити материјали, стаклени шишенца со чеп, стаклени шишенца и садови, шишенца за масло кои не се од племенити материјали, стаклени боци (контејнери), шишиња во облик на тиква, козметички прибор, емајлирано стакло, опал стакло, млечно стакло, бојосана стакларија, порцелански производи, уреди за распрскување

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата, канцелариски работи; сметководствени работи и контрола на работење, рекламирање и маркетинг; анализа на цените, бизнис проценки, помош во водењето бизнис, аукции, истражувања, испитувања, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, обезбедување на комерцијални бизнис информации со помош на компјутерски бази на податоци, претставување на производитите, економски прогнози, бизнис експертизи, организирање на саеми и изложби во комерцијални или рекламни цели, испитување на пазарот, маркетинг студии; комерцијални работи за остварување на функцијата на прометна стоки и услуги; услуги на продажба и промет на големо и мало на следниве производи: услуги на каталожка продажба и тоа парфимерии, етерични масла, козметика, лосиони за коса; парфеми, етерични масла, парфем со мирис на јантар, ароматични есенцијални масла, препарати за миризливи купки, етерични масла од кедр, етерични масла од лимон, колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми], бази за парфеми, парфимериски препарати за освежување на просторот, парфимериски јонин, масло од јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда, лосиони за козметичка употреба, нане за парфимерија, масла за козметичка

употреба, масла за парфеми и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од роза, миризлива вода, терпени (етерични масла), тоалетни води, тоалетни препарати, бои за коса, производи за боење и белење на коса (бланшови), хидрогени, шампони за коса, балзами за коса, маски и креми за коса, масла за коса, гелови за обликување на коса, силиконски капки и препарати за заштита и нега на коса, спрејови за коса, спрејови за боење на коса, спрејови за давање сјај на косата; декоративна козметика, црвило за сјај, сјајила за усни, сенки, руменила, маскари, туш за очи (eyeПег), течна и камена пудра, коректори, балзами за усни, креми и лосиони за раце, лице и стапала; козметички моливи за очи, усни и нокти; лакови за нокти, украси за нокти, производи за нега на нокти како што се препарати за измивање на површината на ноктите, козметички креми за површината на ноктите, препарати за полирање на ноктите, препарати за стврднување на ноктите, подлога за лакови за нокти, заштитни премази за лак за нокти, препарати за отстранување на лак за нокти од рацете и нозете, препарати за зајакнување и зацврстување на ноктите, препарати за продолжување на нокти, зацврстувачи на лак за нокти, препарати против создавање на заноктици, препарати против жолтило на нокти, вештачки нокти; препарати за сончање, нега на кожата пред и после сончање, креми и восоци за депилација, Стаклени производи, порцелан, фајанс, грнчарски предмети, боци, шишиња, шишенца кои не се од племенити материјали, стаклени шишенца со чеп, стаклени шишенца и садови, шишенца за масло кои не се од племенити материјали, стаклени боци (контејнери), шишиња во облик на тиква,

козметички прибор, емајлирано стакло, опал стакло, млечно стакло, бојосана стакларија, порцелански производи, уреди за распрскување; услуги на продажба по пат на интернет; групирање во корист на други, на различни производи заради овозможување потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки во канцеларии и згради, конгресни центри, трговски центри или продавници за продажба на стока на големо, по пат на каталози за нарачка по пошта или преку електронските медиуми, или по пат на веб глобалната комуникациска мрежа за продажба на разни стоки; правење на листи на електронска пошта; услуги на овозможување нарачки по пат на пошта, телефон и сите други видови на комуникации и телекомуникации; директно рекламирање; советодавни услуги за бизнис работење и услуги за бизнис менаџмент; услуги за изложување на стока; услуги за рекламирање; маркетиншки и промотивни услуги, анализа и истражување на пазарот; поттикнувачки наградни програми, поттикнувачка наградна програма за корисниците на кредитни картички; водење програма за воспоставување и одржување лојалност на купувачи; услуги на агенции за увози и извоз, набавување и купување на стока за бизнис потреби, уредување излози; вклучувајќи и давање на сите претходно наведени услуги по електронски пат или оп-Пне компјутерски бази на податоци или по пат на интернет; услуги на давање информации, советодавни услуги и услуги на консалтинг во врска со претходно наведените услуги, сето тоа опфатено со класа 35

(111) **27810** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2018/451 (220) 10/05/2018

(181) 10/05/2028

(450) 31/12/2019

(732) **Фонд за иновации и технолошки развој бул.„Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 инвестициони фондови, финансирање на проекти, обезбедување фондови за развој на нови технологии
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив, изработка и развој на компјутерски софтвер, електронско зачувување податоци, изработка на компјутерски програми, компјутерско програмирање, софтвер како услуга [SaaS], платформа како услуга (PaaS), алатки за пребарување за интернет; анализа на компјутерски системи; изнајмување веб сервери; изнајмување компјутерски програми, изработка на компјутерски програми, инсталирање на компјутерски програми, компјутерски бази на податоци, компјутери, компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми), компјутерски програми (изработка на компјутерски програми), компјутерски програми (инсталирање на компјутерски програми), компјутерски програми (одржување на компјутерски програми),

компјутерски програми (осовременување на компјутерски програми), компјутерски програми (умножување компјутерски програми), компјутерски програми (советување за компјутерски програми), компјутерско програмирање, конверзија на податоци од физички на електронски носачи, програми, сервери, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци

(111) **27809** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2018/452 (220) 10/05/2018
(181) 10/05/2028
(450) 31/12/2019

(732) **Фонд за иновации и технолошки развој бул.,„Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела, виолетова, зелена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 инвестициони фондови, финансирање на проекти, обезбедување фондови за развој на нови технологии
кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со

нив, изработка и развој на компјутерски софтвер, електронско зачувување податоци, изработка на компјутерски програми, компјутерско програмирање, софтвер како услуга [SaaS], платформа како услуга (PaaS), алатки за пребарување за интернет; анализа на компјутерски системи; изнајмување веб сервери; изнајмување компјутерски програми, изработка на компјутерски програми, инсталирање на компјутерски програми, компјутерски бази на податоци, компјутери, компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми), компјутерски програми (изработка на компјутерски програми), компјутерски програми (инсталирање на компјутерски програми), компјутерски програми (одржување на компјутерски програми), компјутерски програми (осовременување на компјутерски програми), компјутерски програми (умножување компјутерски програми), компјутерски програми (советување за компјутерски програми), компјутерско програмирање, конверзија на податоци од физички на електронски носачи, програми, сервери, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи

(111) **27975** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2018/453 (220) 10/05/2018
(181) 10/05/2028
(450) 31/12/2019

(732) **Фонд за иновации и технолошки развој бул.,„Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ПРИСТАПП ТРАНСПОРТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 инвестициони фондови, финансирање на проекти, обезбедување фондови за развој на нови технологии
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив, изработка и развој на компјутерски софтвер, електронско зачувување податоци, изработка на компјутерски програми, компјутерско програмирање, софтвер како услуга [SaaS], платформа како услуга (PaaS), алатки за пребарување за интернет; анализа на компјутерски системи; изнајмување веб сервери; изнајмување компјутерски програми, изработка на компјутерски програми, инсталирање на компјутерски програми, компјутерски бази на податоци, компјутери, компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми), компјутерски програми (изработка на компјутерски програми), компјутерски програми (инсталирање на компјутерски програми), компјутерски програми (одржување на компјутерски програми), компјутерски програми (осовременување на компјутерски програми), компјутерски програми (умножување компјутерски програми), компјутерски програми (советување за компјутерски програми), компјутерско програмирање, конверзија на податоци од физички на електронски носачи, програми, сервери, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи

(111) **28006** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2018/623 (220) 25/06/2018
 (181) 25/06/2028
 (450) 31/12/2019

(732) **SHOPPING USA/EU LIMITED LIABILITY COMPANY 117 E GIBBONS ST LINDEN, NEW JERSEY 07036-2957, US**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. Македонски просветители 8, Охрид (540)



(591) црна, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи.

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 38 Телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзани со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28007** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2018/624 (220) 25/06/2018

(181) 25/06/2028

(450) 31/12/2019

(732) **Апостолски Горан ул. Абас Емин бр. 33, Охрид, МК**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. Македонски просветители 8, Охрид (540)



(591) црна, бела, темно црвена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи.

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со

недвижен имот
 кл. 38 Телекомуникации
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирањето поврзани со
 нив; индустриски анализи и истражувачки
 услуги; изработка и развој на компјутерски
 хардвер и софтвер

(111) **27903** (151) 18/12/2019
 (210) ТМ 2019/238 (220) 20/02/2019
 (181) 20/02/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство и
 трговија ФЛАФИ ББ ДООЕЛ Скопје ул.
 Баница бр. 3/2, Скопје, МК**
 (740) Адвокат Симона Костадинова ул.
 Шар Планина бр. 4, Скопје
 (540)



(591) бела, розова, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 брашно и производство пд жита,
 производство од тесто и слатки
 кл. 35 рекалмирање, услуги на продажба
 на производи од тесто и слатки и трговија
 во големопродажба и малопродажба
 кл. 43 услуги за подготвување на храна и
 пијалоци

(111) **27973** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/268 (220) 27/02/2019
 (181) 27/02/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Валентин ЛАТКОВСКИ ул.
 Белчишка бр. 16А, Општина Карпош,
 1000, Скопје, МК**

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
 Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
 (540)

„Возиме со најдобрите!“

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 научни, наутички, геодетски,
 фотографски, кинематографски и оптички
 апарати и инструменти, како и апарати и
 инструменти за мерење тежина, мерење,
 сигнализирање, проверка (контрола),
 апарати и инструменти за спасување и
 обучување; апарати и инструменти за
 спроведување, вклучување и
 исклучување, трансформирање,
 акумулирање, регулирање или контрола
 на електрична енергија; апарати за
 снимање, пренос или репродукција на звук
 или слика; магнетски носачи на податоци,
 дискови за снимање; автоматски машини и
 механизми за апаратите што се
 активираат со жетони; регистарски каси;
 машини за сметање, опрема за обработка
 на податоци и компјутери, апарати за
 гаснење пожар
 кл. 28 игри и играчки; предмети за
 гимнастика и спорт што не се опфатени со
 другите класи; украси за елка
 кл. 41 забава; спортски и културни
 активности

(111) **27971** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/269 (220) 27/02/2019
 (181) 27/02/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Валентин ЛАТКОВСКИ ул.
 Белчишка бр. 16А, Општина Карпош,
 1000, Скопје, МК**
 (740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
 Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
 (540)

„Driving with The Best!“

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси; машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка

кл. 41 забава; спортски и културни активности

(111) **27972** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/270 (220) 27/02/2019

(181) 27/02/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Валентин ЛАТКОВСКИ ул.**

**Белчишка бр. 16А, Општина Карпош,
1000, Скопје, МК**

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

Makozi Racing Internacional

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и

инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси; машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **27901** (151) 18/12/2019

(210) ТМ 2019/271 (220) 27/02/2019

(181) 27/02/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска****козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**

**Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, нијанси на сина, нијанси на виолетова, жолта, зелена, розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, средства за чистење, полирање, сапуни, шампони, течни детергенти, течни сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, средства за сончање, средства по сончање, етерични масла, козметички производи, влажни марамчиња за чистење, влажни марамчиња за козметички цели, лосиони за коса, лосиони за тело, креми за лице, препарати за нега на заби, детска козметика, детска паста за заби, бебешки марамчиња импрегнирани со средства за чистење, масло од лаванда, масла за козметички цели, козметички средства со масло од лаванда, бебешка пудра, пенливо средство за бањање, пена за миење раце и лице, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, хидратантен крем, хидратантно млеко

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариски и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, блокови за печатење, каталози, хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии за пакување, календари, пенкала, печати, постери, флаери, списанија, подлоги за повивање, рекламен материјал, одредени хартиени производи за една употреба, честитки, коверти

(111) **27855** (151) 10/12/2019

(210) ТМ 2019/273 (220) 01/03/2019
(181) 01/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Бијељанин Никола ул. Аминта Трети бр. 25, 1000, Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети
кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

(111) **27804** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/274 (220) 01/03/2019
(181) 01/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **ДАН-ФОАМ АПС Холмелунд 43, Ааруп, 5560, ДК**

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

TEMPUR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика

(111) **28011** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/275 (220) 01/03/2019

(181) 01/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **N.T.P. "Butterfly" Rr. B.G. Sylejmani, Ferizaj, KS, XX**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина, розева

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, производи за нега на тело и убавина, влажни пешкири за бришење од целулоза и памук

кл. 5 санитарни производи, влажни пешкири со медицински лосион или дезинфектанти, влажни марамчиња за хигиенски цели, дезинфективни сретства, хигиенски улошки, хигиенски тампони,

фластери, материјали за завои, пелени вклучувајќи тие од хартии и текстил, бебешки пелени од хартија, бебешки пелени од текстил, бебешки марамчиња од хартија, бебешки пелени од хартија, бебешки пелени од текстил, пелени за животни

кл. 16 производи од хартија или целулоза, пелени

(111) **27816** (151) 10/12/2019

(210) ТМ 2019/279 (220) 05/03/2019

(181) 05/03/2029

(450) 31/12/2019

(300)

(732) **Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

CORBINAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27806** (151) 10/12/2019

(210) ТМ 2019/280 (220) 05/03/2019

(181) 05/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Спортско здружение на граѓани за промоција и практикување на**

јапонската вештина аикидо ПАТ КОН МИРОТ (Хеива ено Мичи) Скопје ул.

Скоевска бр. 95 - А, 1000, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 44 медицински услуги

кл. 45 безбедносни услуги за заштита на имот и лица

(111) **27805** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/281 (220) 05/03/2019
(181) 05/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Илија Манасиев ул. Скоевска бр. 95 - 6, 1000, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **27904** (151) 18/12/2019
(210) ТМ 2019/282 (220) 05/03/2019
(181) 05/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с. Дрслајца, 6330, Струга, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)

ZAUM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 путер, путер од лешник, путер од какао, путер од кикиритки, путер од кокосов орев, путер од млеко, алгинати за храна, бадеми мелени, масло од кокосов орев, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, снегулки од компири, овошни желеа, џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем, лешник), сушено и подготвувано овошје и зеленчук

кл. 31 свежо овошје и зекенчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, ананасово семе, прополис за исхрана на луѓето, пијалаци од какао со млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов орев, алги

кл. 35 услуги на продажба на големо и на продажба на мало на: путер, путер од лешник (органиски лешник), путер од лешник и какао, путер од лешник какао и мед, путер од млеко, намаз од лешник и канела, путер од какао, путер од

кикиритки, путер од кокосов орех, путер од млеко, алгинати за храна, бадеми мелени, масло од кокосов орех, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, снегулки од компири, овошни желеа, џем од ђумбир, морски алги, јаткасто овошје (орех, бадем, лешник), сушено и подготвувано овошје и зеленчук, свежо овошје и зекенчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, ананасово семе, прополис за исхрана на луѓето, пијалаци од какао со млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов орех, алги, храна од органско потекло

(111) **27970** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/283 (220) 05/03/2019
(181) 05/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија ул. Северна Македонија бр. 25 кат 4, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги и тргување со хартии од вредност

(111) **27807** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/287 (220) 06/03/2019
(181) 06/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd. Room 2701, Floor 27,**

No. 120, Huangpu Avenue West Road, Tianhe District, Guangzhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парчиња тоалетен сапун; млеко за чистење за козметичка употреба, препарати за отстранување лак; кармини; стапчиња обложени со памук за козметичка употреба; козметички прибор; парфеми; лепила за вештачки трепки; средства за чистење на забите; козметика за животни

кл. 9 компјутерски периферни уреди; Компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци], усб (usb) приклучоци; торби за лаптопи; траки за мобилни телефони; мобилни телефони; слушалици; електронски читачи на книги; чепчиња за уши за нуркачи; брави, електрични; очила за сонце; полначи за телефони (батерии кои може да се полнат); заштитни ракавици при несреќни случаи; апарати за емитување звук

кл. 18 портмонеа; ранци; торби за пазарење; торби за плажа; куфери[багаж]; кутии за клучеви; футроли за кредитни картички; футроли за бизнис картички; кожена подлога

кл. 21 кујнски прибор; стаклени плоснати шишенца [садови] чешли; четки за нокти; четки за заби; козметички прибор;

несесери; прибор за отстранување на шминка; сунѓери за шминкање ; четки за трепки; шишиња за вакумирање кл. 25 долна облека ; кошули; вратоврски; облека; гаќи; водоотпорна облека; ракавици [облека]; шалови; ремени [облека]; капи за туширање; чорапи; шамии; маски за спиење; обувки; бебешки комплети [облека]; детска облека; појаси; капи за капење; костуми за капење; капи кл. 35 изнајмување рекламен простор; советување за бизнис работење; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; агенции за увоз и извоз; промовирање на продажба за трети лица; услуги за набавка за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; барање спонзорства; изнајмување штандови за продажба

(111) **27845** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/291 (220) 07/03/2019
(181) 07/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MEGLUCON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **27851** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/292 (220) 07/03/2019
(181) 07/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DIAROMIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **27818** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/293 (220) 07/03/2019
(181) 07/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšić ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, ME**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)



(591) светло зелена, темно зелена, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво (lager), портер пиво (porter), але пиво (ale); минерални и газирани води и други без-алкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни цусеви; сирупи и други препарати за производство на напитки

(111) **27819** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/294 (220) 07/03/2019
 (181) 07/03/2029
 (450) 31/12/2019
 (732) **Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšić ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, ME**
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
 (540)



(591) светло зелена, темно зелена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво (lager), портер пиво (porter), але пиво (ale); минерални и газирани води и други без-алкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни цусеви; сирупи и други препарати за производство на напитоци

(111) **27823** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/295 (220) 07/03/2019
 (181) 07/03/2029
 (450) 31/12/2019
 (732) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA**
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
 (540)

LYSOBACT P SPRAY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27802** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/296 (220) 07/03/2019
 (181) 07/03/2029
 (450) 31/12/2019
 (732) **Colgate-Palmolive Company, (a Delaware Corporation) 300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

COLGATE MAX PURE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 немедикаментозна паста за заби и немедикаментозно средство за плакнење уста

(111) **27860** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/297 (220) 07/03/2019
 (181) 07/03/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Ty Inc. 280 Chestnut Ave., 60559 Westmont Illinois, US**
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

TY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 28 плишани играчки

(111) **27803** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/300 (220) 08/03/2019
 (181) 08/03/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation) 300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COLGATE MAX SHINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедикаментозна паста за заби и
немедикаментозно средство за плакнење
уста

(111) **27859** (151) 10/12/2019

(210) ТМ 2019/302 (220) 11/03/2019

(181) 11/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **ДАЛВИНА дооел с. Хамзали, 2431
Босилово, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

ХЕРАМЕЛ

(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни напатоци, напатоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на напатоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи

(111) **28008** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/305 (220) 11/03/2019

(181) 11/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство и
трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.
Скоевска бр. 1, 2000, Штип, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, виолетова, бела, златна,
кафена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 вафел производи (наполитанки)

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
вафел производи (наполитанки);услуги на
продажба на големо врзани за вафел
производи (наполитанки)

(111) **28009** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/306 (220) 11/03/2019

(181) 11/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство и
трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.
Скоевска бр. 1, 2000, Штип, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, сива, бела, златна, кафена, жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 вафел производи (наполитанки)
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за вафел производи (наполитанки); услуги на продажба на големо врзани за вафел производи (наполитанки)

(111) **28010** (151) 19/12/2019
(210) ТМ 2019/307 (220) 11/03/2019
(181) 11/03/2029
(450) 31/12/2019

(300)

(732) **Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. Скоевска бр. 1, 2000, Штип, МК**
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

VERONA RUBI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 вафел, вафел производи (наполитанки), слатки и десерти
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за вафли, вафли производи (наполитанки), слатки и десерти; услуги на продажба на големо врзани за вафли, вафел производи (наполитанки), слатки и десерти

(111) **27808** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/308 (220) 11/03/2019
(181) 11/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Стефановски Кристијан ул. Мирка Гинова бр.1 , 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, портокалова, темно сина, зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија, публикации; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, печатарски букви, клишиња, печатени изданија, печатарски производи, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти, магазини
кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за

стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување

видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се

рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(111) **27974** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/309 (220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **ПРИНЦИП КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ**
ул. 50-та Дивизија бр. 43/3, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, бела, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маслинки (конзервирани)
кл. 31 маслинки
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со маслинка

(111) **27821** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/310 (220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,**
71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

CITALEA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27820** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/311 (220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,**
71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

LYNASE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27813** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/312 (220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai**
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEETS YELLOW SELECTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27814** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/313 (220) 12/03/2019
 (181) 12/03/2029
 (450) 31/12/2019
 (732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

HEETS BRONZE SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27846** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/314 (220) 12/03/2019
 (181) 12/03/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

HEETS AMBER SELECTION

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
 цигари и електронски уреди за
 пушење; тутун, сиров или
 преработен; производи од тутун,
 вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
 тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
 тутун за џвакање, бурмут, кретек
 цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
 не се користат во медицински
 цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
 хартија за цигари и туби, филтери за
 цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
 и пепелници, лулиња, џебни машинки за
 мотање на цигари,
 запалки; кибрити; стапчиња од тутун,
 производи од тутун за загревање,
 електронски уреди и нивни делови за
 загревање на цигари ипи тутун со цел за
 ослободување на аеросоли кои содржат
 никотин за инхалација; раствори од течен
 никотин за електронски
 цигари; електронски уреди за
 пушење; електронски цигари; електронски
 цигари како замена за традиционални
 цигари; електронски уреди за инхалација
 со аеросоли кои содржат никотин; орални
 вапоризатори за пушачи, производи од
 тутун и замени за тутун; артикли за пушачи
 за електронски цигари; делови и опрема за

горенаведените производи кои се
 вклучени во класата 34; апарати за
 гаснење на загреани цигари и пури како и
 загреани стапчиња од тутун; табакери за
 полнење на електронски цигари

(111) **27812** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/315 (220) 12/03/2019
 (181) 12/03/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

HEETS TURQUOISE SELECTION

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
 цигари и електронски уреди за
 пушење; тутун, сиров или
 преработен; производи од тутун,
 вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
 тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
 тутун за џвакање, бурмут, кретек
 цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
 не се користат во медицински
 цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
 хартија за цигари и туби, филтери за
 цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
 и пепелници, лулиња, џебни машинки за
 мотање на цигари,
 запалки; кибрити; стапчиња од тутун,
 производи од тутун за загревање,
 електронски уреди и нивни делови за
 загревање на цигари ипи тутун со цел за
 ослободување на аеросоли кои содржат
 никотин за инхалација; раствори од течен
 никотин за електронски

цигари;електронски уреди за пушење;електронски цигари;електронски цигари како замена за традиционални цигари;електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин;орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун;артикли за пушачи за електронски цигари;делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34;апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27852** (151) 10/12/2019

(210) ТМ 2019/316 (220) 12/03/2019


(181) 12/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)



(591) сива, сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење;тутун, сиров или преработен;производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замены за тутун (кои не се користат во медицински цели);артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки;кибрити;стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;електронски уреди за пушење;електронски цигари;електронски цигари како замена за традиционални цигари;електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин;орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун;артикли за пушачи за електронски цигари;делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34;апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27854** (151) 10/12/2019

(210) ТМ 2019/317 (220) 12/03/2019

(181) 12/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

HEETS SIENNA SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27848**

(151) 10/12/2019

(210) ТМ 2019/318

(220) 12/03/2019

(181) 12/03/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

HEETS SILVER SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27849** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/319 (220) 12/03/2019
 (181) 12/03/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

HEETS

(591) сива, сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење;тутун, сиров или преработен;производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки;кибрити;стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;електронски уреди за пушење;електронски цигари;електронски цигари како замена за традиционални цигари;електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин;орални вапоризатори за пушачи, производи од

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи за електронски цигари;делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34;апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27811** (151) 10/12/2019
 (210) ТМ 2019/320 (220) 12/03/2019
 (181) 12/03/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) сива, сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење;тутун, сиров или преработен;производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки;кибрити;стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;електронски уреди за пушење;електронски цигари;електронски цигари како замена за традиционални цигари;електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин;орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун;артикли за пушачи за електронски цигари;делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34;апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27817** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/326 (220) 14/03/2019
(181) 14/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Лидија Балтовска ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни напатоци, напатоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на напатоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **27853** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/328 (220) 14/03/2019
(181) 14/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BORTECADE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **27815** (151) 10/12/2019
(210) ТМ 2019/331 (220) 15/03/2019
(181) 15/03/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво затрговија на големо и мало и производство НЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Кеј 13 Ноември 3/23 ГТЦ, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сива, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце; стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало на облека, обувки и капи, кожа и имитација на кожа и производите

(111) **27822** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/392 (220) 01/04/2019
(181) 01/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина, портокалова, кафена, сива и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за

пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **27824** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/393 (220) 01/04/2019
(181) 01/04/2029
(450) 31/12/2019

(300) 33932 28/03/2019 AD

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

CONNECT TO THE WORLD OF IQOS

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари;

електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27825** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/396 (220) 04/04/2019
(181) 04/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МАЈ ШУС - ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Видое Смилевски Бато бр. 40-6, Аеродром, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Апостолска и Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитација од кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи;
животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **27826** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/397 (220) 04/04/2019
(181) 04/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Светомир Здравковски ул.**

Владимир Комаров бр. 15-26,

Аеродром, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Апостолска и Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитации од кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи;
животинска кожа, делови од животинска кожа; торба и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **27827** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/398 (220) 03/04/2019
(181) 03/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фруктана доо с. Аргулица, Карбинци, МК**

(540)



(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 замрзната аронија; замрзната јагода; замрзната малина; замрзната вишна; замрзната слива; компот од вишни; компот од сливи; компот од аронија; замрзната пиперка; замрзнат спанаќ;
разни компоти
кл. 31 свежо овошје и зеленчук; пакувани

јаткасти плодови

кл. 32 сок од вишни; сок од јаболко; разни други сокови

кл. 33 вишна во алкохол

(111) **27828** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/399 (220) 04/04/2019

(181) 04/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PIYELOSEPTYL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27829** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/400 (220) 04/04/2019

(181) 04/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје ул. Прохор Пчињски бр. 16, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 сите видови на обувки, вклучително спортски обувки, сандали, чевли, чизми и патики

(111) **27879** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/401 (220) 04/04/2019

(181) 04/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово ул. Гоце Делчев бр. 30, Смојмирово, Берово, МК**

(740) Марковски Александар ул. Моша Пијаде 1/б, Берово

(540)



(591) бела, зелена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 ѓубриво; органско ѓубриво за земјоделство, градинарство и шумарство
 кл. 16 пластични материјали за пакување
 кл. 35 услуги на продажба, рекламирање, трговија на големо и мало со ѓубриво
 кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски услуги; градинарски услуги поврзани со одгледување растенија, хортикултура

(111) **27969** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/404 (220) 05/04/2019

(181) 05/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство, промет, услуги АКСА КЕРИМ ДООЕЛ Скопје ул. Славеј Планина бр. 51, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, темно сина, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на играчки,
бижутерија, текстил
кл. 37 изградба на станови
кл. 43 ресторани, сендвичи, бурекџилница

(111) **27880** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/408 (220) 05/04/2019
(181) 05/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје, Машински факултет -
Скопје ул. Руѓер Бошковиќ бб, 1000,
Скопје, МК**
(540)



(591) сива, црна, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 проекти
кл. 35 ревизија
кл. 37 надзор на градежни работи
кл. 41 физичко образование; академии
[образование]; информирање за
образование; организирање натпревари
[образование или забава]; професионално
насочување [совети во врска со
образование и оспособувањето];
организирање и водење работилници
[обука]; практична обука [демонстрирање]
кл. 42 научно истражување; истражување

во техниката; истражување на полето на
заштита на животната средина;
истражување и развој за други; услуги на
научни лаборатории; испитување
материјали; водење студија за техничко
проектирање; енергетска ревизија

(111) **27830** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/409 (220) 05/04/2019
(181) 05/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec,
78220 Viroflay, FR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SVESIRCI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, кашкавал и млечни
производи; масла и масти за јадење;
млечни кремове

(111) **27946** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/411 (220) 05/04/2019
(181) 05/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

EL TEQUITO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сите видови на кисели краставички;
конзервирани производи, вклучени во оваа
класа, особено месо, риба, живина, дивеч,
колбаси, овошје и зеленчук; кисели
производи, вклучени во оваа класа; готови

јадења кои се состојат претежно од месо и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или колбаси и/или овошје и/или зеленчук со додаден ориз и/или тестенини; грицки, вклучени во оваа класа

кл. 30 релиш (додаток на јадење); сосови; ориз; готови јадења кои се состојат претежно од ориз и/или тестенини и/или производи од житарки со додадено месо и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или колбаси и/или овошје и/или зеленчук; завиткани полнети тортиљи и полнето тако; пекарски производи, завиткани тортиљи, тортиљи за тако; грицки, вклучени во оваа класа, nachos (тортиља чипс)

кл. 31 свежи бадеми и свежи јаткасти плодови од сите видови

кл. 32 пива, мешани пијалоци кои содржат пива; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **27831** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/412 (220) 08/04/2019
(181) 08/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство
РИЗНИЦА, Куманово ул. Иго Тричковик
бр. 37/17, Куманово, МК
(540)



(591) црна, црвена, сина, жолта, зелена и виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава и културни активности

(111) **27832** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/413 (220) 08/04/2019
(181) 08/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive Foster City, California 94404, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

Виреад

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **27882** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/416 (220) 09/04/2019
(181) 09/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги **МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ**
Куманово
ул. 3-та Македонска ударна бригада бр.
31/1, Куманово, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит; накит, скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

производите од нив кои ие се опфатени со другите класи; ташни; торби; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 услуги на малопродажба врзани за благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит; накит, скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти; кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; ташни; торби; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце; облека, обувки и капи

(111) **27833** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/417 (220) 08/04/2019
 (181) 08/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски
 бр.12, 1000, Скопје, МК
 (540)**



(591) бела, нијанси на сива, нијанси на портокалова, жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба; додатоци во исхраната за луѓе и животни; витамини;

витамински производи; минерални додатоци на храната; хранливи додатоци за медицинска употреба

(111) **27834** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/418 (220) 08/04/2019
 (181) 08/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски
 бр.12, 1000, Скопје, МК
 (540)**



(591) бела, нијанси на сива, нијанси на портокалова, жолта

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба; додатоци во исхраната за луѓе и животни; витамини; витамински производи; минерални додатоци на храната; хранливи додатоци за медицинска употреба

(111) **27949** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/420 (220) 09/04/2019
 (181) 09/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство на
 земјоделски и сточарски производи
 трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
 Долни Дисан ул. Населено место без**

**уличен систем Долни Дисан, Неготино,
МК**

(540)

K O R I A

(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **27951** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/421 (220) 09/04/2019

(181) 09/04/2029

(450) 31/12/2019

**(732) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан ул. Населено место без
уличен систем Долни Дисан, Неготино,
МК**

(540)

Orle

(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **27953** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/422 (220) 09/04/2019

(181) 09/04/2029

(450) 31/12/2019

**(732) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан ул. Населено место без
уличен систем Долни Дисан, Неготино,
МК**

(540)

SINGLE BLOCK

(591) бронзено жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **27956** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/423 (220) 09/04/2019

(181) 09/04/2029

(450) 31/12/2019

**(732) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан ул. Населено место без
уличен систем Долни Дисан, Неготино,
МК**

(540)

V E N E C

(591) темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **27957** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/424 (220) 09/04/2019

(181) 09/04/2029

(450) 31/12/2019

**(732) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан ул. Населено место без
уличен систем Долни Дисан, Неготино,
МК**

(540)

ВЕНЕЦ

(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **27883** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/425 (220) 10/04/2019


(181) 10/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги А.Р.И. дооел Скопје
ул. 1732 бр. 4, зграда 1/влез 1-6 ЛАМЕЛА
А, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали и нивни легури или обложени со нив, сурови или полуобработени, легури од благородни метали, паладиум, платина [метал], накит, накит насликан со специјална техника; слонова коска [накит], бижутерија и украси, сребро, сребрени жици, сребрени нишки, украси од сребро; скапоцени камења; оливин [скапоцен камен], хронологиски и хронометриски инструменти, хроноскопи; брошеви; синџирчиња; амајлии; монети; сувенири; имено медали и/или парички; петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси [од благородни метали]; злато, сурово или ковано; предмети од имитација на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит; кутии од благородни метали; жици

од благородни метали [накит]; ѓердани; игли (накит); накит од жолт килибар; украсни игли; прстени; брошеви за вратоврски; часовници, часовници и нивни делови и опрема; ремчиња за часовници; пружини за часовници; синџирчиња за часовници; кутии за часовници; штоперица; украси; украси од црн лигнит, украсни игли, игли за вратоврски; медали; приврзоци; ситни украси или синџирчиња; синџирчиња за клучеви и кутии за клучеви/превоз на благородни метали и/или скапоцени камења; украси на врат; белегии [накит]; бисери [накит]; кутии за рачни часовници [презентации]; кутии за часовничарство; електрични саати и часовници; сончеви часовници; дијаманти; вештачки дијаманти; бижутерија; шпинел [скапоцени камења], полускапоцени камења; уметнички дела од благородни метали; часовници со аларм; копчиња за корсети; украсни игли (игли за вратоврски); кутии за накит; сите вклучени во класата 14


кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на малопродажни продавници, он-лајн услуги на малопродажни продавници и услуги на нарачки што се праќаат преку пошта, услуги на комерцијално промовирање, информирање и рекламирање; услуги на комерцијално промовирање, информирање и рекламирање преку интернет; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; промовирање на продажба; ширење на реклами (летоци, проспекти, печатен материјал, примероци); се што е поврзано со накит

кл. 41 образовни услуги, разонода (забава), културни активности, известување за забави, изложби

(организирање изложби) во културни или воспитни цели, конференции
(организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), организирање и водење конференции, објавување текстови / не се рекламни/, образование (информирање за образование), образовни услуги, обука (практична обука, демонстрирање), организирање и водење работилници, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), организирање саемски манифестации

(111) **27835** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/427 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **ISMAIL ISMAIL Aleppo, SY**
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива, окер-жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода-вода, безалкохолни пијалоци, енергетски пијалоци; пијалоци од овошје, овошни сокови и сирупи

(111) **27836** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/428 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Icebreaker Limited Level 2, Lot 3, 130 Ponsonby Road, Grey Lynn, Auckland 1011, NZ**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ICEBREAKER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи

(111) **27837** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/430 (220) 12/04/2019
(181) 12/04/2029
(450) 31/12/2019

(300) 88/270,222 21/01/2019 US
(732) **AMVAC C.V. 4695 MacArthur Court, Suite 1200, Newport Beach, CA 92660, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 регулатори и хормони за раст на растенија за земјоделска употреба
кл. 5 земјоделски хемикалии, имено, инсектициди, пестициди, хербициди, фунгициди, нематоциди и молусцициди за комерцијална, земјоделска и хортикултурна употреба
кл. 7 составни делови за машински земјоделски системи за распрскување на хемикалии, имено, пластични контејнери кои се користат за складирање на земјоделски хемикалии кои се користат во системот; неметални контејнери за пестициди без уред за мерење, за користење во машински распрскавачи и за распрскување на материјал од контејнерот, за употреба во земјоделство,

се продаваат празни
 кл. 9 систем за распрскување на течности
 кој се состои од неметален контејнер за
 пестициди со уред за мерење за
 распрскување на материјал од
 контејнерот, за употреба во
 земјоделството, се продава празен;
 контролен уред за контрола на
 распрскување на материјал од системот за
 распрскување на пестициди и
 прикажување на податоци во врска со
 таквото распрскување, за употреба во
 земјоделство; електронски систем за
 распрскување на пестициди кој се состои
 од еден или два контејнери и уред за
 мерење за распрскување на материјал од
 едниот контејнер, додека едниот контејнер
 е претходно наполнет со пестицид, за
 употреба во земјоделството; електронски
 систем за распрскување на пестициди кој
 се состои од еден или два контејнери,
 едниот контејнер е претходно наполнет со
 пестицид, уред за мерење за
 распрскување на материјал од едниот
 контејнер, еден или повеќе сензори и/или
 монитори за проценка на надворешните
 услови и перформансите на системот,
 контролен уред за прикажување на
 податоци и контрола на распрскувањето и
 еден или повеќе мемориски уреди за
 калибрација и за евиденција на
 податоците од третманот

(111) **27838** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/431 (220) 12/04/2019
 (181) 12/04/2029
 (450) 31/12/2019

(300) 88/270,205 21/01/2019 US
 (732) **AMVAC C.V. 4695 MacArthur Court,
 Suite 1200, Newport Beach, CA 92660, US**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 регулатори и хормони за раст на
 растенија за земјоделска употреба
 кл. 5 земјоделски хемикалии, имено,
 инсектициди, пестициди, хербициди,
 фунгициди, нематоциди и молусцициди за
 комерцијална, земјоделска и
 хортикултурна употреба

(111) **27884** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/432 (220) 11/04/2019
 (181) 11/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски
 бр.12, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) бела, нијанси на црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други
 супстанции за перење; препарати за
 чистење, полирање, триење и
 нагризување; сапуни; парфимерија;
 етерични масла; козметички производи;
 лосиони за коса; препарати за нега на
 забите; абразивни средства; средства за
 отстранување корозија; средства за
 белење при перење алишта; производи за
 чистење; производи за светнување;
 средства за чистење флеку; средства за
 отстранување бигор што се користат во
 домаќинство; средства за одмастување

што не се користат во производствените процеси; производи за чистење одводни цевки; производи за перење алишта; производи за измазнување (штирање); смекнувачи за ткаенини што се користат при перење алишта; течни детергенти за перење алишта; детергенти што не се користат во производствените процеси и што не се за медицинска употреба; производи за хемиско чистење; политура за мебел и подови; штирак за алишта; тоалетни производи; производи за постигнување сјај (политури); производи за заштита на кожа (политури); марамчиња кои содржат средства за чистење; детергенти за миене садови; средства за чистење на стакло; спрејови за освежување; есенцијални масла; масла за чистење; средства за чистење теписи; сода бикарбона за чистење; средства за одзатнување на мијалници

(111) **27885** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/433 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, жолта, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи; производи за
сончање; етерични масла; парфимерија;

сапуни; лосиони за коса; масла за
козметичка употреба; козметички
препарати за нега на кожа; креми за лице
и тело за козметичка употреба; креми за
сончање; масла за сончање; лосиони за
сончање; млека за сончање; производи за
по сончање за козметичка употреба; креми
по сончање; млека по сончање;
хидратантни креми за употреба по сонце;
масла за лице; бадемово масло; гел за
сончање; гел за разладување;
немедицински препарати за ублажување
на изгореници од сонце; немедицински
спреј за тело; спреј за сончање со
заштитен фактор; спреј за нега на кожа по
изложеност на сонце; препарати за
самопотемнување; креми за
самопотемнување; водоотпорни средства
за заштита од сонце; козметички пени кои
содржат средства за заштита од сонце;
лосиони за намалување на целулит; креми
за намалување на целулит

(111) **27886** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/434 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) сребрена, сива, розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов
сапун; парфимерија; етерични масла;
козметички производи; шампони; шампони

за тело; балсам за коса; лосиони за коса; креми (козметички креми); креми за лице за козметичка употреба; креми за раце; лосиони за козметичка употреба; средства за чистење лице; хидратантни креми за лице; пена за миење лице; козметички препарати за лице; млеко за чистење лице; лосиони за чистење на лице; креми за зацврстување на кожа; марамчиња за лице импрегнирани со козметички препарати; козметички препарати за намалување на брчки; козметички креми за сува кожа; производи за шминкање; пудра за шминкање; марамчиња натопени со препарати за вадење шминка; шамивчиња натопени со козметички лосиони; производи за отстранување шминка; балсами што не се за медицинска употреба; тоник за кожа (немедицински); тоници за лице; бадемово млеко за козметичка употреба; сапуни за нега на тело; млеко за тело; креми за тело; козметички препарати за нега на тело; производи за нега на нокти; лосиони за раце; креми за раце; лосиони за намалување на целулит; антицелулитни креми; дезодоранси за тело; млеко за чистење за тоалетна употреба; билни екстракти за козметичка употреба; средства за пилинг за нега на кожа

(111) **27887** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/435 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) црна, бела, црвена, нијанси на зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни, сапуни за лице, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, производи за бричење, сапуни за бричење, лосиони што се користат по бричење, крема за бричење, балсам за бричење, лосиони за лице, креми за лице за козметичка употреба, колонска вода, бои за брада, препарати за нега на брада, лосиони за брада

(111) **27888** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/436 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)**

sattwa

(591) сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни, сапуни за лице; бадемов сапун; парфимерија; етерични масла; козметички производи; шампони; шампони за тело; балсам за коса; лосиони за коса; креми (козметички креми); креми за лице за козметичка употреба; креми за раце; лосиони за козметичка употреба; средства за чистење лице; хидратантни креми за

лице; козметички препарати за лице;
млеко за чистење лице; марамчиња за
лице импрегнирани со козметички
препарати; козметички препарати за
намалување на брчки; производи за
шминкање; марамчиња натопени со
препарати за вадење шминка; шамивчиња
натопени со козметички лосиони;
производи за отстранување шминка;
балсами што не се за медицинска
употреба; тоник за кожа (немедицински);
бадемово млеко за козметичка употреба;
сапуни за нега на тело; млеко за тело;
креми за тело; козметички препарати за
нега на тело; лосиони за намалување на
целулит; антицелулитни креми;
дезодоранси за тело; млеко за чистење за
тоалетна употреба; билни екстракти за
козметичка употреба; средства за пилинг
за нега на кожа

(111) **27889** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/437 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) жолта, златна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички препарати, лосиони за
коса, шампони, шампони за суво миење на
коса, спреј за коса, балсам за коса,
козметички препарати за нега на тело,

шампон за тело, билни екстракти за
козметичка употреба

(111) **27890** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/438 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) сина, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, сапуни,
сапуни за раце, сапуни за лице,
дезодорантни сапуни, етерични масла,
козметички производи, сапуни против
потење, тоалетни производи,
импрегнирани марамчиња за козметичка
употреба, течни сапуни за раце и лице, гел
за раце, креми за раце, лосиони за раце,
тоник за кожа (немедицински), балсами
што не се за медицинска употреба,
шамивчиња натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за нега на
тело, билни екстракти за козметичка
употреба, средства за пилинг за нега на
кожа
кл. 5 санитарни препарати за медицински
цели, средства за дезинфекција,
антибактериски сапун, антибактериски
средства за миење раце, сапуни за
дезинфекција, медицински тоалетни

производи, дезинфекциони средства за хемиски тоалети, антисептици, импрегнирани антисептични марамчиња, антисептични препарати за нега на тело, антибактериски гелови, марамчиња импрегнирани со антибактериски препарати, антибактериски лосиони за раце

(111) **27891** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/439 (220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) сребрена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов сапун; парфимерија; етерични масла; козметички производи; шампони; шампони за тело; балсам за коса; лосиони за коса; креми (козметички креми); креми за лице за козметичка употреба; креми за раце; лосиони за козметичка употреба; средства за чистење лице; хидратантни креми за лице; козметички препарати за лице; млеко за чистење лице; марамчиња за лице импрегнирани со козметички препарати; козметички препарати за намалување на брчки; производи за шминкање; марамчиња натопени со препарати за вадење шминка; шамивчиња натопени со козметички лосиони; производи за отстранување шминка; балсами што не се за медицинска

употреба; тоник за кожа (немедицински); бадемово млеко за козметичка употреба; сапуни за нега на тело; млеко за тело; креми за тело; козметички препарати за нега на тело; производи за нега на нокти; лосиони за раце; креми за раце; лосиони за намалување на целулит; антицелулитни креми; дезодоранси за тело; млеко за чистење за тоалетна употреба; билни екстракти за козметичка употреба

(111) **27918** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/440 (220) 10/04/2019
(181) 10/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **L.D. Collins & Co Limited 1st Floor
Gallery Court, 28 Arcadia Avenue,
London, N3 2FG, GB**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CYCLOGEST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати; фармацевтски и медицински препарати вклучувајќи и прогестерон; фармацевтски и медицински препарати за помагање на плодноста; фармацевтски и медицински препарати за превенција на спонтан абортус, предвременно породување и предвременно раѓање; прогестеронски препарати; вагинали со прогестерон за медицински цели; имплантибилни лекови за помагање на плодноста; имплантибилни лекови за превенција на спонтан абортус, предвременно породување и предвременно раѓање; фармацевтски импланти; хормонски препарати за помагање на плодноста; хормонски препарати за фармацевтска употреба; хормонски препарати за превенција на спонтан

абортус; хормони за медицински цели; лекови за плодност; препарати за зголемување на плодноста; фармацевтски производи за третман на пренатална и постнатална депресија; антидепресанти; лекови за поместување на менструалниот циклус; стероиди за превенција на спонтан абортус; интравенозни течности кои се користат за рехидрација, храна и разнесување на фармацевтски препарати при предвременно породување; контрацептивни препарати; орални контрацептиви; препарати за третман на предменструален синдром; санитарни препарати за медицински цели; вагинални лубриканти; препарат за користење во вагинални лубриканти; апликатори за користење при имплантирање хормони; ниеден од гореспоменатите производи за дијагностички цели

(111) **27892** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/441 (220) 15/04/2019
(181) 15/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Хидрозон

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27893** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/442 (220) 15/04/2019
(181) 15/04/2029
(450) 31/12/2019

(300) Ж-2018/1880 21/11/2018 RS
(732) **SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, кафена, црна, жолта, бела, розева, темно зелена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кашкавал

(111) **27894** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/443 (220) 15/04/2019
(181) 15/04/2029
(450) 31/12/2019

(300) Ж-2018/1881 21/11/2018 RS
(732) **SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, темно зелена, црна, бела, кафена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кашкавал

(111) **27895** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/444 (220) 16/04/2019

(181) 16/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни слаткарски производи;
шеќерни слаткарски производи; чоколади;
бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао;
шеќер; житарки и житни производи;
закуски базирани на житарки; житни
штангли и енергетски штангли; бисквити;
торти; теста; пецива; колачиња; мусли;
пијалаци базирани на какао; вафли за
јадење; мраз за јадење; сладолед;
замрзнат јогурт; мраз (природен или
вештачки); прашоци за сладолед;
замрзнати слатки; чоколадни мусеви;
сорбети; вкусови за пијалаци, кои не се
есенцијални масла; вкусови за храна кои
не се есенцијални масла; овошја покриени
со чоколадо; јаткасти плодови покриени со
чоколадо; закуски базирани на зрнести
плодови; гранола; штангли за закуска
базирани на гранола; чоколадни намази;
какао намази; чоколадни сосови;
препарати за зацврстување на шлаг;
чоколаден сируп; сируп за украсување;
брашно

(111) **27896**

(151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/445

(220) 16/04/2019

(181) 16/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, сина, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни слаткарски производи;
шеќерни слаткарски производи; чоколади;
бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао;
шеќер; житарки и житни производи;
закуски базирани на житарки; житни
штангли и енергетски штангли; бисквити;
торти; теста; пецива; колачиња; мусли;
пијалаци базирани на какао; вафли за
јадење; мраз за јадење; сладолед;
замрзнат јогурт; мраз (природен или
вештачки); прашоци за сладолед;
замрзнати слатки; чоколадни мусеви;
сорбети; вкусови за пијалаци, кои не се
есенцијални масла; вкусови за храна кои
не се есенцијални масла; овошја покриени
со чоколадо; јаткасти плодови покриени со
чоколадо; закуски базирани на зрнести
плодови; гранола; штангли за закуска
базирани на гранола; чоколадни намази;
какао намази; чоколадни сосови;
препарати за зацврстување на шлаг;
чоколаден сируп; сируп за украсување;
брашно

(111) **27914**

(151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/447

(220) 17/04/2019

(181) 17/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Драган Живковиќ ул. Црнице бр. 13, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници; дневни весници; неделни весници; месечни весници; годишни изданија; магазини; списанија; огласи

кл. 35 услуги за следење на печатени вести; економско прогнозирање, рекламирање

кл. 38 агенции за информирање

кл. 39 испорачани весници

кл. 41 он-лајн публикување на весници и списанија; обезбедување он-лајн електронски публикации; објавување он-лајн книги; објавување он-лајн весници; пишување и објавување текстови

(111) **27897** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/448 (220) 18/04/2019

(181) 18/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NAUTICA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 риба, производи од риба,
деликатесни салати од риба, готови

јадења, кои се состојат претежно од риба;
вклучувајќи ги сите горенаведени
производи во замрзната форма;
конзервирана риба

(111) **27898** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/449 (220) 18/04/2019

(181) 18/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Société des Produits Nestlé S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PICCOLO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 електрични апарати за подготовка
на топли, ладни и разладени пијалоци;
електрични апарати за кафе, електрични
садови за подготовка на кафе и
електрични филтер апарати (перколатори)

(111) **27899** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/450 (220) 18/04/2019

(181) 18/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd.**
Los Angeles, CA 90064, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми кои се користат за следење на статуси на различни корисници на услуги на онлајн интерактивно играње на игри и онлајн поврзување на играчи со други играчи на сите нивоа на вештини; софтвер со „проширена стварност“ за играње на видео игри кој може да се превземе; софтвер за игри за мобилни телефони кој може да се превземе; подкасти кои може да се превземат во областа на е-спорт и видео игри; софтвер за видео игри кој може да се превземе; видео игри кои може да се превеземаат; софтвер за игри на виртуелна реалност кој може да се превземе за играње на видео игри; интерактивни мултимедијални програми за видео игри; снимен софтвер со „проширена стварност“ за играње на видео игри; снимен софтвер за виртуелна реалност за играње на видео игри; кертрици за видео игри; дискови за видео игри; софтвер за видео игри; софтвер за видео игри и прирачници во електронска форма кои се продаваат како целина; софтвер за видео игри кој може да се превземе преку глобални компјутерски мрежи и безжични уреди; дигитална музика која може да се превземе; електронски публикации кои може да се превземат, имено, стрипови, графички романи, списанија, прирачници и билтени во област на забава и видео игри; филмови, телевизиски програми или други кратки забавни содржини кои може да се превземат во облик на анимации, комедија, драма, е-спорт, фантазии и научна фантастика; музички датотеки, фајлови, кои може да се превземаат; CD дискови со однапред снимена музика и музика од филмови; однапред снимени оптички и магнетно-оптички дискови кои

содржат филмови, телевизиски програми или други кратки забавни содржини во облик на анимации, комедија, драма, е-спорт, фантазии и научна фантастика; однапред снимени дискови и DVD дискови кои содржат филмови, телевизиски програми или други кратки забавни содржини во облик на анимации, комедии, драми, е-спорт, фантазии и научна фантастика

кл. 35 услуги на онлајн малопродажба на ранци, облека, костими, фигурини, покривала за глава, накит, околувратни траки, футроли за мобилни телефони, подлоги за глумчиња, украсни игли, плишани играчки, видео игри; услуги на малопродажба на ранци, облека, костими, фигурини, покривала за глава, накит, околувратни траки, футроли за мобилни телефони, подлоги за глумчиња, украсни игли, плишани играчки, видео игри; обезбедување на поттикнувачки и наградни програми за играчи на видео игри

кл. 38 услуги на емитување и пренос (стриминг) на играње на видео игри и натпреварување во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, Интернет и безжични мрежи; форуми (chatrooms) на друштвени мрежи; обезбедување на услуги на интернет форуми за пренос на пораки помеѓу компјутерски корисници; аудио емитување; емитување на видео и аудио програми по пат на интернет; телекомуникациски услуги, имено, пренос на дигитални датотеки кои содржат аудио или видео запис кој се дистрибуира по пат на интернет; стриминг (проток) на аудио, визуелен и аудио-визуелен материјал по пат на глобални комуникациски мрежи, интернет и безжични мрежи; стриминг (проток) на податоци; видео емитување

кл. 41 организирање и во живо водење на натпреварувања, изложби и турнири кои се однесуваат на видео игри; услуги на разонода, имено, софтвер за видео игри кој не може да се превземе а кој им овозможува на корисниците да прават, менуваат, вчитуваат, превземаат, делат, прегледуваат и објавуваат содржини на интерактивни видео игри кои се создадени од корисници, музика и други медијски датотеки по пат на глобални компјутерски мрежи, интернет, и безжични мрежи; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожавателите (фановите) и конференции во област на разонода, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, обезбедување на онлајн видео игри; услуги на разонода, имено, овозможување на привремено користење на видео игри кои не може да се превземат; услуги на организирање на натпревари во играње на видео игри, изложби и турнири; услуги на објавување на видео игри; обезбедување на услуги на објавување на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови засновани на видео игри кои не може да се превземат; услуги на обезбедување на онлајн игри со „проширена стварност“; обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри; обезбедување на онлајн услуги во врска со тривија игри (квизови), совети и стратегии за видео игри; обезбедување на онлајн играње на игри со виртуелна стварност; услуги за разонода во вид на создавање, развој, продукција и дистрибуција на филмови, телевизиски програми и кратки забавни содржини во област на анимации, комедија, драма, е-спорт, фантазии и научна фантастика; услуги на разонода во вид на продукција и прикажување на настапи во живо; услуги

на разонода, имено, услуги на интернет страници кои содржат филмови, телевизиски програми и кратки забавни содржини кои не може да се превземат од област на анимации, комедија, драма, е-спорт, фантазии и научна фантастика; услуги на разонода, имено, услуги на обезбедување на подкасти во област на е-спорт и видео- игри; онлајн обезбедување на информации кои се однесуваат на разонода

кл. 42 дизајнирање на компјутерски софтвер; дизајнирање и развој на компјутерски софтвер во област на видео игри; развој на прилагодени веб страници кои содржат информации за компјутерски игри кои ги одредува корисник; платформа како услуга (PAAS) која содржи платформи на компјутерски софтвер за користење во управување со бази на податоци во областа на видео игри; услуги на интернет страници кои содржат технологија која им овозможува на корисниците да креираат, вчитуваат и делат видео снимки кои ги генерираат корисници на основа на играње на компјутерски игри; услуги на интернет страници кои содржат технологија која им овозможува на корисниците онлајн да управуваат со софтвер за видео игри; обезбедување на онлајн прилагодени веб страници и извори на податоци кои содржат информации кои ги одредил корисник, а кои вклучуваат објави на блог, нови содржини на медиуми, други онлајн содржини, и онлајн линкови (адреси) кон други веб сајтови; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за прикажување на податоци и резултати во игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за играње на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за снимање на време во видео игри; софтвер во вид на сервис

(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за снимање на екран (screenshots) на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за управување на базите на податоци во област на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за подобрување на видео игри

(111) **27900** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/451 (220) 18/04/2019

(181) 18/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Ристиќ Ирена Бул. Македонски Просветители бр. 19-1, 6000, Охрид, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање

спонзорства, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; организирање настани, работилници за подигнување на свеста за чиста животна

средина; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми; шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или

образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(111) **27902** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/452 (220) 18/04/2019
 (181) 18/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Ристиќ Ирена Бул. Македонски
 Просветители бр. 19-1, 6000, Охрид, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

НЕ БИДИ ЃУБРЕ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста;


медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација;

телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; организирање настани, работилници за подигнување на свеста за чиста животна средина; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми; шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и

водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(111) **27905** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/453 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Јадранска Магистрала бр. 114, Скопје, МК**
(540)



(591) црна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(111) **27919** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/455 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, златна, бела, темно кафена, црвена, жолта, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани; полнети пекарски производи

(111) **27920** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/456 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-
ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, златна, бела, зелена, темно
кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани; полнети пекарски
производи

(111) 27921 (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/457 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-
ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, златна, бела, зелена, темно
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани; полнети пекарски
производи

(111) 27922 (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/458 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-
ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, златна, бела, црвена,
зелена, темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани; полнети пекарски
производи

(111) 27923 (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/459 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-
ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, златна, бела, темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани; полнети пекарски
производи

(111) **27924** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/460 (220) 19/04/2019
 (181) 19/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија,
 производство и услуги ГРАНД-
 ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) кафена, златна, бела, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кроасани; полнети пекарски
 производи

(111) **27925** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/461 (220) 19/04/2019
 (181) 19/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија,
 производство и услуги ГРАНД-
 ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) кафена, златна, бела, жолта, темно
 кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кроасани; полнети пекарски
 производи

(111) **27926** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/462 (220) 19/04/2019
 (181) 19/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија,
 производство и услуги ГРАНД-
 ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) кафена, златна, бела, жолта,
 зелена, црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кроасани; полнети пекарски
 производи

(111) **27927** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/464 (220) 19/04/2019
 (181) 19/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија,
 производство и услуги ГРАНД-
 ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) кафена, златна, зелена, темно
 кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кроасани; полнети пекарски производи

(111) **27928** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/465 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за трговија,**
производство и услуги ГРАНД-
ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, златна, бела, жолта, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани; полнети пекарски производи

(111) **27929** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/466 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за трговија,**
производство и услуги ГРАНД-
ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, златна, жолта, бела, темно
кафена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кроасани; полнети пекарски производи

(111) **27910** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/468 (220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ**
Скопје ул. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр. 15, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, розова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење дејности; вработување;
дејности (помош во водење на дејностите);
дејности (професионални консултации);
организирање дејности (советување за
организирање на дејностите); персонал
(вработување персонал); управување со
работи

кл. 36 закуп на недвижен имот; згради
(управување со станбени згради);
изнајмување станови; консултации по
повод финансиски прашања; недвижен
имот (агенции за недвижен имот);
недвижен имот (проценка на недвижниот
имот); недвижен имот (управување со
недвижниот имот); посредување;
посредување во трговијата со недвижен
имот; проценка на недвижен имот;
средства (електронски преносни
средства); средства (вложување
средства); станарина (наплата на
станарина); станови (изнајмување

станови); финансиска анализа;
 финансиски дејности; финансиски
 информации; финансиско управување
 кл. 37 апарати (поставување, одржување
 и поправка на апарати); бојлери (чистење
 и поправка на бојлери); варосување
 (внатрешно и надворешно);
 водоинсталатерство; гладење /пеглање/
 на облеката со пареа; градба
 /консултации/; дезинфекција; електрични
 апарати (поставување и поправка на
 електрични апарати); заковување; згради
 (чистење на згради) /надворешни
 површини/; згради (внатрешно чистење на
 зградите); информации врзани со
 поправка; изнајмување на апарати за
 чистење; канцелариски апарати
 (поставување, поправка и одржување на
 канцелариски апарати); кпиматизација на
 воздухот (поправка и одржување на клима
 уреди); котли (чистење и поправка на
 котли); натписи /фирми/ (боење или
 поправка на натписи); облека (чистење на
 облека); оџаци (чистење на оџациите);
 перење алишта; покуќнина (одржување на
 покуќнината); постелнина (чистење на
 постелнината); прозорци (миење на
 прозорците); сервисни станици; суво
 чистење; тапетарски поправки; уреди за
 ладење (поставување и поправка на
 апаратите); централно греење
 (поставување и поправка на инсталации
 на централно греење); чистење облека;
 чистење возила

(111) **27906** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/469 (220) 19/04/2019
 (181) 19/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

FIGET

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
 употреба

(111) **27907** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/470 (220) 19/04/2019
 (181) 19/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

RUNAPLAX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
 употреба

(111) **27908** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/471 (220) 19/04/2019
 (181) 19/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

VAROXEB

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
 употреба

(111) **27909** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/472 (220) 19/04/2019



(181) 19/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВОСрбо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)**RAMEP**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба(111) **28022** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/473 (220) 19/04/2019

(181) 19/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ**
Штип ул.5-та Партиска Конференција
66, 2000, Штип, МК

(540)

**YOUR WINDOW
TO REALITY**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности(111) **28023** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/474 (220) 19/04/2019

(181) 19/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ**
Штип ул.5-та Партиска Конференција
66, 2000, Штип, МК

(540)

**ВАШ ПРОЗОРЕЦ
КОН РЕАЛНОСТА**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности(111) **28024** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/475 (220) 19/04/2019

(181) 19/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ**
Штип ул.5-та Партиска Конференција
66, 2000, Штип, МК

(540)

**Дневна
Доза**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности(111) **27911** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/477 (220) 22/04/2019

(181) 22/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Аделина Таири ул. 60 бр.201,**
Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И
МАРКОВ Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции; адаптирани за медицинска
или ветеринарна употреба, храна за
бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
кл. 9 апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови, двд

и други дигитални медиуми за снимање;
механизми за апаратура што работи на
монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови печатари; блокови за
печатење

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети; покривки за маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(111) 27912	(151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/478	(220) 22/04/2019
	(181) 22/04/2029
	(450) 31/12/2019

(732) **Аделина Таири ул. 60 бр.201,
Скопје, МК**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И
МАРКОВ Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции; адаптирани за медицинска
или ветеринарна употреба, храна за
бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
кл. 9 апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови, двд
и други дигитални медиуми за снимање;
механизми за апаратура што работи на
монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови печатари; блокови за
печатење

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети; покривки за маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(111) **27913** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/479 (220) 22/04/2019

(181) 22/04/2029

(450) 31/12/2019

(300) 88/188,844 09/11/2018 US

(732) Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

REIGN TOTAL BODY FUEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 фитнес пијалаци

(111) **27931** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/481 (220) 22/04/2019

(181) 22/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES, S.A. 10 klm of Athens Lamia National Road, P.C. 14342, New Philadelphia , GR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

BSB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит со исклучок на скапоцени камења и скапоцени метали, бижутерија
кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали и кои не се вклучени во другите класи;
имитација на кожа; производи од имитација на кожа; ремени; торби; ташни [пликови, портмонеа] од кожа; торби за плажа; рачни торби; торби за пазарување; чадори. кожени производи – ташни; капи;

ракавици

кл. 25 облека, обувки, капи. костими за бањање. облека од имитација на кожа, обувки, капи, ремени за струк. облека за плажа, ремени [облека], машини [околувратници], облека за гимнастика, палта, фустани, имитација на крзно, ракавици [облека], качулки [облека], јакни, џемпер фустани, џемпери [пуловери], плетенини, хулахопки, ракавици со споени прсти, облека за надвор, комбинезони, панталони, ветровки, пончоа, марами, шалови, здолништа, сукњи, чорапи, костуми, тренерки, маици, елечи, елегантни елечи; чевли, обувки за на плажа, чизми, гумени чизми, патики, еспадрили или сандали; шешири, капи [облека за на глава]

кл. 35 услуги на големопродажба и малопродажба како и онлајн малопродажни услуги поврзани со женска облека, обувки; додатоци; облека, облека за плажа; облека од имитација на кожа; блузи; фустани; фланел и крзно; ракавици (облека); панталони; јакни; палта; кошули; марами; здолништа; костуми; џемпери; обувки, чевли со високи потпетици, чевли за на плажа, чизми, сандали; капи; шалови; рекламирање, услуги на комерцијални информации преку интернет, услуги на комерцијални информации и совети за потрошувачи во врска со изборот на производи и услуги, агенции за увоз-извоз, маркетинг услуги, маркетинг преку интернет, сите горенаведени услуги поврзани со женска облека и додатоците споменати погоре

(111) **27932** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/482 (220) 22/04/2019

(181) 22/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES, S.A. 10 km of Athens Lamia National Road, P.C. 14342, New Philadelphia , GR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

L Y N N E

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 14 накит со исклучок на скапоцени камења и скапоцени метали, бижутерија
 кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали и кои не се вклучени во другите класи; имитација на кожа; производи од имитација на кожа; ремени; торби; ташни [пликови, портмонеа] од кожа; торби за плажа; рачни торби; торби за пазарување; чадори; кожени производи – ташни; капи; ракавици
 кл. 25 облека, обувки, капи; костими за бањање; облека од имитација на кожа, обувки, капи, ремени за струк; облека за плажа, ремени [облека], машини [околувратници], облека за гимнастика, палта, фустани, имитација на крзно, ракавици [облека], качулки [облека], јакни, џемпер фустани, џемпери [пуловери], плетенини, хулахопки, ракавици со споени прсти, облека за надвор, комбинезони, панталони, ветровки, пончоа, марами, шалови, здолништа, сукњи, чорапи, костуми, тренерки, маици, елеци, елегантни елеци; чевли, обувки за на плажа, чизми, гумени чизми, патики, еспадрили или сандали; шешири, капи [облека за на глава]
 кл. 35 услуги на големопродажба и малопродажба како и онлајн малопродажни услуги поврзани со женска облека, обувки; додатоци; облека, облека

за плажа; облека од имитација на кожа; блузи; фустани; фланел и крзно; ракавици (облека); панталони; јакни; палта; кошули; марами; здолништа; костуми; џемпери; обувки, чевли со високи потпетици, чевли за на плажа, чизми, сандали; капи; шалови; рекламирање, услуги на комерцијални информации преку интернет, услуги на комерцијални информации и совети за потрошувачи во врска со изборот на производи и услуги, агенции за увоз-извоз, маркетинг услуги, маркетинг преку интернет, сите горенаведени услуги поврзани со женска облека и додатоците споменати погоре

(111) **27963** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/483 (220) 22/04/2019
 (181) 22/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) темно сина, сина, црвена, жолта, зелена
 (551) индивидуална (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи; додатоци во исхраната; минерални додатоци во исхраната; витамини и витамински додатоци во исхраната; диететски производи за деца; капки за нос за медицинска употреба; спрееви за нос за медицинска употреба; спрееви за деконгестија на нос; додатоци во исхраната кои содржат аминокиселини

кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори

(111) **27964** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/484 (220) 22/04/2019
(181) 22/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК**
(540)

BECUTAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; додатоци
во исхраната; минерални додатоци во
исхраната; витамини и витамински
додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за
медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за
деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат аминокиселини
кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори

(111) **27965** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/486 (220) 23/04/2019
(181) 23/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **PIAGGIO & C. S.P.A. VIALE
RINALDO PIAGGIO 25 56025
PONTEDERA, PISA, An Italian Joint Stock
Company, IT**
(740) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО**
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

VESPA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 торби; рачни торбици; патни торби;
актовки; кожни актовки; кожни држачи за
кредитни картички; паричници; предмети
од кожа во вид на футроли за клучеви;
женски ташни; сандуци (багаж); куфери;
несесери кои се продаваат празни;
спортски торби; торби кои се носат преку
рамо; кожни торби за пазарење; школски
торби; ранци; комплети од кожни патни
торби; патни торби за облека; патни торби
за чевли; торби за плажа; цилиндрични
текстилни торби; торби за планинарење во
вид на повеќенаменски торби; козметички
торбици, празни; животински кожи за
изработка на крзнени производи; кожни
кутии и футроли за складирање;
прекривачи за мебел од кожа кои не се по
мерка; чадори; чадори за сонце;
поводници од кожа

(111) **27935** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/489 (220) 24/04/2019
(181) 24/04/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје ул. Васил
Ѓоргов бр. 16/1 мансарда 1, Скопје, МК**
(540)



(591) црвена, зелена, бела, и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
работи

(111) **27936** (151) 26/12/2019
(210) ТМ 2019/490 (220) 24/04/2019

(181) 24/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 мансарда 1, Скопје, МК (540)



ИНСПИРИРАНИ ОД ВАС

(591) црвена, зелена, бела, и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) 27937 (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/492 (220) 24/04/2019

(181) 24/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) BMJ Industries FZ-LLC Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

4K

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачи, кибрит

(111) 27938 (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/496 (220) 25/04/2019

(181) 25/04/2029

(450) 31/12/2019

(300) 2018-134287 29/10/2018 JP

(732) Monster Energy Company 1 Monster Way, Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

MONSTER MANGO LOCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци

(111) 27966 (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/497 (220) 25/04/2019

(181) 25/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) „ЛИХНИДА“ АД-Охрид ул. „7-ми Ноември“ бр. 183, Охрид, МК (540)

ЛИХНИДА

(591) црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 производство на амбалажа од пластични маси за пакување

(111) 27967 (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/498 (220) 25/04/2019

(181) 25/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) „ЛИХНИДА“ АД-Охрид ул. „7-ми Ноември“ бр. 183, Охрид, МК (540)



(591) црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 производство на амбалажа од
пластични маси за пакување

(111) **27939** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/499 (220) 25/04/2019

(181) 25/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

QUICK BAYT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди; хербициди

(111) **27940** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/500 (220) 25/04/2019

(181) 25/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKİSEHIR, TR**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити

(111) **27944** (151) 26/12/2019

(210) ТМ 2019/533 (220) 30/04/2019

(181) 30/04/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 ѓубрива, течни ѓубрива, стапчиња за
ѓубриво; хемикалии за уништување на
болести на растенија, препарати за
поттикнување на раст на растенија,
препарати за зајакнување на растенија,
хранливи материи за растенија; земја за
компост, земја за цвеќе, прекривка за
ѓубрива (вклучени во класа 1); сите
горенаведени производи само за крајните
корисници

кл. 5 препарати за уништување на
штетници, фунгициди, хербициди;
препарати за отстранување на алги
кл. 21 саксии за цвеќе, кошници за цвеќе и
кутии за прозорци од пластика, дрво,
плута, трска, прачки или плетени; саксии
за растенија, кошници за растенија и кутии
за растенија од пластика, дрво, плута,
трска, прачки или плетени; саксии за цвеќе
и саксии за растенија, кошници и кутии од
керамика, стакло или порцелан; керамички
саксии за цвеќе и растенија; стакларија,

порцелан и керамика, кои не се вклучени во други класи
 кл. 31 хортикултурни и шумски производи и житарки; семе за бусен, семе за трева; семе, природни растенија и цвеќе; луковици од цвеќе; кондензирани растенија; снопови од суво цвеќе, аранжмани од суво цвеќе за декоративни цели; снопови од трева за декоративни цели; снопови од суво цвеќе и растенија за декоративни цели

(111) **28025** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/534 (220) 30/04/2019
 (181) 30/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 лиснати пецива, тврди и меки колачи, бисквити, наполитанки, вафли, торти и тортици, кроасани, различни слатки десерти и слични кондиторски артикли, чоколадо, бонбониери и чоколадни производи, соленки, чипс, крекери, флипс и различни солени производи

(111) **28026** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/535 (220) 30/04/2019
 (181) 30/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 лиснати пецива, тврди и меки колачи, бисквити, наполитанки, вафли, торти и тортици, кроасани, различни слатки десерти и слични кондиторски артикли, чоколадо, бонбониери и чоколадни производи, соленки, чипс, крекери, флипс и различни солени производи

(111) **27871** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/536 (220) 30/04/2019
 (181) 30/04/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Specsavers B.V. Postbus 1229, NL-1270 BE Huizen, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

SPECSAVERS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 оптички апарати и инструменти; очила, очила за сонце; делови и фитинзи за сите гореспоменати стоки, имено, рачки како делови од рамките за очила, носници за очила и очила за сонце, кочници кои што спречуваат паѓање на очила и очила за сонце, мостови на рамки како делови од

рамки за очила, држачи за носници за очила, заоблени завршетоци за очила, завртки, шајбни и навртки како фитинзи за очила; леќи, контактни леќи; рамки, врвки, синџирчиња и футроли, сите за очила или очила за сонце; футроли за контактни леќи; паковки за контактни леќи; марамчиња за чистење на стакло на очила; вреќички за очила; вреќички за очила за сонце; монокли; штитници за очи, имено очила за заштита; опрема за спортска заштита за очи, имено наочари; наочари и заштитни наочари; футроли за стакла за очила, синџирчиња, врвки, ременчиња за очила; аналогни, дигитални, радио и безжични адаптери за конектирање на телефони со слушни помагала; електрични приклучоци за конектирање на слушни помагала со апарати за програмирање; радио приемници за конектирање со слушни помагала; далечински управувачи за контролирање на гласност за конектирање со слушни помагала; телефонски апарати за примена кај луѓе со потешкотии со слухот; телевизиски апарати за примена кај луѓе со потешкотии со слухот; софтвер за употреба од оптичари; софтвер за дигитално мерење на очи; софтвер за земање дигитални мерки за монтажа на стакла за очила и леќи

кл. 35 менаџмент и маркетингуслуги, сите за оптичари; услуги за малопродажба на очила, очила за сонце, леќи за очила и очила за сонце, рамки за очила и рамки за очила за сонце; услуги за малопродажба на контактни леќи, футроли и паковки за леќи; услуги за малопродажба на монокли; услуги за малопродажба на заштитници за очи, имено очила за заштита; услуги за малопродажба на опрема за спортска заштита на очи, имено наочари, наочари и заштитни наочари; услуги за

малопродажба на футроли за стакла за очила, синџирчиња, врвки, ременчиња за очила, штитници за уши и тампони за уши; услуги за малопродажба на аналогни, дигитални, радио и безжични адаптери за конектирање на телефони со слушни помагала, слушни помагала, електрични приклучоци за конектирање на слушни апарати со апарати за програмирање, радио приемници за конектирање со слушни помагала, далечински управувачи за контролирање на гласност за конектирање со слушни помагала; услуги за малопродажба на телефонски апарати за примена кај луѓе со потешкотии со слухот, телевизиски апарати за примена кај луѓе со потешкотии со слухот; собирање на најразновидна стока во полза на другите, имено, оптички, слушни, дентални, медицински, фармацевтски и здравствени апарати, инструменти и препарати, наочари, очила, очила за сонце, контакти леќи, леќи за очила и очила за сонце, рамки за очила и очила за сонце, монокли за очи, наочари, спортски наочари, заштитни наочари, футроли за стакла за очила, синџирчиња, врвки, ременчиња за очила, футроли и паковки за контакти леќи, синџирчиња, врвки, ременичиња за очила, штитници за уши и тампони за уши, аналогни, дигитални, радио и безжични адаптери за конектирање на телефони со слушни помагала, слушни помагала, електрични приклучоци за конектирање на слушни помагала со апарати за програмирање, радио приемници за конектирање со слушни помагала, далечински управувачи за контролирање на гласност за конектирање со слушни помагала, телефонски апарати за примена кај луѓе со потешкотии со слухот, телевизиски

апарати за примена кај луѓе со потешкотии со слухот, делови и фитинзи за оптички и дентални апарати и инструменти, делови и фитинзи за очила, кои овозможуваат потрошувачите лесно да ги гледаат и да ги купуваат овие производи во малопродажна продавница за оптика, во малопродажна продавница за специјализирани слушни помагала, во малопродажна фармацевтска и здравствена продавница, во малопродажна специјализирана продавница за хируршки, медицински и дентални апарати и инструменти, во супермаркет, во стоковна куќа, од каталог специјализиран за оптички, слушни, дентални, медицински, фармацевтски и здравствени апарати, инструменти и препарати преку поштенска нарачка или преку телекомуникациски средства, од генерален каталог за стоки преку поштенска нарачка или телекомуникациски средства, од Интернет веб страна специјализирана за оптички, слушни, дентални, медицински, фармацевтски и здравствени апарати, инструменти и препарати, од генерална Интернет веб страна за стоки, преку телевизиски канал за пазарување, или преку телекомуникациски средства; раководење на корпоративна програма за попуст која овозможува потрошувачите да добијат попуст на оптички производи кл. 44 медицински услуги; оптичарски услуги; офталмолошки и оптометриски услуги; услуги за монтажа на стакла за очила и тестирање на видот; монтажа на оптички леќи, рамки и контактни леќи; тестирање на слух; услуги за здравствена заштита и здравствени клиници; услуги за слушни помагала, имено, тестирање на слух, монтажа на слушни помагала, препознавање и анализа на потешкотии со

слухот, и препишување на слушни апарати и инструменти; монтажа на слушни помагала; услуги за консултација и советување, сите поврзани со слушање, слушни помагала и слушни апарати и инструменти; услуги на професионална консултација и советување, сите поврзани со погоре споменатите услуги

(111) **27847** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/541 (220) 02/05/2019
(181) 02/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Best Western International, Inc.**
6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 хотелски услуги

(111) **27915** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/546 (220) 30/04/2019
(181) 30/04/2029
(450) 31/12/2019

(300) 33986 23/04/2019 AD

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai**
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **27843** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/558 (220) 06/05/2019

(181) 06/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Владимир Јашевиќ and Јасмина Јашевиќ ул. Маџари бр. 25, Скопје, МК and бул. ВМРО бр. 1/3-8, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) темно црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; рекламирање на интернет
кл. 43 угостителство; подготовка на храна и пијалаци; кетеринг; ресторани

(111) **27856** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/567 (220) 06/05/2019

(181) 06/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768 (540)

D3 SPRAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27850** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/568 (220) 06/05/2019

(181) 06/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA**(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)**D3 SPRAY KID**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27980** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/570 (220) 08/05/2019

(181) 08/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria****Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT**(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)**A1 FIX**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни свона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални свона;
системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-
РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,
регистрање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (streaming), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

(111) **27981** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/571 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 NEO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс

картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 35 водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки; компјутеризирање управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (streaming), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

(111) **27982** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/572 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 Постпејд

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од крајби; предупредувачки апарати против крајби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторинг екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци);

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални свона;
системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-
РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,
регистрање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (streaming),
слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; GSM и
UMTS мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

(111) **27983** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/573 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 PULSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки;

софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 35 водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки; компјутеризирани управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (streaming), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење

СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

(111) **27984** (151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/574 (220) 08/05/2019

(181) 08/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 ROAM ALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи;

инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 35 водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки; компјутеризирани управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални

компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (streaming), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

(111) **27985** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/575 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 ROAM SURF

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос,
 обработка или репродукција на аналогни и
 дигитални податоци; машински читливи

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
 механизми за апарати кои се активираат
 со монети; опрема за обработка на
 податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
 компјутери, телефонски сетови, мобилни
 телефони; телевизиски апарати;
 компјутерски програми и софтвер;
 алармни апарати; електрични апарати за
 превенција од кражби; предупредувачки
 апарати против кражби; апарати за
 надзор; алармни свона; инструменти за
 надгледување, мониторински екрани; видео
 телефони; трепкачи (сигнални светла);
 магнетни кодирачи; кодирани
 идентификациони картички; кодирани
 сервисни картички; апарати за далечинска
 контрола; аларми за пожар; читачи
 (опрема за обработка на податоци);
 монитори (хардвер), монитори (софтвер);
 апарати за откривање на чад; релеи;
 инструменти за мерење на звук;
 прекинувачи и прекинувачки апарати;
 електрични брави; телекомуникациски
 трансмитери; трансмитери за
 телекомуникации; трансмитери на
 електронски сигнали; сигнални свона;
 системи за прскање (заштита од пожар);
 заштитни направи за преголем струен
 напон; тајмери; апарати за снимање,
 пренос или репродукција на звук или
 слики; снимени или празни носачи на
 податоци, поточно магнетни и оптички
 медиуми за складирање, ЦДа, СД-
 РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
 паметни картички; СИМ картички за
 мобилни телефони; компјутери кои се
 држат во рака и ПДА(персонални
 дигитални асистенти); модеми, интерфејс
 картички за мобилни радио мрежи, хендс
 фри (hands-free) направи и слушалки;
 софтвер за мобилни телефони и
 инсталации за мобилна радио мрежа,
 двата снимени и кои може да се симнуваат

кл. 35 водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки; компјутеризирање управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (streaming), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на пристапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни

радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

(111) **27986** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/576 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria
 Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 ROAM TALK

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни звона; инструменти за надгледување, мониторинг екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски

трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 35 водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки; компјутеризирани управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија

на аудио и видео содржини (streaming), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

(111) **27987** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/577 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 ROAMING

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на

податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 35 водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање,

објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки; компјутеризирано управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (streaming), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

(111) **27988** (151) 18/12/2019
 (210) ТМ 2019/578 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 COMBO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
 обработка или репродукција на аналогни и
 дигитални податоци; машински читливи
 (оптички и магнетни) носачи на податоци;
 механизми за апарати кои се активираат
 со монети; опрема за обработка на
 податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
 компјутери, телефонски сетови, мобилни
 телефони; телевизиски апарати;
 компјутерски програми и софтвер;
 алармни апарати; електрични апарати за
 превенција од кражби; предупредувачки
 апарати против кражби; апарати за
 надзор; алармни свона; инструменти за
 надгледување, мониторски екрани; видео
 телефони; трепкачи (сигнални светла);
 магнетни кодирачи; кодирани
 идентификациони картички; кодирани
 сервисни картички; апарати за далечинска
 контрола; аларми за пожар; читачи
 (опрема за обработка на податоци);
 монитори (хардвер), монитори (софтвер);
 апарати за откривање на чад; релеи;
 инструменти за мерење на звук;
 прекинувачи и прекинувачки апарати;
 електрични брави; телекомуникациски
 трансмитери; трансмитери за
 телекомуникации; трансмитери на
 електронски сигнали; сигнални свона;

системи за прскање (заштита од пожар);
 заштитни направи за преголем струен
 напон; тајмери; апарати за снимање,
 пренос или репродукција на звук или
 слики; снимени или празни носачи на
 податоци, поточно магнетни и оптички
 медиуми за складирање, ЦДа, СД-
 РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
 паметни картички; СИМ картички за
 мобилни телефони; компјутери кои се
 држат во рака и ПДА(персонални
 дигитални асистенти); модеми, интерфејс
 картички за мобилни радио мрежи, хендс
 фри (hands-free) направи и слушалки;
 софтвер за мобилни телефони и
 инсталации за мобилна радио мрежа,
 двата снимени и кои може да се симнуваат
 кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
 на телефонија; обезбедување пристап до
 бази на податоци преку комуникациска
 технологија; радио и телевизиско
 емитување; емитување на радио и
 телевизиски програми преку глобални
 компјутерски мрежи; електронски пренос
 на податоци, поточно преноси во реално
 време базирани на интернет технологија
 на аудио и видео содржини (stream-ing),
 слики и документи преку глобална
 компјутерска мрежа; електронска пошта;
 комуникации преку електронски мрежи;
 обезбедување комуникациски пристап до
 национални и меѓународни компјутерски
 мрежи; обезбедување комуникациски
 пристап до глобални компјутерски мрежи,
 посебно до интернет; обезбедување
 телефонски комуникации преку
 компјутерски мрежи; изнајмување на
 телекомуникациска опрема, изнајмување
 или обезбедување на прстапно време до
 бази со податоци, посебно на интернет;
 мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
 УМТС мобилни радио услуги; пренос на
 пораки и слики, посебно преку користење

СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27989** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/579 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 COMBO BOX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос,
 обработка или репродукција на аналогни и
 дигитални податоци; машински читливи

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
 механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и

одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страници и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27990** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/580 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 COMBO BOX GO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи

(опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи,

посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27991** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/581 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019
 (732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 COMBO LITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци;

изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27992** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/582 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 COMBO LITE NEO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за

превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално

време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални

компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27993** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/583 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 COMBO NEO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за

телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27994** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/584 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 COMBO NEO PRO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки;

софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат
 кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање
 кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со

одржување и инсталација на софвер;
 советување во областа на компјутерите;
 дизајнирање, креирање, хостинг и
 одржување на веб страници за други;
 советување во областа на дизајнирање,
 креирање, хостинг, одржување, работење
 и управување со веб страници и насловни
 страници (homepages); хостирање на веб
 страни и насловни страници (homepages),
 за други преку, сервери за глобални
 компјутерски мрежи; инсталирање на
 компјутерски софтвер

(111) **27995** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/585 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 IDENTIFIKATOR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос,
 обработка или репродукција на аналогни и
 дигитални податоци; машински читливи
 (оптички и магнетни) носачи на податоци;
 механизми за апарати кои се активираат
 со монети; опрема за обработка на
 податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
 компјутери, телефонски сетови, мобилни
 телефони; телевизиски апарати;
 компјутерски програми и софтвер;
 алармни апарати; електрични апарати за
 превенција од кражби; предупредувачки
 апарати против кражби; апарати за
 надзор; алармни свона; инструменти за
 надгледување, мониторски екрани; видео
 телефони; трепкачи (сигнални светла);
 магнетни кодирани; кодирани

идентификациони картички; кодирани
 сервисни картички; апарати за далечинска
 контрола; аларми за пожар; читачи
 (опрема за обработка на податоци);
 монитори (хардвер), монитори (софтвер);
 апарати за откривање на чад; релеи;
 инструменти за мерење на звук;
 прекинувачи и прекинувачки апарати;
 електрични брави; телекомуникациски
 трансмитери; трансмитери за
 телекомуникации; трансмитери на
 електронски сигнали; сигнални свона;
 системи за прскање (заштита од пожар);
 заштитни направи за преголем струен
 напон; тајмери; апарати за снимање,
 пренос или репродукција на звук или
 слики; снимени или празни носачи на
 податоци, поточно магнетни и оптички
 медиуми за складирање, ЦДа, СД-
 РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
 паметни картички; СИМ картички за
 мобилни телефони; компјутери кои се
 држат во рака и ПДА(персонални
 дигитални асистенти); модеми, интерфејс
 картички за мобилни радио мрежи, хендс
 фри (hands-free) направи и слушалки;
 софтвер за мобилни телефони и
 инсталации за мобилна радио мрежа,
 двата снимени и кои може да се симнуваат
 кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
 на телефонија; обезбедување пристап до
 бази на податоци преку комуникациска
 технологија; радио и телевизиско
 емитување; емитување на радио и
 телевизиски програми преку глобални
 компјутерски мрежи; електронски пренос
 на податоци, поточно преноси во реално
 време базирани на интернет технологија
 на аудио и видео содржини (stream-ing),
 слики и документи преку глобална
 компјутерска мрежа; електронска пошта;
 комуникации преку електронски мрежи;
 обезбедување комуникациски пристап до

национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27996** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/586 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 Идентификатор

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на

податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации);

електронско рекламирање кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страници и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27997** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/587 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 Припејд

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

телефони; телевизиски апарати;
 компјутерски програми и софтвер;
 алармни апарати; електрични апарати за
 превенција од кражби; предупредувачки
 апарати против кражби; апарати за
 надзор; алармни свона; инструменти за
 надгледување, мониторски екрани; видео
 телефони; трепкачи (сигнални светла);
 магнетни кодирачи; кодирани
 идентификациони картички; кодирани
 сервисни картички; апарати за далечинска
 контрола; аларми за пожар; читачи
 (опрема за обработка на податоци);
 монитори (хардвер), монитори (софтвер);
 апарати за откривање на чад; релеи;
 инструменти за мерење на звук;
 прекинувачи и прекинувачки апарати;
 електрични брави; телекомуникациски
 трансмитери; трансмитери за
 телекомуникации; трансмитери на
 електронски сигнали; сигнални свона;
 системи за прскање (заштита од пожар);
 заштитни направи за преголем струен
 напон; тајмери; апарати за снимање,
 пренос или репродукција на звук или
 слики; снимени или празни носачи на
 податоци, поточно магнетни и оптички
 медиуми за складирање, ЦДа, СД-
 РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
 паметни картички; СИМ картички за
 мобилни телефони; компјутери кои се
 држат во рака и ПДА(персонални
 дигитални асистенти); модеми, интерфејс
 картички за мобилни радио мрежи, хендс
 фри (hands-free) направи и слушалки;
 софтвер за мобилни телефони и
 инсталации за мобилна радио мрежа,
 двата снимени и кои може да се симнуваат
 кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
 на телефонија; обезбедување пристап до
 бази на податоци преку комуникациска
 технологија; радио и телевизиско
 емитување; емитување на радио и

телевизиски програми преку глобални
 компјутерски мрежи; електронски пренос
 на податоци, поточно преноси во реално
 време базирани на интернет технологија
 на аудио и видео содржини (stream-ing),
 слики и документи преку глобална
 компјутерска мрежа; електронска пошта;
 комуникации преку електронски мрежи;
 обезбедување комуникациски пристап до
 национални и меѓународни компјутерски
 мрежи; обезбедување комуникациски
 пристап до глобални компјутерски мрежи,
 посебно до интернет; обезбедување
 телефонски комуникации преку
 компјутерски мрежи; изнајмување на
 телекомуникациска опрема, изнајмување
 или обезбедување на прстапно време до
 бази со податоци, посебно на интернет;
 мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
 УМТС мобилни радио услуги; пренос на
 пораки и слики, посебно преку користење
 СМС и ММС услуги; обезбедување
 пристап до интернет преку комуникациска
 технологија, вклучувајќи преку мобилни
 радио мрежи; услуги на електронски
 огласни табли (телекомуникации);
 електронско рекламирање
 кл. 42 планирање и развој на програми за
 обработка на електронски податоци;
 изнајмување на опрема и компјутери за
 обработка на податоци; техничко проектно
 планирање на телекомуникациска опрема;
 изработка и одржување на веб страници;
 хостирање веб страници; компјутерски
 услуги, имено, советување во врска со
 одржување и инсталација на софтвер;
 советување во областа на компјутерите;
 дизајнирање, креирање, хостинг и
 одржување на веб страници за други;
 советување во областа на дизајнирање,
 креирање, хостинг, одржување, работење
 и управување со веб страници и насловни
 страници (homepages); хостирање на веб

страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27998** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/588 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 SMART HOME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати;

електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до

бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **27999** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/589 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 SMART OFFICE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки; компјутеризирани управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска

технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28000** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/590 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 SEKRETARKA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација,

регистрање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки;
 компјутеризирани управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци;

изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28001** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/591 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 Секретарка

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски работи; односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки;
 компјутеризирано управување со датотеки, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази со податоци, индексирање на информации и

страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници
 кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање
 кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со

одржување и инсталација на софвер;
 советување во областа на компјутерите;
 дизајнирање, креирање, хостинг и
 одржување на веб страници за други;
 советување во областа на дизајнирање,
 креирање, хостинг, одржување, работење
 и управување со веб страници и насловни
 страници (homepages); хостирање на веб
 страни и насловни страници (homepages),
 за други преку, сервери за глобални
 компјутерски мрежи; инсталирање на
 компјутерски софтвер

(111) **28002** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/592 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 BUSINESS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи; односи со јавност; рекламирање,
 објава на реклами во печатени и
 електронски медиуми; систематизација,
 регистрирање, копирање и пишување на
 писмени комуникации и снимки;
 компјутеризирано управување со датотеки,
 собирање и систематизација на
 информации во компјутерски бази со
 податоци, индексирање на информации и
 страници достапни преку компјутерски
 мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
 со комерцијални он-лајн веб страници
 кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
 на телефонија; обезбедување пристап до
 бази на податоци преку комуникациска

технологија; радио и телевизиско
 емитување; емитување на радио и
 телевизиски програми преку глобални
 компјутерски мрежи; електронски пренос
 на податоци, поточно преноси во реално
 време базирани на интернет технологија
 на аудио и видео содржини (stream-ing),
 слики и документи преку глобална
 компјутерска мрежа; електронска пошта;
 комуникации преку електронски мрежи;
 обезбедување комуникациски пристап до
 национални и меѓународни компјутерски
 мрежи; обезбедување комуникациски
 пристап до глобални компјутерски мрежи,
 посебно до интернет; обезбедување
 телефонски комуникации преку
 компјутерски мрежи; изнајмување на
 телекомуникациска опрема, изнајмување
 или обезбедување на прстапно време до
 бази со податоци, посебно на интернет;
 мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
 УМТС мобилни радио услуги; пренос на
 пораки и слики, посебно преку користење
 СМС и ММС услуги; обезбедување
 пристап до интернет преку комуникациска
 технологија, вклучувајќи преку мобилни
 радио мрежи; услуги на електронски
 огласни табли (телекомуникации);
 електронско рекламирање
 кл. 42 планирање и развој на програми за
 обработка на електронски податоци;
 изнајмување на опрема и компјутери за
 обработка на податоци; техничко проектно
 планирање на телекомуникациска опрема;
 изработка и одржување на веб страници;
 хостирање веб страници; компјутерски
 услуги, имено, советување во врска со
 одржување и инсталација на софвер;
 советување во областа на компјутерите;
 дизајнирање, креирање, хостинг и
 одржување на веб страници за други;
 советување во областа на дизајнирање,
 креирање, хостинг, одржување, работење

и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28003** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/593 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 PRIJATELI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет;

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање
кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28004** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/594 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

A1 Пријатели

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на пристапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за

обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страници и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28005**

(151) 25/12/2019

(210) ТМ 2019/595

(220) 08/05/2019

(181) 08/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 GO SOCIAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта;

комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални

компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28012** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/596 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 SPIRIT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување

пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28013** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/597 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 SPIRIT CLUB

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски

услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28014** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/598 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 TV LITE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла);

магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи;

обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

(111) **28015** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/599 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
 1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 WEB TV

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на

податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска

технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

(111) **28016** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/600 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

Мојот А1

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се

држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

(111) **28017** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/601 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 INTERNET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона;

системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење

СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28018** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/602 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 INTERNET EXTRA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

(оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирани; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

(111) **28019** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/603 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**

**Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A1 INTERNET PLUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни свона; инструменти за
надгледување, мониторински екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирани; кодирани
идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални свона;
системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-
РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (hompages); хостирање на веб страни и насловни страници (hompages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28020** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/604 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 NET

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторски екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци;

изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

(111) **28021** (151) 25/12/2019
 (210) ТМ 2019/605 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **A1 Telekom Austria**
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

A1 NET LITE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос, обработка или репродукција на аналогни и дигитални податоци; машински читливи (оптички и магнетни) носачи на податоци; механизми за апарати кои се активираат со монети; опрема за обработка на податоци и компјутери, ноутбук (notebook) компјутери, телефонски сетови, мобилни телефони; телевизиски апарати; компјутерски програми и софтвер; алармни апарати; електрични апарати за

превенција од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, мониторински екрани; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирани; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер); апарати за откривање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; системи за прскање (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хендс фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на телефонија; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално

време базирани на интернет технологија на аудио и видео содржини (stream-ing), слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази со податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучувајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли (телекомуникации); електронско рекламирање кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страници и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

(111) **27869** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/608 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Chiquita Brands L.L.C. DCOTA
Office Center, 1855 Griffin Road, Suite C-
436, Fort Lauderdale, FL 33004-2275, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 свежо овошје

(111) **27870** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/609 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Chiquita Brands L.L.C. DCOTA
Office Center, 1855 Griffin Road, Suite C-
436, Fort Lauderdale, FL 33004-2275, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Peppe Jalo

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 31 свежо овошје

(111) **27916** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/610 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(300) 18052259 16/04/2019 EM

(732) **Reign Beverage Company LLC 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

REIGN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци

(111) **27844** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/611 (220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Khayrat Al-Manafa for General Trade
and Public Transport Limited Liability
company**

27, Saborni str., Varna, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; тутун за виткање; замена за
тутун; производи направени од тутун;
ароматизиран тутун; филтри за тутун;
лулиња за тутун; суров тутун; тутун за
цвакање; шкорки [кибрит]; сигурносни
кибрити; цигари; производи за пушачи;
запалки за пушачи, пепелници за пушачи;
орални вапоризатори за пушење

(111) **27917** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/618 (220) 10/05/2019
 (181) 10/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Аневски Винарија ДООЕЛ ул.
 Железничка 39, 2000, Штип, МК**
 (540)



(591) бела, црна, златно-жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(111) **27941** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/619 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Six Continents Limited Broadwater
 Park Denham, Buckinghamshire UB9 5HR,
 UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

VOCO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги за управување со хотели за
 други; услуги за франшиза на хотели,
 имено, обезбедување помош во
 управување со бизнисот при основање и
 работење на хотели; деловни советодавни
 и консултантски услуги поврзани со
 управување, работење и франшиза на
 хотели
 кл. 43 хотелски услуги; услуги за
 привремено сместување; бар и ресторан
 услуги; услуги на коктел барови во хотели;
 услуги за хотелски резервации; услуги на
 кетеринг за обезбедување на храна и
 пијалок ; обезбедување на објекти за

конференции, состаноци, изложби и
 објекти за општа намена

(111) **27942** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/620 (220) 08/05/2019
 (181) 08/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Six Continents Limited Broadwater
 Park Denham, Buckinghamshire UB9 5HR,
 UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

VOCO

AN IHG HOTEL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги за управување со хотели за
 други; услуги за франшиза на хотели,
 имено, обезбедување помош во
 управување со бизнисот при основање и
 работење на хотели; деловни советодавни
 и консултантски услуги поврзани со
 управување, работење и франшиза на
 хотели
 кл. 43 хотелски услуги; услуги за
 привремено сместување; бар и ресторан
 услуги; услуги на коктел барови во хотели;
 услуги за хотелски резервации; услуги на
 кетеринг за обезбедување на храна и
 пијалок ; обезбедување на објекти за
 конференции, состаноци, изложби и
 објекти за општа намена

(111) **27930** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/621 (220) 10/05/2019
 (181) 10/05/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware
 corporation) 12333 West Olympic Blvd.
 Los Angeles, CA 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

RIOT FORGE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 звучници; компјутерски глумчиња;
компјутерски програми кои се користат за
следење на статусот на разни корисници
на услуги на онлајн на интерактивно
играње на игри и онлајн поврзување на
играчи со други играчи од сите нивоа на
вештини; софтвер за "проширена
стварност" за играње на видео игри кој
може да се преземе; софтвер за игри за
мобилен телефони кој може да се
преземе; подкасти кои можат да се
преземат од областа на е-спортот и видео
игри; софтвер за видео игри кој може да се
преземе; видео игри кои можат да се
преземат; софтвер за игри со виртуелна
реалност кој може да се преземе за
играње на видео игри; слушалки - бубици;
очила за вид; слушалки; интерактивни
мултимедијални програми за видео игри;
подлоги за глумчиња; снимен софтвер за
"проширена стварност" за играње на
видео игри; снимен софтвер за виртуелна
реалност за играње на видео игри; очила
за сонце; кертриџи за видео игри; дискови
за видео игри; софтвер за видео игри;
софтвер за видео игри и прирачници во
електронски формат кои се продаваат како
целина; софтвер за видео игри кој може да
се преземе преку глобална компјутерска
мрежа и безжични уреди
кл. 18 повеќенаменски торби; ранци;
паричници за монети; козметички торби
кои се продаваат празни; ранец (вреќа) со
врвка; цилиндрични текстилни торби;
торбици за носење на појас; рачни торби;

футроли за клучеви; багаж; ознаки за
багаж; курирски торби; торби за пазарење
(tote торби); чадори; паричници
кл. 25 облека, имено, ремени, капути,
костими за игри со улоги, фустани,
ракавици, костими за Ноќ на вештерките,
дуксери со качулка, облека за мали деца,
јакни, удобна облека за носење по дома,
панталони, пуловери, облека за дожд,
марами, шалови, блузи, кошули, шорцеви,
сукњи, облека за спиење, кратки чорапи,
долни делови на тренерки, дукс маици,
џемпери, костими за капење, маици со
кратки ракави, горни делови на облека,
долна облека, обувки; покривала за глава
кл. 38 услуги на емитување и пренос
(стриминг) на играње на видео игри и
натпреварувања во играње на видео игри
по пат на глобални комуникациски мрежи,
Интернет и безжични мрежи; форуми
(chatrooms) на друштвени мрежи;
обезбедување на услуги на интернет
форуми за пренос на пораки меѓу
компјутерски корисници
кл. 41 организирање и водење на
натпревари во живо, изложби и турнири
кои се однесуваат на видео игри; услуги на
разноода, имено, софтвер за видео игри
кој не може да се преземе а кој им
овозможува на корисниците да прават,
менуваат, вчитуваат, преземаат,
споделуваат, прегледуваат и објавуваат
интерактивна содржина на видео-игри кои
се создадени од корисници, музика и други
медиски датотеки по пат на глобални
компјутерски мрежи, Интернет и безжични
мрежи; услуги на разноода, имено,
организирање на состаноци во живо со
обожаватели (фанови) и конференции во
областа на разноода, гејминг, видео игри и
е-спортови; услуги на разноода, имено,
обезбедување на онлајн видео игри;
услуги на разноода, имено, овозможување

на привремено користење на видео-игри кои не може да се преземат; услуги на организирање на натпревари во играње на видео игри, изложби и турнири; услуги на објавување на видео-игри; обезбедување на услуги на објавување на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови базирани на видео-игри кои не може да се преземат; услуги на обезбедување на онлајн игри со "проширена стварност"; обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри; обезбедување на онлајн услуги во врска со тривија игри (квизови), совети и стратегии за видео игри; обезбедување на услуги на онлајн играње на игри со виртуелна реалност

кл. 42 дизајнирање на компјутерски софтвер; дизајнирање и развој на компјутерски софтвер во област на видео игри; развој на прилагодени веб страници кои содржат информации за компјутерски игри кои ги одредува корисникот; платформа како услуга (PAAS) која содржи платформи на компјутерски софтвер за користење во управување со бази на податоци во областа на видео игри; услуги на интернет страници кои содржат технологија која им овозможува на корисниците да креираат, вчитуваат, и споделуваат видео снимки кои ги генерираат корисниците врз основа на играње на компјутерски игри; услуги на интернет страници кои содржат технологија која им овозможува на корисниците да онлајн управуваат со софтвер за видео игри; обезбедување онлајн приспособени веб-страници и извори на податоци кои содржат информации кои ги одредил корисникот, а кои вклучуваат објави на блог, нови содржини на медиуми, други онлајн содржини, и онлајн линкови(адреси) до

други веб-страници; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за прикажување на податоци и резултати во игра; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за играње на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за снимање на време во видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за снимање на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за снимање на екранот (скриншот) на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за управување со бази на податоци во областа на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за подобрување на видео игри

(111) **27933** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/623 (220) 10/05/2019
(181) 10/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TREGONA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27943** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/625 (220) 10/05/2019
(181) 10/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TACTUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба, имено кардиоваскуларни лекови

(111) **27934** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/631 (220) 10/05/2019
(181) 10/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Пислевски Јасмина ул. Лука Геров
бр. 7А, Ѓорче Петров, Скопје, МК**
(740) Марко Димов, адвокат ул. Никола
Оровчанец бр. 15/1-5, Велес
(540)



(591) сина, светло сина, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри, игри со табли

(111) **27840** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/640 (220) 14/05/2019
(181) 14/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **МЏ РОБИН ДОО ул. Здуње, бр.
Индустриска Зона, Падиште, 1230,
Гостивар, Гостивар, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, темно жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 чипс, крцкави производи како
ужинки (snack) храна произведени во
облик на пелети, пресување или други
процеси
кл. 30 пуканки, слатки производи, плочки
од житарки, слатки производи од житарки

(111) **27857** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/657 (220) 16/05/2019
(181) 16/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за трговија и услуги
РОЛЛИНГ ГИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Ташко Караџа бр. 1/3, Скопје, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)



(591) кафена, крем, окер, портокалова,
црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 филтри за цигари, хартија за
виткање цигари, цигари, цигарило, цигари
(цебни
машини за виткање цигари)
кл. 35 услуги на продажба на големо и на
продажба на мало на филтри за цигари,
хартија за виткање цигари, цигари,
цигарило, цигари (цебни машини за
виткање цигари)

(111) **27945** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/658 (220) 16/05/2019
 (181) 16/05/2029
 (450) 31/12/2019

**(732) Colgate-Palmolive Company 300
 Park Avenue, New York, New York 10022,
 US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

CATALYST

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 немедицинска паста за заби и
 немедицинско средство за плакнење уста

(111) **27858** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/662 (220) 17/05/2019
 (181) 17/05/2029
 (450) 31/12/2019

**(732) British American Tobacco (Brands)
 Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

COLD SKY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари; тутун, сиров или
 преработен; тутун за виткање; тутун за
 луле; производи од тутун; замени за тутун
 (не за медицински цели); пури, цигарилос;
 запалки за цигари; запалки за пури;
 кибрити; артикли за пушачи; хартија за
 цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
 џебни апарати за виткање цигари; рачни
 машини за вбригување на тутун во
 хартиени туби; електронски цигари;

течности за електронски цигари;
 производи од тутун наменети за
 загревање

(111) **27863** (151) 26/12/2019
 (210) ТМ 2019/663 (220) 17/05/2019
 (181) 17/05/2029
 (450) 31/12/2019

**(732) British American Tobacco (Brands)
 Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

PURPLE RAZE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари; тутун, сиров или
 преработен; тутун за виткање; тутун за
 луле; производи од тутун; замени за тутун
 (не за медицински цели); пури, цигарилос;
 запалки за цигари; запалки за пури;
 кибрити; артикли за пушачи; хартија за
 цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
 џебни апарати за виткање цигари; рачни
 машини за вбригување на тутун во
 хартиени туби; електронски цигари;
 течности за електронски цигари;
 производи од тутун наменети за
 загревање

(111) **27861** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/664 (220) 17/05/2019
 (181) 17/05/2029
 (450) 31/12/2019

**(732) British American Tobacco (Brands)
 Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО



МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SHARP TWIST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбригување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за
загревање

(111) 27862 (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/665 (220) 17/05/2019
(181) 17/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ICE CUBE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбригување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за
загревање

(111) 27864 (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/668 (220) 17/05/2019
(181) 17/05/2029
(450) 31/12/2019

(300) 017987297 20/11/2018 EM
(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LUCKY STRIKE CHILL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбригување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за загревање

(111) 27867 (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/676 (220) 17/05/2019
(181) 17/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US**



(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

INDIGO WILD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **27866** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/677 (220) 20/05/2019

(181) 20/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

LUCKY STRIKE AMBER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **27865** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/678 (220) 20/05/2019

(181) 20/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

LUCKY STRIKE WILD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **27872** (151) 18/12/2019

(210) ТМ 2019/679 (220) 20/05/2019

(181) 20/05/2029

(450) 31/12/2019

(300) 017987315 20/11/2018 EM

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

LUCKY STRIKE ORIGINAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за викање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за викање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **27839** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/686 (220) 20/05/2019

(181) 20/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **ARBEN XEGA Korce, Drenove,
Rruga Nazionale Korce-Erseke, Km.II, AL**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за греење; оџаци

(111) **27958** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/688 (220) 21/05/2019

(181) 21/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Lion Capital LLP 21 Grosvenor
Place London SW1X 7HF, GB**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

LION CAPITAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги; монетарни работи; корпоративни финансии; приватен капитал; инвестициски услуги на фондови за приватен капитал; инвестициски услуги; услуги за капитал, фондови и инвестициски трустови; услуги за управување со инвестиции; финансиски информации; услуги за управување со портфолио инвестиции; заеднички фондови, шеми за колективно инвестирање и услуги за "хеџ" фондови; услуги за заеднички трустови; финансиско инвестирање; услуги за управување со богатство; проценка и управување со финансиски средства; советодавни услуги во врска со управување на финансиски средства; финансиска проценка и услуги на оценување; финансиски трансфери и трансакции, и платежни услуги; електронски трансфер на средства; финансиско и инвестициско планирање и истражување; собирање на средства; собирање на финансии и финансирање; услуги на осигурување; услуги за недвижен имот; финансиски и монетарни услуги, и банкарство; собирање на средства и спонзорство; услуги за вреднување; инвестирање на средства; финансиска гаранција и издавање на хартии од вредност (инвестициско банкарство); консултирање во врска со финансирање на производи за потрошувачи; финансиски услуги во врска



со индустријата за производи за потрошувачи; инвестициско и финансиско консултирање во секторот за производи за потрошувачи; тргување и посредување на финансиски инвестиции во компании за производи за потрошувачи; обезбедување на информации во врска со горенаведените услуги обезбедени преку глобална комуникациска мрежа; советодавни, консултантски и информативни услуги во врска со горенаведените услуги

(111) **27947** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/690 (220) 22/05/2019
(181) 22/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Société des Produits Nestlé S.A.**
1800 Vevey, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ALOMA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 лед, лед кој се јаде, водени
сладоледи, шербети (сорбети), замрзнати
слатки, замрзнати колачи, сладоледи,
замрзнати десерти, замрзнати јогурти,
прашоци и средства за врзување
(вклучени во оваа класа) за правење на
лед и/или водени сладоледи и/или
шербети (сорбети) и/или замрзнати слатки
и/или замрзнати колачи и/или сладоледи
и/или замрзнати десерти и/или замрзнати
јогурти

(111) **27978** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/694 (220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)** 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

SLASH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди за земјоделска употреба

(111) **27979** (151) 25/12/2019
(210) ТМ 2019/695 (220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)** 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

KORVETTO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди за земјоделска употреба

(111) **27959** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/696 (220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029
(450) 31/12/2019

(300) 88/207138 27/11/2018 US
(732) **Reign Beverage Company LLC** 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци

(111) **27960** (151) 12/12/2019
(210) ТМ 2019/697 (220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029
(450) 31/12/2019
(300) 88207168 27/11/2018 US
(732) **Reign Beverage Company LLC 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци

(111) **27868** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/699 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CREATIONS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;
кибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбригување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за загревање

(111) **27881** (151) 18/12/2019
(210) ТМ 2019/719 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/12/2019
(300) 88255430 09/01/2019 US
(732) **Bioverativ Therapeutics Inc 225
Second Avenue, Waltham, MA 02451, US**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

ENJAYMO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на ладно аглутининско заболување

(111) **27954** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/720 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Здружение за забава, спорт и рекреација ПЧЕЛА ТОЧКА КОМ - Гостивар**

ул. "Васил Василески" бр. 8, 1230, Гостивар, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; телевизиско рекламирање; рекламирање преку социјални мрежи; рекламирање преку радио; рекламирање преку пошта; компјутерско рекламирање преку интернет
кл. 41 организирање спортски натпревари; секаков вид на услуги поврзани со организирање на спортски натпревари

(111) **27952** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/721 (220) 28/05/2019

(181) 28/05/2029

(450) 31/12/2019

(300) 88389902 17/04/2019 US

(732) **Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, having a place of business at 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

YOUR REIGN, YOUR RULES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 без-алкохолни пијалаци

(111) **27955** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/722 (220) 28/05/2019

(181) 28/05/2029

(450) 31/12/2019

(300) 88389914 17/04/2019 US

(732) **Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, having a place of business at 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

REFUEL. REFRESH. RECOVER.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 без-алкохолни пијалаци

(111) **27968** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/729 (220) 30/05/2019

(181) 30/05/2029

(450) 31/12/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје**

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) нијанси на тиркизна, црвена, розева, портокалова, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички

производи и препарати за лична хигиена;

не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(111) **27873** (151) 18/12/2019

(210) ТМ 2019/743 (220) 03/06/2019

(181) 03/06/2029

(450) 31/12/2019

(732) **BGP Products Operations GmbH
Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

ROZOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **27842** (151) 17/12/2019

(210) ТМ 2019/755 (220) 06/06/2019

(181) 06/06/2029

(450) 31/12/2019

(732) **NBA Properties, Inc Olympic Tower
- 645 Fifth Avenue, New York, New York
10022, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи; облека, имено трикотажа, обувки, чевли за кошарка, патики за кошарка, маици по кратки ракави, кошули, поло маици, дуксери, долни тренерки, панталони, маици по прерамки, дресови, кратки панталони, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници, шешири, капи за на глава, визири за на глава, тренерки за загревање, панталони за загревање, дресови за загревање, маици за вежбање фрлања, јакни, блејзери, кравати како облека, џебни марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на ветер, јакни со капуљача, капуту, лигавчиња за бебиња кои што не се од хартија, бебешки комплети како облека, траки за на глава, стегачи за зглобови како облека, престилки, долна облека, боксерки, тесни боксерки, широки панталони, штитници за уши, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење, костуми за пливање за мажи, костуми за капење за мажи, шорцеви за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марамчиња за со костуми за капење, сандали,

сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 образование; обука; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница со мултимедијален материјал што не се симнува, како најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимки на видео преноси, избор на интерактивни видеа на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; обезбедување на вести и информации како статистички и тривијални во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се симнуваат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, и тривијални игри; услуги на забава во полето на имагинарни кошаркарски лиги;

обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(111) **27841** (151) 17/12/2019
 (210) ТМ 2019/756 (220) 06/06/2019
 (181) 06/06/2029
 (450) 31/12/2019

(732) **NBA Properties, Inc Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи; облека, имено трикотажа, обувки, чевли за кошарка, патики за кошарка, маици по кратки ракави, кошули, поло маици, дуксери, долни тренерки, панталони, маици по прерамки, дресови, кратки панталони, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници, шешири, капи за на глава, визири за на глава, тренерки за загревање, панталони за загревање, дресови за загревање, маици за вежбање фрлања, јакни, блејзери, кравати како облека, џебни марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на ветер, јакни со капуљача, капути, лигавчиња за бебиња кои што не се од хартија, бебешки комплети како облека, траки за на глава, стегачи за зглобови како

облека, престилки, долна облека, боксерки, тесни боксерки, широки панталони, штитници за уши, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење, костуми за пливање за мажи, костуми за капење за мажи, шорцеви за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

(111) **27874** (151) 18/12/2019
(210) ТМ 2019/769 (220) 11/06/2019
(181) 11/06/2029
(450) 31/12/2019

(300) 017998049 11/12/2018 ЕМ
(732) **BGP Products Operations GmbH**
Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) Pantone 1505 C, Pantone 1525 C, Pantone портокалова 021 C
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекарства, фармацевтски препарати; медицински препарати; супстанции за медицинска употреба

(111) **27948** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/779 (220) 13/06/2019
(181) 13/06/2029
(450) 31/12/2019

(732) **VENTAS COFFEE HUNGARY**
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Erzsébeti út 5/B., Hódmezővásárhely 6800, HU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

MATRIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;производи за пушачите;кибрити

(111) **27950** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/790 (220) 18/06/2019
(181) 18/06/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

MIDOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27875** (151) 18/12/2019
(210) ТМ 2019/799 (220) 20/06/2019
(181) 20/06/2029
(450) 31/12/2019

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Tio-D

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27876** (151) 18/12/2019
(210) ТМ 2019/800 (220) 20/06/2019
(181) 20/06/2029
(450) 31/12/2019

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FORMONIDE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27877** (151) 18/12/2019
(210) ТМ 2019/801 (220) 20/06/2019
(181) 20/06/2029
(450) 31/12/2019

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ASTAVENT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27961** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/804 (220) 24/06/2019
(181) 24/06/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО - Скопје Ndermarrja Publike Parqe dhe gjelberime – Shkup Булевар Илинден ББ , Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе

кл. 44 услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **27878** (151) 18/12/2019
(210) ТМ 2019/805 (220) 24/06/2019
(181) 24/06/2029
(450) 31/12/2019

(732) **Biofarma İlaç San ve Tic. A.Ş., Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156, Sancaktepe, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Trimotil

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27962** (151) 17/12/2019
(210) ТМ 2019/820 (220) 28/06/2019
(181) 28/06/2029
(450) 31/12/2019

(732) **BMJ Industries FZ-LLC Al-Jazeera
Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолта, зелена, портокалова,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи,
кибрити

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	27837
1	27838
1	27879
1	27944
3	27802
3	27803
3	27807
3	27884
3	27885
3	27886
3	27887
3	27888
3	27889
3	27890
3	27891
3	27901
3	27911
3	27912
3	27945
3	27968
3	27976
3	27977
3	28011
5	27816
5	27820
5	27821
5	27823
5	27828
5	27832
5	27833
5	27834
5	27837

5	27838
5	27845
5	27850
5	27851
5	27853
5	27856
5	27873
5	27874
5	27875
5	27876
5	27877
5	27878
5	27881
5	27890
5	27892
5	27906
5	27907
5	27908
5	27909
5	27911
5	27912
5	27918
5	27933
5	27939
5	27943
5	27944
5	27950
5	27963
5	27964
5	27968
5	27978
5	27979
5	28011

7	27837
7	27855
8	27855
9	27807
9	27837
9	27871
9	27899
9	27911
9	27912
9	27930
9	27971
9	27972
9	27973
9	27980
9	27981
9	27982
9	27983
9	27984
9	27985
9	27986
9	27987
9	27988
9	27989
9	27990
9	27991
9	27992
9	27993
9	27994
9	27995
9	27996
9	27997
9	27998
9	28014

9	28015
9	28016
9	28017
9	28018
9	28019
9	28020
9	28021
10	27804
10	27963
10	27964
11	27839
11	27855
11	27898
12	27972
14	27825
14	27826
14	27882
14	27883
14	27931
14	27932
16	27808
16	27879
16	27880
16	27901
16	27911
16	27912
16	27914
16	28011
18	27807
18	27815
18	27825
18	27826
18	27882



18	27911
18	27912
18	27930
18	27931
18	27932
18	27965
20	27804
20	27966
20	27967
21	27807
21	27944
21	27976
21	27977
24	27911
24	27912
25	27807
25	27815
25	27825
25	27826
25	27829
25	27836
25	27841
25	27842
25	27882
25	27900
25	27902
25	27911
25	27912
25	27930
25	27931
25	27932
28	27860
28	27934
28	27971
28	27972
28	27973
29	27827
29	27830
29	27840
29	27893
29	27894

29	27897
29	27904
29	27946
29	27974
30	27840
30	27895
30	27896
30	27903
30	27911
30	27912
30	27919
30	27920
30	27921
30	27922
30	27923
30	27924
30	27925
30	27926
30	27927
30	27928
30	27929
30	27940
30	27946
30	27947
30	28008
30	28009
30	28010
30	28025
30	28026
31	27827
31	27869
31	27870
31	27904
31	27944
31	27946
31	27961
31	27974
32	27817
32	27818
32	27819
32	27827

32	27835
32	27859
32	27913
32	27916
32	27938
32	27946
32	27952
32	27955
32	27959
32	27960
33	27817
33	27827
33	27859
33	27917
33	27949
33	27951
33	27953
33	27956
33	27957
34	27811
34	27812
34	27813
34	27814
34	27822
34	27824
34	27844
34	27846
34	27848
34	27849
34	27852
34	27854
34	27857
34	27858
34	27861
34	27862
34	27863
34	27864
34	27865
34	27866
34	27867
34	27868

34	27872
34	27915
34	27937
34	27948
34	27962
35	27807
35	27808
35	27815
35	27817
35	27843
35	27857
35	27859
35	27871
35	27879
35	27880
35	27882
35	27883
35	27899
35	27900
35	27902
35	27903
35	27904
35	27910
35	27911
35	27912
35	27914
35	27931
35	27932
35	27935
35	27936
35	27941
35	27942
35	27954
35	27969
35	27974
35	27976
35	27977
35	27980
35	27981
35	27982
35	27983



35	27984
35	27985
35	27986
35	27987
35	27999
35	28000
35	28001
35	28002
35	28006
35	28007
35	28008
35	28009
35	28010
35	28022
35	28023
35	28024
36	27809
36	27810
36	27910
36	27958
36	27970
36	27975
36	28006
36	28007
37	27880
37	27910
37	27969
38	27899
38	27914
38	27930
38	27980
38	27981
38	27982
38	27983
38	27984
38	27985
38	27986
38	27987

38	27988
38	27989
38	27990
38	27991
38	27992
38	27993
38	27994
38	27995
38	27996
38	27997
38	27998
38	27999
38	28000
38	28001
38	28002
38	28003
38	28004
38	28005
38	28006
38	28007
38	28012
38	28013
38	28014
38	28015
38	28016
38	28017
38	28018
38	28019
38	28020
38	28021
38	28022
38	28023
38	28024
39	27805
39	27809
39	27914
41	27806
41	27808

41	27831
41	27842
41	27880
41	27883
41	27899
41	27900
41	27902
41	27914
41	27930
41	27954
41	27971
41	27972
41	27973
41	28003
41	28004
41	28005
41	28012
41	28013
41	28014
41	28015
41	28016
41	28022
41	28023
41	28024
42	27809
42	27810
42	27880
42	27899
42	27930
42	27975
42	27988
42	27989
42	27990
42	27991
42	27992
42	27993
42	27994
42	27995

42	27996
42	27997
42	27998
42	27999
42	28000
42	28001
42	28002
42	28003
42	28004
42	28005
42	28006
42	28007
42	28012
42	28013
42	28017
42	28018
42	28019
42	28020
42	28021
43	27805
43	27810
43	27843
43	27847
43	27903
43	27905
43	27941
43	27942
43	27969
44	27806
44	27871
44	27879
44	27961
45	27805
45	27806



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

731	210
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0570
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0571
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0572
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0573
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0574
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0575
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0576
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0577
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0578
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0579
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0580
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0581
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0582
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0583
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0584
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0585
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0586
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0587
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0588
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0589
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0590
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0591
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0592
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0593
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0594
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0595
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0596
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0597
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0598
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0599
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0600
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0601
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0602
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0603



A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0604
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0605
AMVAC C.V.	MK/T/2019/0430
AMVAC C.V.	MK/T/2019/0431
ARBEN XEGA	MK/T/2019/0686
B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES, S.A.	MK/T/2019/0481
B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES, S.A.	MK/T/2019/0482
BGP Products Operations GmbH	MK/T/2019/0743
BGP Products Operations GmbH	MK/T/2019/0769
BMJ Industries FZ-LLC	MK/T/2019/0492
BMJ Industries FZ-LLC	MK/T/2019/0820
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/2019/0295
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/2019/0310
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/2019/0311
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/2019/0567
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/2019/0568
Bayer Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0499
Best Western International, Inc.	MK/T/2019/0541
Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş.	MK/T/2019/0805
Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	MK/T/2019/0279
Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	MK/T/2019/0399
Bioverativ Therapeutics Inc	MK/T/2019/0719
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0662
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0663
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0664
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0665
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0668
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0676
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0677
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0678
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0679
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/0699
British American Tobacco (Brands) Limited	MK/T/2019/0392
Chiquita Brands L.L.C.	MK/T/2019/0608
Chiquita Brands L.L.C.	MK/T/2019/0609
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/0658
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware Corporation)	MK/T/2019/0296
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)	MK/T/2019/0300
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/2019/0694
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/2019/0695
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2019/0500



Gilead Sciences, Inc.	MK/T/2019/0413
Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd.	MK/T/2019/0287
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2019/0623
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2019/0790
ISMAIL ISMAIL	MK/T/2019/0427
Icebreaker Limited	MK/T/2019/0428
Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšić	MK/T/2019/0293
Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšić	MK/T/2019/0294
Khayrat Al-Manafa for General Trade and Public Transport Limited Liability company	MK/T/2019/0611
L.D. Collins & Co Limited	MK/T/2019/0440
LONDESSA SRB, z.t.r.	MK/T/2015/0042
LONDESSA SRB, z.t.r.	MK/T/2015/0043
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0411
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0448
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0533
Lion Capital LLP	MK/T/2019/0688
Mars, Incorporated	MK/T/2019/0444
Mars, Incorporated	MK/T/2019/0445
Monster Energy Company	MK/T/2019/0496
N.T.P. "Butterfly"	MK/T/2019/0275
NBA Properties, Inc	MK/T/2019/0755
NBA Properties, Inc	MK/T/2019/0756
NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2019/0799
NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2019/0800
NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2019/0801
Novartis AG	MK/T/2019/0291
Novartis AG	MK/T/2019/0292
Novartis AG	MK/T/2019/0328
Novartis AG	MK/T/2019/0469
Novartis AG	MK/T/2019/0470
Novartis AG	MK/T/2019/0471
Novartis AG	MK/T/2019/0472
Novartis AG	MK/T/2019/0625
PIAGGIO & C. S.P.A.	MK/T/2019/0486
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0312
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0313
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0314
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0315
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0316
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0317
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0318



Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2019/0319
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2019/0320
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2019/0393
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2019/0546
Reign Beverage Company LLC	МК/Т/2019/0610
Reign Beverage Company LLC	МК/Т/2019/0696
Reign Beverage Company LLC	МК/Т/2019/0697
Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company	МК/Т/2019/0479
Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, having a place of business at	МК/Т/2019/0721
Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, having a place of business at	МК/Т/2019/0722
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	МК/Т/2019/0450
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	МК/Т/2019/0621
SAVENCIA SA	МК/Т/2019/0409
SAVENCIA SA	МК/Т/2019/0442
SAVENCIA SA	МК/Т/2019/0443
SHOPPING USA/EU LIMITED LIABILITY COMPANY	МК/Т/2018/0623
Six Continents Limited	МК/Т/2019/0619
Six Continents Limited	МК/Т/2019/0620
Société des Produits Nestlé S.A.	МК/Т/2019/0449
Société des Produits Nestlé S.A.	МК/Т/2019/0690
Specsavers B.V.	МК/Т/2019/0536
Ty Inc.	МК/Т/2019/0297
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/0441
VENTAS COFFEE HUNGARY	МК/Т/2019/0779
Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО - Скопје Ndermarrja Publike Parqe dhe gjelberime - Shkup	МК/Т/2019/0804
Јасмина Јашевиќ	МК/Т/2019/0558
Аделина Таири	МК/Т/2019/0477
Аделина Таири	МК/Т/2019/0478
Аневски Винерија ДООЕЛ	МК/Т/2019/0618
Апостолски Горан	МК/Т/2018/0624
Бијељанин Никола	МК/Т/2019/0273
Валентин ЛАТКОВСКИ	МК/Т/2019/0268
Валентин ЛАТКОВСКИ	МК/Т/2019/0269
Валентин ЛАТКОВСКИ	МК/Т/2019/0270
ДАЛВИНА дооел	МК/Т/2019/0302
ДАН-ФОАМ АПС	МК/Т/2019/0274
Драган Живковиќ	МК/Т/2019/0447
Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово	МК/Т/2019/0401
Друштво за производство и трговија ФЛАФИ ББ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0238



Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	МК/Т/2019/0305
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	МК/Т/2019/0306
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	МК/Т/2019/0307
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0420
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0421
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0422
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0423
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0424
Друштво за производство, промет, услуги АКСА ЌЕРИМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0404
Друштво за производство, трговија и услуги А.Р.И. дооел Скопје	МК/Т/2019/0425
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/0453
Друштво за производство, трговија и услуги МАЈ ШУС - ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0396
Друштво за производство, трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ Куманово	МК/Т/2019/0416
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	МК/Т/2019/0729
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0400
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ	МК/Т/2019/0282
Друштво за трговија и услуги РОЛЛИНГ ГИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0657
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/0489
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/0490
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0455
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0456
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0457
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0458
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0459
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0460
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0461
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0462
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0464



Скопје	
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0465
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0466
Друштво за трговија на големо и мало и производство НЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/0331
Здружение за забава, спорт и рекреација ПЧЕЛА ТОЧКА КОМ - Гостивар	МК/Т/2019/0720
Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство РИЗНИЦА, Куманово	МК/Т/2019/0412
Илија Манасиев	МК/Т/2019/0281
КАМ ДОО	МК/Т/2019/0534
КАМ ДОО	МК/Т/2019/0535
Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	МК/Т/2019/0283
Лидија Балтовска	МК/Т/2019/0326
МЏ РОБИН ДОО	МК/Т/2019/0640
ПРИНЦИП КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ	МК/Т/2019/0309
Пислевиќ Јасмина	МК/Т/2019/0631
Ристиќ Ирена	МК/Т/2019/0451
Ристиќ Ирена	МК/Т/2019/0452
Светомир Здравковски	МК/Т/2019/0397
Спортско здружение на граѓани за промоција и практикување на јапонската вештина аикидо ПАТ КОН МИРОТ (Хеива ено Мичи) Скопје	МК/Т/2019/0280
Стефановски Кристијан	МК/Т/2019/0308
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип	МК/Т/2019/0473
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип	МК/Т/2019/0474
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип	МК/Т/2019/0475
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет - Скопје	МК/Т/2019/0408
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0271
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0417
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0418
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0432
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0433
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0434
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0435
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0436
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0437
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0438
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0439
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0483
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0484
Фонд за иновации и технолошки развој	МК/Т/2018/0451
Фонд за иновации и технолошки развој	МК/Т/2018/0452



Фонд за иновации и технолошки развој	МК/Т/2018/0453
Фруктана доо	МК/Т/2019/0398
ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0468
„ЛИХНИДА“ АД-Охрид	МК/Т/2019/0497
„ЛИХНИДА“ АД-Охрид	МК/Т/2019/0498

ПРЕНОС

(111) 4018

(732) W-D Apparel Company, LLC 251
Little Falls Drive, Wilmington, Delaware
19808, US

(111) 5552

(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,
Greenfield, IN 46140, US

(111) 5453

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

(111) 2741

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

(111) 2742

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

(111) 2743

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

(111) 2149

(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,
Greenfield, IN 46140, US

(111) 2150

(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,
Greenfield, IN 46140, US

(111) 2152

(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,
Greenfield, IN 46140, US

(111) 2160

(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,
Greenfield, IN 46140, US

(111) 9065

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 9149

(732) NORSKE SKOG AS KARENSLYST
ALLE 49, 0279 OSLO, NO

(111) 8707

(732) Delphi International Operations
Luxembourg S.à.r.l. Avenue de
Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand-
Duchy of Luxembourg, LU

(111) 8707

(732) Delphi Technologies IP Limited Erin
Court, Bishop's Court Hill St. Michael, BB

(111) 8402

(732) Stanić Beverages d.o.o Slavonska
avenija 22, 1000, Zagreb, HR

(111) 9083

(732) Delphi International Operations
Luxembourg S.a.r.L. Avenue de
Luxembourg, L-4940 Bascharage, G.D. of
Luxembourg, LU

(111) 9083



(732) Delphi Technologies IP Limited Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael, BB

(111) 12625

(732) Друштво Хемиски Инжинеринг ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, МК

(111) 14127

(732) Le Senza International Canada, LLC 9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor, Beverly Hills, California 90212, US

(111) 15262

(732) Колор Медиа Плус ул. Симеон Кавракиров бр. 20/1-19, 1000, Скопје, МК

(111) 19646

(732) Делфино Травел Агенции ДООЕЛ Скопје, МК

(111) 20157

(732) Друштво за угостителство, трговија и услуги ТЕМОФ КРАФТ ДООЕЛ Скопје ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, Скопје, МК

(111) 20154

(732) Друштво за угостителство, трговија и услуги ТЕМОФ КРАФТ ДООЕЛ Скопје ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, Скопје, МК

(111) 19398

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 20238

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 19944

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 20411

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 20780

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 20669

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 20890

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 21195



(732) **Le Senza International Canada, LLC**
9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor,
Beverly Hills, California 90212, US

(111) **23381**

(732) **Sazerac Brands, LLC, a Delaware**
Limited Liability Company 10400 Linn

Station Road, Suite 300, Louisville,
Kentucky 40223, US

(111) **24471**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Health**
Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

ПРОМЕНИ

(111) **6303**

(732) **HP Hewlett Packard Group LLC**
10300 Energy Drive, Spring, Texas 77389 ,
US

(111) **3387**

(732) **Syngenta Limited (Guildford)**
Jealott's Hill International, Research
Centre, Bracknell, Berkshire, United
Kingdom, RG42 6EY, GB

(111) **3103**

(732) **BAXTER INTERNATIONAL INC. One**
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015,
US

(111) **4018**

(732) **Williamson-Dickie Manufacturing**
Company, LLC 319 Lipscomb Street, Fort
Worth, TX 76104, US

(111) **5453**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas)**
Limited Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(111) **2590**

(732) **GlaxoSmithKline Consumer**
Healthcare (US) IP LLC Corporation
Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) **2741**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas)**
Limited Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(111) **2742**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas)**
Limited Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(111) **2743**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(111) **6954**

(732) **OATH Inc., a Delaware corporation**
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 , US

(111) **2758**

(732) **BRIDGESTONE LICENSING**
SERVICES, INC 200 4th Avenue South,
Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, US

(111) **9065**

(732) **Приватна здравствена установа-**
Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) **9149**



(732) **NORSKE SKOINDUSTRIER ASA**
KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO

(111) **8707**

(732) **APTIV SERVICES 5 US, LLC 5725**
Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, US

(111) **8705**

(732) **APTIV SERVICES 5 US, LLC 5725**
Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, US

(111) **9344**

(732) **Igloo Products Corp. 777 Igloo Road,**
Katy, Texas 77494, US

(111) **9083**

(732) **APTIV SERVICES 5 US, LLC 5725**
Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, US

(111) **8832**

(732) **INTERNATIONAL WHISKY**
COMPANY LIMITED, Valan Group, Malta
House, 4th floor, 36-38 Piccadilly London
W1J 0DP, GB

(111) **8337**

(732) **The Open Group Limited Apex Plaza,**
Forbury Road, Reading, Berkshire RG1
1AX, GB

(111) **8773**

(732) **Stokely-Van Camp, Inc. 555 West**
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US

(111) **13792**

(732) **GlaxoSmith Kline LLC Corporation**
Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) **15597**

(732) **Арбен Раткоцери and Лирим**
Дулови ул. Хо Ши Мин бр. 435 В, Скопје,

МК and ул. Петар Манџуков 44 Б, Скопје,
МК

(111) **15510**

(732) **Johnson Controls Technology**
Company 2875 High Meadow Circle,
Auburn Hills, Michigan 48326, US

(111) **18459**

(732) **BlackBerry Limited 2200 University**
Avenue East, Waterloo N2K 0A7, Ontario,
CA

(111) **18455**

(732) **BlackBerry Limited 2200 University**
Avenue East, Waterloo N2K 0A7, Ontario,
CA

(111) **17580**

(732) **ДПТУ БИРОСЕФ ДООЕЛ ул. Гоце**
Делчев бр. 121, Струмица, МК

(111) **17289**

(732) **General Media Communications, Inc.**
8944 Mason Avenue Chatsworth California
91311, US

(111) **18768**

(732) **General Media Communications, Inc.**
8944 Mason Avenue Chatsworth California
91311, US

(111) **17997**

(732) **General Media Communications, Inc.**
8944 Mason Avenue Chatsworth California
91311, US

(111) **19252**

(732) **Друштво за трговија,**
производство и услуги ГРАНД-
ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр. 194А, Скопје,
МК



(111) 17559

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) 17812

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(111) 18631

(732) **LA POINTIQUE INT'L LTD. 825 VANNES AVE, STE 602, SAN FRANCISCO, CA 94109, US**

(111) 19398

(732) **ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) 20238

(732) **ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) 19944

(732) **ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) 20411

(732) **ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) 22962

(732) **GlaxoSmith Kline LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,ilmington, Delaware 19808, US**

(111) 20780

(732) **ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) 20669

(732) **ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) 20890

(732) **ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) 24980

(732) **Pierre Balmain S.A.S. 44, rue Francois 1er, FR**

(111) 24979

(732) **Pierre Balmain S.A.S. 44, rue Francois 1er, FR**

(111) 24978

(732) **Pierre Balmain S.A.S. 44, rue Francois 1er, FR**



ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 11714 МК/Т/ 2003/528
(111) 11718 МК/Т/ 2003/529
(111) 11720 МК/Т/ 2003/534
(111) 11716 МК/Т/ 2003/535
(111) 24777 МК/Т/ 2015/1165

ОБНОВУВАЊА

(111) 4832	(186) 30/10/2029
(111) 3852	(186) 25/12/2029
(111) 6303	(186) 23/01/2030
(111) 3387	(186) 20/02/2028
(111) 3103	(186) 04/12/2029
(111) 2948	(186) 15/04/2028
(111) 2029	(186) 04/12/2029
(111) 2106	(186) 27/06/2028
(111) 2088	(186) 27/06/2028
(111) 2089	(186) 27/06/2028
(111) 2091	(186) 27/06/2028
(111) 2500	(186) 13/12/2028
(111) 2501	(186) 22/12/2028
(111) 2850	(186) 18/10/2029
(111) 2150	(186) 01/03/2029
(111) 2153	(186) 15/06/2029
(111) 4558	(186) 06/11/2029
(111) 4559	(186) 06/11/2029
(111) 4614	(186) 25/12/2029
(111) 5917	(186) 22/01/2030
(111) 4742	(186) 04/12/2029
(111) 7618	(186) 05/07/2026
(111) 8194	(186) 02/02/2028
(111) 9065	(186) 13/03/2028



(111) 9149	(186) 17/03/2028
(111) 8870	(186) 30/03/2028
(111) 9129	(186) 15/04/2028
(111) 9133	(186) 15/04/2028
(111) 8274	(186) 28/05/2028
(111) 9583	(186) 02/07/2028
(111) 9316	(186) 09/10/2028
(111) 9318	(186) 09/10/2028
(111) 8705	(186) 08/03/2029
(111) 9344	(186) 24/03/2029
(111) 8402	(186) 15/04/2029
(111) 9083	(186) 25/08/2029
(111) 8832	(186) 22/09/2029
(111) 8337	(186) 06/10/2029
(111) 9457	(186) 13/10/2029
(111) 8946	(186) 15/10/2029
(111) 8947	(186) 15/10/2029
(111) 8906	(186) 11/11/2029
(111) 8905	(186) 11/11/2029
(111) 8773	(186) 03/12/2029
(111) 8693	(186) 14/12/2029
(111) 8878	(186) 14/12/2029
(111) 15261	(186) 26/10/2027
(111) 16282	(186) 30/11/2027
(111) 15225	(186) 13/12/2027
(111) 15597	(186) 26/12/2027
(111) 15263	(186) 03/01/2028
(111) 15510	(186) 19/02/2028
(111) 15768	(186) 11/03/2028
(111) 16277	(186) 25/03/2028
(111) 16206	(186) 25/03/2028
(111) 15262	(186) 25/03/2028
(111) 18455	(186) 01/04/2028
(111) 15754	(186) 22/04/2028
(111) 15755	(186) 22/04/2028
(111) 15766	(186) 22/04/2028



(111) 15562	(186) 02/05/2028
(111) 18465	(186) 08/05/2028
(111) 15821	(186) 23/05/2028
(111) 15908	(186) 23/07/2028
(111) 16301	(186) 03/09/2028
(111) 16303	(186) 03/09/2028
(111) 16302	(186) 03/09/2028
(111) 16226	(186) 04/09/2028
(111) 16241	(186) 05/09/2028
(111) 19646	(186) 16/02/2029
(111) 16992	(186) 16/03/2029
(111) 17580	(186) 16/06/2029
(111) 18214	(186) 22/06/2029
(111) 17574	(186) 31/08/2029
(111) 18291	(186) 07/09/2029
(111) 17645	(186) 07/09/2029
(111) 17289	(186) 22/09/2029
(111) 18768	(186) 22/09/2029
(111) 17997	(186) 22/09/2029
(111) 17575	(186) 29/09/2029
(111) 17760	(186) 30/09/2029
(111) 19252	(186) 27/10/2029
(111) 17666	(186) 29/10/2029
(111) 18908	(186) 29/10/2029
(111) 17528	(186) 09/11/2029
(111) 17559	(186) 11/12/2029
(111) 17812	(186) 11/12/2029
(111) 18479	(186) 25/01/2030
(111) 18480	(186) 25/01/2030

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2019/26**

(45) 31/12/2019

(22) 17/10/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Поповски Влатко

(73) Поповски Влатко "Видое Смилевски Бато" 14А/2-34, 1000, Скопје, МК

(51) 06-01

(54) "Фитнес столица"



(21) ID **2019/29**

(45) 31/12/2019




(22) 11/11/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Ана Илиевска

(73) **Ана Илиевска ул."Партизанска" бр. 106 - 2/37, Скопје, МК**

(51) 06-09

(54) **"Перница"**

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
06-01	МК/И/ 2019/26
06-09	МК/И/ 2019/29

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Поповски Влатко "Видое Смилевски Бато" 14А/2-34, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2019/26
Ана Илиевска ул."Партизанска" бр. 106 - 2/37, Скопје, МК	МК/И/ 2019/29

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **879** (45) 31/12/2019

(21) ID 2018/31 (22) 27/11/2018

(18) 27/11/2023

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален



(72) Авторот не сака да биден наведен во пријавата ()

(73) **Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФ ДОО Скопје, ул. Чаирска бр. 6/-, 1000 Скопје, МК**

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) **"Шише"**



- (11) **878** (45) 31/12/2019
(21) ID 2019/6 (22) 06/03/2019
(18) 06/03/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Чупаркоски Блаже (ул. „Шишка“ БР. 37, 1430 Кавадарци,) **(73) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, , МК**
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) **"Шише"**



Слика 1



Слика 2



Слика 3




Слика 4



Слика 5

- (11) **877** (45) 31/12/2019
(21) ID 2019/8 (22) 04/04/2019
(18) 04/04/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Сашо Каланоски (ул. Мирче Ацев бр. 31/4, Охрид)
(73) **ИГНИС 2018 дооел с. Мешеишта, Охрид, МК**
(51) 23-03
(54) **"Камин"**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
09-01	879
09-01	878
23-03	877

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФ ДОО Скопје, ул. Чаирска бр. 6/-, 1000 Скопје,, МК	879	МК/И/ 2018/31
КОЖУВЧАНКА ДОО ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, , МК	878	МК/И/ 2019/6
ИГНИС 2018 дооел с. Мешеишта, Охрид, МК	877	МК/И/2019/8

ОБНОВУВАЊЕ

(111) **616**

(186) **10/12/2024**

(111) **779**

(186) **04/12/2024**

ВПИШУВАЊЕ

230. Наталија Белчевска, адвокат

Ул. 1737 бр. 32/1 кат 3 кан. 37
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 078 604 605
e-mail:natalijabelchevska@gmail.com

231. Стево Наумов, адвокат

бул. Партизански одреди 21/1-1 МЕ
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 070 206295
e-mail:stevo.naumov@adv.mk